



СЛУЖБЕН ВЕСНИК **НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**



РЕГИСТАР **НА ПРОПИСИТЕ И ДРУГИТЕ АКТИ** **ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“** **ВО 2006 ГОДИНА**

СКОПЈЕ, 31 ДЕКЕМВРИ 2006

СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
Претседател на Република Македонија.....	5	Одбор за доделување на наградата „Мајка Тереза“.....	72
Собрание на Република Македонија.....	6	Одбор за доделување на наградата „11 Октомври“.....	72
Комисија за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија.....	12	Одбор за доделување на наградата „Климент Охридски“.....	73
Влада на Република Македонија.....	12	Одбор за доделување на наградата „Мито Хаџивасилев-Јасмин“.....	73
Министерство за одбрана.....	50	Меѓународни договори.....	73
Министерство за внатрешни работи.....	50	Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската унија кон кои се придружува/прифаќа Република Македонија на покана на Европската унија.....	74
Министерство за правда.....	51	Резолуции на Советот за безбедност на Обединетите нации со кои се воведува, изменува или укинува режим на санкции против држави, ентитети или поединци.....	75
Министерство за финансии.....	52	Колективни договори.....	75
Министерство за економија.....	53	Спогодби.....	75
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	55	Фонд на пензиското и инвалидското осигурување	75
Министерство за здравство.....	56	Фонд за здравствено осигурување на Македонија	76
Министерство за образование и наука.....	56	Адвокатска комора на Република Македонија..	76
Министерство за труд и социјална политика...	57	Комора на извршители на Република Македонија.....	77
Министерство за култура.....	59	Академија за обука на судии и јавни обвинители	77
Министерство за транспорт и врски.....	59	Нотарска комора на Република Македонија..	77
Министерство за животна средина и просторно планирање.....	59	Фармацевтска комора на Македонија.....	77
Комисија за хартии од вредност.....	60	Стоматолошка комора на Македонија.....	77
Комисија за првиот избор на членови на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите.....	64	ЈП Службен весник на РМ.....	77
Уставен суд на Република Македонија.....	64	ЈП Македонска радиотелевизија.....	78
Врховен суд на Република Македонија.....	65	ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор.....	78
Државна изборна комисија.....	65	АД за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост МЕПСО, Скопје....	78
Државен завод за геодетски работи.....	66	Совет за радиодифузија на Република Македонија.....	78
Државен завод за статистика.....	66	Центар за управување со кризи.....	78
Државен завод за индустриска сопственост	67	Дирекција за радијациона сигурност.....	78
Народна банка на Република Македонија...	67	Дирекција за заштита и спасување.....	78
Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија.....	68	Дирекција за заштита на личните податоци	79
Агенција за млади и спорт.....	71	Комисија за заштита на конкуренцијата.....	79
Агенција за државни службеници.....	71	Управа за семе и саден материјал.....	79
Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.....	71		
Агенција за електронски комуникации.....	72		
Агенција за разузнавање.....	72		
Одбор за доделување на наградата „Гоце Делчев“.....	72		

ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР

НА ПРОПИСИТЕ И ДРУГИТЕ АКТИ ОБЈАВЕНИ ВО "СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" ВО 2006 ГОДИНА

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА					
У К А З И					
Рег. бр.		Бр./стр.			
67.	Указ бр. 14 од Претседателот на Република Македонија.....	3/1	370.	Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Суверениот Воен Ред на Малта.....	32/2
94.	Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Соединетите Американски Држави.....	7/1	396.	Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Шведска.....	35/2
172.	Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Шведска.....	13/2	567.	Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Словенија.....	47/2
173.	Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и Шеф на Мисијата на Република Македонија при Европските заедници.....	13/2	591.	Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Албанија.....	49/1
174.	Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Турција.....	13/2	611.	Указ за поставување на Постојан Претставник на Република Македонија при Организацијата за забрана на хемиски оружја (OPCW).....	51/2
175.	Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Австрија.....	13/2	694.	Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Турција....	55/2
176.	Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Руската Федерација.....	13/3	695.	Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Австрија..	55/2
177.	Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Словенија.....	13/3	780.	Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Молдова..	61/2
206.	Указ бр. 15 од Претседателот на Република Македонија.....	16/2	781.	Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Социјалистичка Република Виетнам.....	61/2
264.	Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија, шеф на Постојаната мисија на Република Македонија при меѓународните организации со седиште во Виена	21/2	782.	Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Монголија.....	61/2
265.	Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Молдова.....	21/2	783.	Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Демократска Народна Република Кореа.....	61/2
266.	Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Демократска Народна Република Кореја и Социјалистичка Република Виетнам.....	21/2	792.	Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и Шеф на Мисијата на Република Македонија при Европските заедници.....	62/2
369.	Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Латвија и Република Литванија.....	32/2	985.	Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Норвешка, Финска и Естонија.....	70/2
			986.	Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Литванија.....	70/2
			987.	Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Латвија....	70/2
			1052.	Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Чешката Република, Словачката Република и Јапонија.....	72/2

1053. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Шпанија и во Португалската Република.....	72/2
1054. Указ за отповикување од должноста Постојан делегат на Република Македонија при Организацијата на Обединетите Нации за образование, наука и култура (УНЕСКО).....	72/2
1055. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Узбекистан, Република Азербејџан, Република Казахстан, Киргиската Република, Обединетите Арапски Емирати и во Кралството Саудиска Арабија...	72/2
1129. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Соединетите Американски Држави.....	75/2
1146. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Руската Федерација..	76/2
1314. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Албанија	84/1
1405. Указ бр. 18 од Претседателот на Република Македонија.....	90/1
1406. Указ бр. 19 од Претседателот на Република Македонија.....	90/1
1407. Указ бр. 20 од Претседателот на Република Македонија.....	90/2
1408. Указ бр. 21 од Претседателот на Република Македонија.....	90/2
1409. Указ бр. 22 од Претседателот на Република Македонија.....	90/2
1481. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Португалската Република.....	97/5
1792. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Чешката Република.....	104/2
1793. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Словачката Република	104/2
1794. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Јапонија.....	104/2
1828. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Соединетите Американски Држави.....	106/2
2034. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Казахстан	117/2
2035. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Азербејџан....	117/2
2065. Указ бр. 4 од Претседателот на РМ.....	121/1
2166. Указ бр. 5 од Претседателот на Република Македонија.....	128/1
2197. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Норвешка, Република Естонија и Република Финска.....	132/1

УРЕДБИ

Рег. бр.	Бр./стр.
1829. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за знамињата на единиците на Армијата на Република Македонија.....	106/2

ОДЛУКИ

Рег. бр.	Бр./стр.
150. Одлука за помилување на осудени лица	11/1
371. Одлука за помилување на осудени лица	32/2
568. Одлука за изгледот и материјалите од кои се изработуваат одликувањата на Република Македонија во намалени димензии (минијатури).....	47/2
569. Одлука за описот и изгледот на признанието Повелба на Република Македонија.....	47/2
1130. Одлука за разрешување на директорот на Агенцијата за разузнавање.....	75/2
1147. Одлука за помилување на осудени лица	76/2
1228. Одлука за именување директор на Агенцијата за разузнавање.....	79/2
1268. Одлука за помилување на осудени лица	81/1
1345. Одлука за помилување на осудени лица по повод 2-ри Август 2006 година – Националниот празник на Република Македонија.....	86/1
1962. Одлука за помилување на осудени лица	115/2
2088. Одлука за разрешување и именување членови на Советот за безбедност на Република Македонија.....	124/1
2089. Одлука за разрешување и именување членови на Советот за безбедност на Република Македонија.....	124/2
2186. Одлука за помилување на осудени лица	130/1
2260. Одлука за помилување на осудени лица по повод Новата 2007 година.....	136/2

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**ЗАКОНИ**

Рег. бр.	Бр./стр.
20. Закон за извршување на санкциите.....	2/2
151. Закон за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (Пречистен текст).....	11/1
178. Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер.....	13/3
179. Закон за Академија за обука на судии и јавни обвинители.....	13/14
180. Закон за изменување и дополнување на Законот за гаранција на Република Македонија по договорите за заеми по проектот ХЕЦ „Козјак“ со Кинеската банка и фирмата CWE (China International Water&Electric Corp).....	13/25
181. Закон за изменување и дополнување на Законот за гаранција на Република Македонија по Договорот за заем по Проектот за подобрување на енергетскиот систем од Меѓународната банка за обнова и развој.....	13/26

182. Закон за гаранција на Република Македонија по Договорот за заем склучен меѓу Европската банка за обнова и развој и ЈП Електростопанство на Македонија за реализација на Проектот за сектор енергетика.....	13/27	491. Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија.....	39/11
183. Закон за изменување и дополнување на Законот за платниот промет.....	13/28	492. Закон за меѓународна трговска арбитража на Република Македонија.....	39/35
184. Закон за изменување и дополнување на Законот за лизинг.....	13/30	493. Закон за градежните производи.....	39/45
185. Закон за даночна постапка.....	13/36	494. Закон за изменување и дополнување на Законот за индустриската сопственост.....	39/55
191. Закон за воздухопловство.....	14/1	499. Изборен законик.....	40/1
192. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на природата.....	14/55	533. Закон за надворешни работи.....	46/2
253. Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните собири.....	19/2	534. Закон за изменување и дополнување на Законот за водите.....	46/24
267. Закон за социјалната заштита (Пречистен текст).....	21/2	570. Закон за донации и спонзорства во јавните дејности.....	47/3
301. Закон за тутун и тутунски производи.....	24/2	571. Закон за изменување и дополнување на Законот за оружјето.....	47/8
328. Закон за изменување и дополнување на Законот за судските такси.....	27/2	592. Закон за агенциите за привремени вработувања.....	49/1
329. Закон за данокот на добивка (Пречистен текст).....	27/2	593. Закон за прогласување на локалитетот "Маркови Кули" за споменик на природата.....	49/8
Исправка.....	62/64	594. Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните претпријатија.....	49/11
336. Закон за изменување и дополнување на Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води.....	28/1	595. Закон за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност.....	50/2
355. Закон за изменување на Законот за јавните патишта.....	31/2	596. Закон за престанување на важењето на Законот за банки за микрофинансирање..	50/2
Исправка.....	33/26	597. Закон за изменување и дополнување на Законот за извршување.....	50/3
384. Закон за безбедност на производите.....	33/2	598. Автентично толкување на членот 66 од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните.....	50/5
385. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на топографијата на интегралните кола.....	33/19	626. Закон за државните награди.....	52/2
386. Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност.....	33/19	627. Закон за дополнување на Законот за персоналниот данок на доход.....	52/4
Исправка.....	45/2	719. Закон за задолжување на Акционерското друштво за производство на електрична енергија „Електрани на Македонија“, во државна сопственост, Скопје кај „Кредитна банка за обнова“ од Франкфурт на Мајна, СР Германија, за набавка на опрема за површинскиот коп на јаглен Брод Гнеотино, од фирмата „МАН Такраф Фердертехник“ ГмбХ од Лајпциг, СР Германија.....	57/2
387. Закон за изменување и дополнување на Законот за семејството.....	33/24	736. Закон за судовите.....	58/1
395. Закон за стечај.....	34/1	Исправка.....	62/64
397. Закон за странците.....	35/2	737. Закон за изменување и дополнување на Законот за одбрана.....	58/26
398. Закон за изменување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.....	35/48	745. Закон за медијација.....	60/2
399. Закон за прогласување на локалитетот „Смоларски Водопад“ за споменик на природата.....	35/48	746. Закон за Судскиот совет на Република Македонија.....	60/9
400. Закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование.....	35/51	Исправка.....	69/4
401. Закон за изменување и дополнување на Законот за средното образование.....	35/55	747. Закон за изменување и дополнување на Законот за адвокатурата.....	60/25
481. Закон за Бирото за развој на образованието.....	37/1	748. Закон за изменување на Кривичниот законик.....	60/30
482. Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем, наменет за Проектот за АД МЕП-СО, кој ќе се склучи помеѓу АД МЕП-СО-Пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост и Меѓународната банка за обнова и развој....	37/8	784. Закон за изменување и дополнување на Законот за државните службеници.....	61/2
483. Закон за изменување на Законот за Владата на Република Македонија.....	37/9	793. Закон за управните спорови.....	62/2
484. Закон за изменување и дополнување на Законот за судскиот буџет.....	37/10	794. Закон за прекршоците.....	62/14
485. Закон за изменување на Законот за здравственото осигурување.....	37/11	Исправка.....	69/4
490. Закон за попис на земјоделството во Република Македонија, 2006 година.....	39/1	795. Закон за поттикнување на вработувањето.....	62/52
		805. Закон за енергетика.....	63/1

891. Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светската банка по Договор за заем за Проектот за имплементација на реформите во правниот и судскиот систем и институционална поддршка.....	65/1	1957. Закон за изменување на Законот за попис на земјоделството во Република Македонија, 2006 година.....	113/1
892. Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем, кој ќе се склучи меѓу Акционерското друштво за производство на електрична енергија "Електрани на Македонија", во државна сопственост, Скопје и Depfa Investment Bank Limited од Никозија, Кипар наменет за имплементација на втората фаза на проектот ХЕЦ "Св. Петка" од страна на АД "Рико" од Љубљана, Словенија.....	65/2	1961. Закон за полиција.....	114/1
893. Закон за изменување на Законот за здравствената заштита.....	65/4	2064. Изменување и дополнување на Буџетот на Република Македонија за 2006 година.....	120/1
899. Закон за еднакви можности на жените и мажите.....	66/2	2066. Закон за следење на комуникациите....	121/1
900. Закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на нотарските работи.....	66/13	2102. Закон за изменување и дополнување на Законот за спречување на корупцијата...	126/2
988. Закон за Филмскиот фонд на Република Македонија.....	70/2	2103. Закон за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања.....	126/8
989. Закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование....	70/9	2104. Закон за изменување и дополнување на Законот за стечај.....	126/9
990. Закон за изменување и дополнување на Законот за државната ревизија.....	70/9	2144. Закон за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај.....	127/2
991. Закон за изменување и дополнување на Законот за регистрирање на готовински плаќања.....	70/13	2167. Закон за изменување и дополнување на Законот за трговијата.....	128/2
992. Закон за изменување и дополнување на Законот за административните такси.....	70/13	2176. Закон за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Република Македонија.....	129/1
993. Закон изменување и дополнување на Законот за задолжително осигурување во сообраќајот.....	70/15	2177. Закон за дополнување на Законот за извршување.....	129/3
994. Закон за изменување и дополнување на Законот за државната помош.....	70/15	2330. Буџет на Република Македонија за 2007 година.....	139/1
995. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на конкуренцијата.....	70/16	2331. Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2007 година..	139/350
996. Закон за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите...	70/18	2332. Закон за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход.....	139/358
997. Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување.....	70/19	2333. Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка.....	139/363
1005. Закон за надзор на државната граница	71/2	Исправка на Законот за изменување и дополнување на Законот за административните такси („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005).....	7/22
1006. Закон за стручно образование и обука..	71/19		
1007. Закон за забрана на развивање, производство, складирање и употреба на хемиски оружја.....	71/30		
1008. Закон за санитарната и здравствената инспекција.....	71/37		
1009. Закон за ментално здравје.....	71/43		
1066. Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик.....	73/3		
1117. Закон за персоналниот данок на доход (Пречистен текст).....	74/2		
1707. Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност.....	101/1		
1891. Закон за изменување и дополнување на Законот за правата на претседателот на Република Македонија и неговото семејство по престанување на функцијата.....	109/1		

ОДЛУКИ

Рег. бр.	Бр./стр.
101. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција во Авганистан	8/2
102. Одлука за испраќање на единици на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција во Авганистан	8/2
103. Одлука за разрешување од функцијата судија на Врховниот суд на Република Македонија	8/3
104. Одлука за разрешување од функцијата судија на Апелациониот суд–Битола.....	8/3
105. Одлука за разрешување од функцијата судија на Апелациониот суд–Битола.....	8/3
106. Одлука за разрешување од функцијата судија на Апелациониот суд–Битола.....	8/3
107. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд – Битола.....	8/3
108. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд – Охрид.....	8/4
109. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд – Охрид.....	8/4
110. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд–Скопје I–Скопје.....	8/4
111. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд–Скопје I–Скопје.....	8/4

112. Одлука за огласување на именување јавни обвинители во основните јавни обвинителства во Свети Николе и Тетово.....	8/5	307. Одлука за огласување избор на судии на основните судови во Охрид, Битола, Кочани и Велес.....	24/23
113. Одлука за огласување на именување заменици на јавните обвинители во основните јавни обвинителства во Куманово, Охрид, Скопје и Штип.....	8/5	402. Одлука за разрешување од функцијата судија на Врховниот суд на Република Македонија.....	35/59
195. Одлука за избор на заменици на Народниот правобранител.....	15/2	403. Одлука за разрешување од функцијата судија на Апелациониот суд – Скопје.....	35/59
196. Одлука за изменување на Одлуката за основање на Анкетна комисија за испитување на причините и последиците од стечајот на Експорт-Импорт банка врз Буџетот на Република Македонија..	15/2	404. Одлука за разрешување од функцијата судија на Апелациониот суд – Скопје.....	35/60
222. Одлука за избор на судии на апелационите судови во Скопје, Битола и Штип.....	17/1	405. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд – Кочани.....	35/60
223. Одлука за избор на судии на Основните судови во Струмица, Куманово, Охрид, Скопје I - Скопје, Тетово, Крива Паланка и Прилеп.....	17/2	406. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд – Струмица....	35/60
224. Одлука за разрешување од функцијата судии-поротници на Апелациониот суд - Штип.....	17/2	407. Одлука за огласување избор на судии на Основниот суд во Прилеп.....	35/60
225. Одлука за избор на судии-поротници во Основниот суд - Гостивар.....	17/2	444. Одлука за огласување избор на судија на Врховниот суд на Република Македонија.....	36/2
226. Одлука за основање на Совет на Собранискиот канал.....	17/3	445. Одлука за огласување избор на судии на Апелациониот суд во Скопје.....	36/2
227. Одлука за изменување на Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за билатерална парламентарна соработка	17/3	446. Одлука за огласување избор на судии на основните судови во Струмица и Кочани.....	36/3
228. Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на наградата “Климент Охридски“.....	17/3	447. Одлука за дополнување на Одлуката за избор на членови и нивни заменици на Советот на Собранискиот канал.....	36/3
229. Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на наградата “11 Октомври“.....	17/4	448. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	36/3
230. Одлука за огласување избор на судија на Врховниот суд на Република Македонија.....	17/4	449. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседател, заменик на претседателот, членови и нивни заменици на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања на Собранието на Република Македонија.....	36/3
231. Одлука за огласување избор на судии на Апелациониот суд во Битола.....	17/4	450. Одлука за изменување на Одлуката за избор на членови на Комитетот за односи меѓу заедниците.....	36/4
232. Одлука за огласување избор на судии на Основните судови во Скопје I - Скопје, Охрид и Битола.....	17/5	500. Одлука за огласување избор на претседател, заменик и членови на Државната изборна комисија.....	41/1
233. Одлука за избор на заменик на Народниот правобранител.....	17/5	535. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд – Прилеп.....	46/27
236. Одлука за избор на членови и нивни заменици на Советот на Собранискиот канал.....	18/1	536. Одлука за огласување избор на судија на Основниот суд во Велес.....	46/27
302. Одлука за избор на претседатели на основни судови.....	24/22	599. Одлука за избор на претседател, заменик и членови на Државната изборна комисија.....	50/5
303. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд - Прилеп.....	24/22	612. Одлука за висината на надоместокот на пратениците за користење на автомобил во лична сопственост за службени цели и надоместок на трошоци за патарина.....	51/2
304. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд - Прилеп.....	24/22	628. Одлука за одобрување на Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2006 година.....	52/5
305. Одлука за упатување на јавен повик до овластените предлагачи за доставување предлог на кандидати за членови на Советот на МРТ.....	24/23	629. Одлука за избор на членови на Советот за радиодифузија.....	52/5
306. Одлука за упатување на јавен повик до овластените предлагачи за доставување предлог на кандидати за членови на Советот за радиодифузија.....	24/23	720. Одлука за именување на претседател, заменик на претседателот и членови на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер.....	57/3
		721. Одлука за именување членови на Советот на Народната банка на Република Македонија.....	57/3

722.	Одлука за именување јавни обвинители на основните јавни обвинителства во Свети Николе и Тетово.....	57/3	896.	Одлука за именување на членови на Советот на Македонската радиотелевизија.....	65/5
723.	Одлука за именување заменици на јавните обвинители на основните јавни обвинителства во Куманово, Охрид, Скопје и Штип.....	57/4	1056.	Одлука за прераспределба на средствата меѓу буџетските корисници.....	72/2
724.	Одлука за избор на судии - поротници во Основниот суд - Гевгелија.....	57/4	1346.	Одлука за избор на претседател и членови на Верификационата комисија на Собранието на Република Македонија..	86/2
808.	Одлука за верификација на мандатот на пратеник во Собранието на Република Македонија.....	64/3	1347.	Одлука за верификација на мандатот на пратениците во Собранието на Република Македонија.....	86/2
809.	Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција во Авганистан.....	64/3	1348.	Одлука за избор на претседател, заменик на претседателот, членови и нивни заменици на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија.....	86/3
810.	Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција во Авганистан.....	64/4	1352.	Одлука за избор на претседател на Собранието на Република Македонија..	87/2
811.	Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија - медицински тим за учество во мировна операција во Авганистан.....	64/4	1422.	Одлука за избор на Владата на Република Македонија.....	92/1
812.	Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција во Ирак.....	64/4	1482.	Одлука за избор на претседател, заменик на претседателот, членови и нивни заменици на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања на Собранието на Република Македонија..	97/5
813.	Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција на Европската унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР „Алтеа“.....	64/5	1483.	Одлука за основање на постојани работни тела на Собранието на Република Македонија.....	97/6
814.	Одлука за правилата за рамноправен пристап во медиумското претставување за изборите за пратеници во Собранието на Република Македонија во 2006 година.....	64/5	1484.	Одлука за дополнување на Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија.....	97/10
815.	Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд - Кичево.....	64/8	1657.	Одлука за верификација на мандатот на пратеници во Собранието на Република Македонија.....	99/1
816.	Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд - Тетово.....	64/8	1658.	Одлука за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	99/2
817.	Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд - Тетово.....	64/8	1659.	Одлука за прераспределба на средствата меѓу буџетските корисници.....	99/5
818.	Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд - Гостивар.....	64/8	1660.	Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседател, заменик на претседателот, членови и нивни заменици на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија.....	99/5
819.	Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд - Радовиш.....	64/8	1666.	Одлука за именување заменици на министри.....	100/2
820.	Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд Скопје I - Скопје.....	64/9	1667.	Одлука за утврдување на бројот на потпретседателите на Собранието на Република Македонија.....	100/2
821.	Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд Скопје I - Скопје.....	64/9	1668.	Одлука за избор на шеф, членови и заменици на членовите на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното Собрание на Советот на Европа (ПС СЕ).....	100/2
822.	Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд Скопје I - Скопје.....	64/9	1718.	Одлука за избор на членови на Комитетот за односи меѓу заедниците.....	102/1
823.	Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд Скопје II - Скопје.....	64/9	1729.	Одлука за верификација на мандатот на пратеници во Собранието на Република Македонија.....	103/3
824.	Одлука за избор на судии - поротници во Основниот суд - Гостивар.....	64/9	1830.	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција на Европската унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР, Алтеа.....	106/5
825.	Одлука за именување на претседател и членови на Одборот за доделување на наградата “Мајка Тереза”.....	64/9			
894.	Одлука за избор на членови на Советот за радиодифузија.....	65/4			
895.	Одлука за именување на членови на Комисијата на Собранието на Република Македонија за решавање на жалби од областа на радиодифузијата.....	65/5			

1866. Одлука за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	107/1	2042. Одлука за надоместок на трошоците на организаторите на изборната кампања од чии листи на кандидати се избрани пратеници во Собранието на Република Македонија	117/8
1867. Одлука за дополнување на Одлуката за избор на претседател, заменик на претседателот, членови и нивни заменици на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања на Собранието на Република Македонија.....	107/5	2043. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународната соработка на Собранието на Република Македонија.....	117/8
1868. Одлука за избор на шеф и членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ)	107/6	2090. Одлука за верификација на мандатот на пратеник во Собранието на Република Македонија.....	124/2
1869. Одлука за утврдување на составот на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ).....	107/6	2105. Одлука за испраќање на единици на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција во Ирак.....	126/10
1870. Одлука за избор на шеф и членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ).....	107/6	2145. Одлука за избор на потпретседатели на Собранието на Република Македонија.....	127/14
1871. Одлука за избор на шеф и членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација (ПС НАТО).....	107/6	2146. Одлука за изменување на Одлуката за избор на членови и нивни заменици на Советот на Собранискиот канал.....	127/14
1872. Одлука за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Собранието на Западноевропската унија (СЗЕУ).....	107/7	2147. Одлука за дополнување на Одлуката за избор на шеф и членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ)	127/14
1873. Одлука за изменување на Одлуката за основање на Совет на Собранискиот канал.....	107/7	2148. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на Составот на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ).....	127/14
1874. Одлука за разрешување од функцијата јавен обвинител на Република Македонија.....	107/7	2149. Одлука за дополнување на Одлуката за избор на шеф и членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација (ПС НАТО).....	127/15
1876. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија - медицински тим за учество во мировна операција на Европската унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР Алтеа.....	108/2	2150. Одлука за дополнување на Одлуката за избор на шеф и членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ).....	127/15
2036. Одлука за избор на претседател, потпретседатели, членови и нивни заменици на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација.....	117/2	2151. Одлука за избор на шеф и членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот).....	127/15
2037. Одлука за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за билатерална парламентарна соработка.....	117/2	2152. Одлука за изменување на Одлуката за избор на шеф, членови и заменици на членовите на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ).....	127/15
2038. Одлука за избор на членови и нивни заменици на Советот на Собранискиот канал.....	117/7	2153. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседател, потпретседатели, членови и нивни заменици на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација....	127/16
2039. Одлука за изменување на Одлуката за разрешување и именување на претседател и членови на Советот за статистика на Република Македонија.....	117/7	2154. Одлука за разрешување и именување претседател и членови на Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	127/16
2040. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседател, членови и нивни заменици на Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката.....	117/7	2155. Одлука за утврдување на потребата и постапката за изведување на реконструкција, доградба и надградба на зградата на Собранието на Република Македонија.....	127/16
2041. Одлука за именување на претседател и членови на Комисијата за решавање на жалби од областа на пазарот на хартии од вредност.....	117/7		

2191. Одлука за огласување на именување на јавен обвинител на Република Македонија.....	131/1	2091. Декларација за борба против насилството врз жените, вклучувајќи го и семејното насилство.....	124/2
2192. Одлука за огласување на именување на членови на Државната комисија за спречување на корупцијата.....	131/2	ОГЛАСИ	
2193. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	131/2	Рег. бр.	Бр./стр.
2194. Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на наградата "Гоце Делчев".....	131/2	Оглас за избор на Судскиот совет на Република Македонија што ги избира Собранието на Република Македонија..	115/2
2210. Одлука за избор на член на Владата на Република Македонија.....	134/2	КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	
2261. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција на Европската унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР АЛТЕА.....	136/2	Рег.бр.	Бр./стр.
2262. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција во Авганистан.....	136/2	372. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на коефициентите за утврдување на плата на функционерите кои ги избира и именува Собранието на Република Македонија и раководните работници кои ги именува Собранието или кои ги назначува надлежното тело на Собранието на Република Македонија.....	32/2
РЕШЕНИЈА		649. Одлука за пресметување на плата на пратениците во Собранието на Република Македонија.....	54/2
Рег. бр.	Бр./стр.	650. Одлука за определување на коефициентите за утврдување на плата на претседателот, заменикот и членовите на Државната изборна комисија.....	54/3
625. Решение за распишување на избори за пратеници во Собранието на Република Македонија.....	52/1	1831. Одлука за висината на надоместокот на пратениците за користење на автомобил во лична сопственост за службени цели и надоместок на трошоци за патарина.....	106/6
1391. Решение за распишување на предвремени избори за градоначалник на општината Сарај.....	89/1	ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	
1437. Решение за ставање вон сила на Решението за распишување на предвремени избори за градоначалник на општината Сарај.....	94/2	УРЕДБИ	
1471. Решение за распишување на предвремени избори за градоначалник на општината Сарај.....	96/1	Рег. бр.	Бр./стр.
1950. Решение за распишување на предвремени избори за членови на Советот на општината Сарај и за градоначалник на општината Сарај.....	112/1	156. Уредба за видот, големината и организирањето на силите за заштита и спасување.....	12/2
ПРОГРАМИ		157. Уредба за висината и начинот на остварувањето на надоместокот на граѓаните во извршувањето на правата и должностите во заштитата и спасувањето.....	12/3
Рег. бр.	Бр./стр.	237. Уредба за начинот на раководење и командување со силите за заштита и спасување и командите.....	18/2
197. Програма за одбележување годишници на значајни настани и истакнати личности во 2006 година.....	15/2	238. Уредба за начинот на пополнувањето на резервниот состав на силите за заштита и спасување и средствата од материјална обврска.....	18/2
705. Национална програма за развој на образованието во Република Македонија 2005-2015.....	56/2	268. Уредба за начинот и времетраењето на ангажирањето на граѓаните во заштитата и спасувањето.....	21/23
СТРАТЕГИИ		279. Уредба за Методологија за распределба на наменските дотации во основното образование по општини.....	22/2
Рег. бр.	Бр./стр.		
495. Стратегија за управување со јавен долг за периодот од 2006 до 2008 година.....	39/67		
ДЕКЛАРАЦИИ			
Рег. бр.	Бр./стр.		
526. Декларација за извинување на жртвите од репресијата од режимот во периодот од 1945 до 1990 година.....	45/1		

280. Уредба за Методологија за распределба на наменските дотации во средното образование по општини и градот Скопје.....	22/7	1392. Уредба за видот на средствата и добитокот кои граѓаните, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите ги даваат на користење на Дирекцијата за заштита и спасување, за начинот на водење на евиденцијата и за висината на надоместокот за нивно користење, оштетување и уништување.....	89/2
281. Уредба за престанување на важење на Уредбата за контниот план и за билансите на други субјекти.....	22/8	2050. Уредба за изменување на Уредбата за критериуми за распоредување и приоритет при распоредувањето на граѓаните во одбраната.....	119/2
508. Уредба за начинот и постапката за добивање согласност и критериумите за исполнување на кадровски и материјално-технички услови за учество во заштита и спасување на здруженија на граѓани, хуманитарни и невладини организации.....	44/2	2051. Уредба за изменување на Уредбата за видот на средствата и добитокот кои граѓаните, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите се должни да ги даваат на користење на Министерството за одбрана, за потребите на Армијата на Република Македонија и цивилната заштита во воена и вонредна состојба, како и при изведување вежбовни активности во мир, начинот на водењето на евиденцијата и определување на висината на надоместокот за нивното користење, оштетување и уништување.....	119/2
572. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот и постапката за отуѓувањето, давањето под закуп и висината на посебните трошоци на постапките за отуѓувањето и давањето под закуп на градежното земјиште сопственост на Република Македонија.....	47/8	2067. Уредба за методологија за распределба на наменски дотации за плати, додатоци од плати и надоместоци за вработените во територијалните противпожарни единици за 2006 година.....	121/10
613. Уредба за начинот на ангажирањето на тимовите за брз одговор.....	51/2	2068. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за висината и начинот на остварување на надоместоците на граѓаните во извршувањето на правата и должностите во одбраната.....	121/10
651. Уредба за Методологија за распределба на наменски дотации за плати, додатоци од плати и надоместоци за вработените во територијалните противпожарни единици за 2006 година.....	54/3	2092. Уредба за изменување на Уредбата за Методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2006 година.....	124/2
652. Уредба за дополнување на Уредбата за начинот на утврдување на платите и другите надоместоци на вработените во дипломатско-конзуларните и други претставништва на Република Македонија во странство.....	54/3	2276. Уредба за методологија за распределба на наменски дотации за општинските јавни установи за деца-детски градинки по општини.....	137/2
749. Уредба за видот и обемот на резервите на материјални средства за заштита и спасување.....	60/30	2277. Уредба за состав на делегација на Владата на Република Македонија за службено патување во странство.....	137/3
750. Уредба за видот и изгледот на униформата, функционалните ознаки на припадниците на силите за заштита и спасување, звучните уреди и обележја на возилата за заштита и спасување.....	60/31	ОДЛУКИ	
751. Уредба за начинот на подготвувањето и спроведувањето на подготвеноста и мобилизацијата на силите за заштита и спасување.....	60/39		
752. Уредба за определување на подрачјето што го опфаќаат регионалните центри за управување со кризи.....	60/41	Рег. бр.	Бр./стр.
1067. Уредба за условите за вршење на безбеден и уреден јавен воздушен превоз..	73/4	1. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило “Службен весник на Република Македонија“ за 2006 година.....	1/2
1068. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон.....	73/7	2. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2006 година.....	1/2
1148. Уредба за доделување на плакети, значки и награди за постигнат исклучителен успех во заштитата и спасувањето.....	76/3	3. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило “Службен весник на Република Македонија“ за 2006 година.....	1/2
1149. Уредба за начинот на ракувањето и употребата на планот за заштита и спасување од природни непогоди, епидемии, епизоотии, епифитотии и други несреќи на Република Македонија и за содржината, ракувањето и употребата на плановите за заштита и спасување на единиците на локалната самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби.....	76/3		
1229. Уредба за методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2007 година....	79/2		

4.	Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина песок и чакал на ДОО "АТРИУМ-96" Битола на локалитетот Гајтаница кај с. Тополчани, општина Тополчани-Прилепско...	1/2	88.	Одлука за замена на правото на сопственост на шума и шумско земјиште....	5/4
5.	Одлука за пренесување на правото за користење градежно земјиште сопственост на Република Македонија.....	1/3	89.	Одлука за дополнување на Одлуката за пренесување на постојните подрачни училишта во состав на друго основно училиште.....	5/4
6.	Одлука за престанок и за давање на користење на недвижни ствари.....	1/3		Исправка.....	22/12
7.	Одлука за Енергетскиот биланс на Република Македонија за 2006 година.....	1/3	95.	Одлука за престанок и за давање на времено користење за недвижни ствари	7/1
8.	Одлука за изменување на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на државни обврзници во 2005 година.....	1/4	96.	Одлука за престанок и за давање на користење на недвижни ствари.....	7/2
9.	Одлука за отворање Генерален конзулат на Република Македонија во Арапска Република Сирија со седиште во Дамаск.....	1/4	97.	Одлука за престанок и за давање на користење на недвижна ствар.....	7/3
10.	Одлука за отворање Генерален конзулат на Република Македонија во Турција, со седиште во Измир.....	1/4	114.	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија.....	8/5
11.	Одлука за отворање Генерален конзулат на Република Македонија во Сојузнa Република Германија, со седиште во Хамбург.....	1/4	139.	Одлука за престанок на користење и за давање на времено користење на недвижна ствар без надомест.....	9/1
21.	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија.....	2/63	140.	Одлука за престанок на правото за ослободување од плаќање радиодифузна такса.....	9/2
22.	Одлука за определување на висината на надоместокот за работата на претседателот, членовите и нивните заменици на Комисијата за жалби.....	2/64	141.	Одлука за основање на јавна установа за управување и заштита на Националниот Парк Галичица.....	9/2
68.	Одлука за давање согласност на Одлуката за висината на месечниот надомест што Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување го наплатува од друштвата за управување со пензиски фондови за 2006 година.....	3/2	142.	Одлука за основање на јавна установа за управување и заштита на Националниот Парк Пелистер.....	9/4
81.	Одлука за назначување на управувачка институција за рурален развој во Република Македонија.....	5/2	143.	Одлука за основање на јавна установа за управување и заштита на Националниот Парк Маврово.....	9/7
82.	Одлука за давање согласност на Договорот за ставање во залог на движни ствари.....	5/2	144.	Одлука за донесување на Национална класификација на дејности-НКД Рев.1..	9/9
83.	Одлука за престанување на користење и давање на користење на дел од недвижен имот.....	5/2	158.	Одлука за определување на цената на градежно изградено земјиште под објект, при продажба на објектот Светски бизнис центар.....	12/17
84.	Одлука за престанок на користење и за давање на времено користење на недвижна ствар без надомест.....	5/2	159.	Одлука за образување на работни групи за подготовка на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија и подготовка на преговарачките позиции за преговори за членство во Европската унија.....	12/17
85.	Одлука за давање на дозвола за вршење на комунална дејност како стопанска дејност од јавен интерес на ЕКО КЛУБ ДООЕЛ - Битола.....	5/3	207.	Одлука за отворање Конзулат на Република Македонија во Канада, со седиште во Мисисага.....	16/2
86.	Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина варовник на ДООЕЛ "АСЛАН КОМЕРЦ" с. Радолишта - Струга на локалитетот Краста с. Радолишта, Струга....	5/3	208.	Одлука за давање согласност на Одлуката за повторно објавување на продажба на објектот "Светски бизнис центар" - Скопје по пат на усно јавно наддавање.....	16/2
87.	Одлука за давање концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина подземна вода на ДПТУ "Центро Фрута" ДООЕЛ Винаца на локалитетот "Топлички Рид" општина Винаца.....	5/4	209.	Одлука за давање на времено користење, одгледување и заштита на дивечот во ловиштата.....	16/2
			210.	Одлука за распишување оглас за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....	16/2
			234.	Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на стопански недоволно развиените подрачја во Република Македонија во периодот од 2003 до 2007 година.....	17/5
			254.	Одлука за распоредување на приходите од игри на среќа и од забавни игри во 2006 година.....	19/3
			255.	Одлука за давање согласност на Договор за давање на трајно користење на движни ствари.....	19/3

256. **Одлука** за престанување и давање на користење на недвижна ствар..... 19/3
257. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минералната сировина - варовник на „Победа“ ДООЕЛ с. Ботун - Охрид на локалитетот „Црвена вода“ општина Белчишта..... 19/4
258. **Одлука** за изменување на Одлуката за престанок и давање на користење на недвижни ствари..... 19/4
269. **Одлука** за преминување на вработени од Министерството за транспорт и врски во општините..... 21/26
270. **Одлука** за давање на согласност за целосен пренос на концесија за експлоатација на минерална сировина - руди на олово и цинк на лежиштето Саса, Македонска Каменица..... 21/26
282. **Одлука** за формирање на Меѓуминистерски комитет за координација на подготовката на Пред-пристапна економска програма на Република Македонија за 2006 година..... 22/8
283. **Одлука** за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница „Курија“ од с. Курија, општина Неготино..... 22/9
284. **Одлука** за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница „Летиште“ - с. Црвени Брегови, општина Неготино..... 22/9
285. **Одлука** за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница „Топли извори“ - с. Врлчиште, општина Врлчиште..... 22/9
286. **Одлука** за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница „Маздрача“ с. Неготино - Полошко, општина Врлчиште..... 22/10
287. **Одлука** за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница „ЗГ-2 Форинско Поле“ с. Форино, општина Гостивар..... 22/10
288. **Одлука** за учество на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија за адаптација на објекти и фасади (уличен фронт) на ул. „Самоилова“ - Скопје, со средства остварени од продажбата на деловниот простор во ГТЦ Скопје..... 22/11
308. **Одлука** за користење на средства за изградба на дел на проектот „Водоснабдување на Тетово со зафаќање на површински води од Студена Река и река Пена“..... 24/24
309. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минерална сировина - градежно технички камен - варовник на „Пела Транс“ ДОО Скопје, на локалитетот „Папрадиште“, с. Драгов Дол, општина Македонски Брод..... 24/24
310. **Одлука** за давање концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина - минерална вода на ДООЕЛ „БАГА ФУД“ с. Бистрица, општина Битола, на локалитетот на влез во Битола..... 24/24
311. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минералната сировина - минерална вода и гас CO₂ на „ВАЗАР“ ДОО Битола, на локалитетот во близина на с. Рибарци, општина Новаци, Битолско..... 24/25
312. **Одлука** за давање во закуп на дел од недвижна ствар со непосредна спогодба..... 24/25
313. **Одлука** за давање во закуп на дел од недвижна ствар со непосредна спогодба..... 24/26
315. **Одлука** за изменување на Одлуката за престанување на користење и давање на користење на дел од недвижен имот..... 25/1
318. **Одлука** за образување на Координативно тело за остварување соработка во вршењето на работите од инспекцискиот надзор..... 26/2
319. **Одлука** за одземање на концесија за детални геолошки истражувања и експлоатација на минерална сировина - мермер од лежиштето на локалитетот кај с. Радово, општина Сопотница од Сокол и Елен Мишко Миленковски увоз-извоз д.о.о.е.л. Битола..... 26/2
320. **Одлука** за одобрување на Програмата за реализација на задачите на Бирото за стопански недоволно развиените подрачја во 2006 година..... 26/3
330. **Одлука** за доделување средства за постдипломски студии од областа на ЕУ во странство за 2006/2007 година..... 27/9
331. **Одлука** за Петта емисија на обврзници за денационализација..... 27/10
332. **Одлука** за давање согласност на договор за трајно користење движна ствар - патничко моторно возило..... 27/11
333. **Одлука** за престанок на користење и давање на користење на недвижна ствар..... 27/11
337. **Одлука** за давање согласност на Годишната програма за работа и Годишен финансиски план за 2006 година на Агенцијата за странски инвестиции на Република Македонија..... 28/3
338. **Одлука** за реализација на купопродајбата на акции во државна сопственост во АД ЕСМ..... 28/3
341. **Одлука** за пренесување на сопственоста на недвижните ствари - спортски објекти..... 30/2
- Исправка**..... 36/9
356. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минералната сировина - мермеризиран варовник на ДПТТУУ „АВИ-ТРАНС“ ДОО експорт-импорт с. Милетино, Брвеница на локалитетот „Присој“ с. Милетино, Тетово..... 31/2
357. **Одлука** за престанување на важноста на Одлуката за овластување на Министерството за економија за заверка на „Сертификат за краен корисник“..... 31/3
358. **Одлука** за престанок на користење и за давање на користење на недвижна ствар..... 31/3

359. Одлука за престанок на правото за ослободување од плаќање радиодифузна такса.....	31/3	486. Одлука за донесување на Национална класификација на културното наследство.....	37/11
360. Одлука за дополнување на Одлуката за основање Јавно претпријатие „Стрежево“ - Битола.....	31/3	507. Одлука за утврдување на Националната номенклатура на индустриски производи, 2005.....	43/1
373. Одлука за формирање на Национален комитет за организирање и координирање на превентивни мерки за спречување на внесување и ширење на птичји грип, како и сузбивање при евентуална појава на пандемија од грип во Република Македонија.....	32/3	509. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето во 2005 година на ЈП Службен весник на Република Македонија.....	44/2
408. Одлука за распишување оглас за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....	35/60	510. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина песок и чакал на “ЛОРАНИ ПРОЕКТ“ Осман ДООЕЛ експорт-импорт Тетово на локалитетот во атарот на с. Теново, општина Брвеница.....	44/2
409. Одлука за изменување на Одлуката за давање во закуп на дел од недвижна ствар со непосредна спогодба.....	35/61	511. Одлука за продолжување на Договорот за соработка на полето на патентите меѓу Владата на Република Македонија и Европската патентна организација.....	44/3
410. Одлука за изменување на Одлуката за давање во закуп на дел од недвижна ствар со непосредна спогодба.....	35/61	512. Одлука за формирање на Меѓуресорско тело за човековите права.....	44/3
411. Одлука за формирање Комисија за спроведување на постапката за доделување на концесија за изградба на патна и железничка инфраструктура.....	35/61	513. Одлука за формирање на Меѓуресорско тело за координација на активностите против корупцијата.....	44/4
412. Одлука за определување на „Агроплот“ АД Ресен, како трговско друштво од особено значење за економијата на Република Македонија, со можности и интерес за проширување и реактивирање на деловните активности.....	35/61	527. Одлука за давање согласност на Договор за давање на трајно користење на движни ствари.....	45/2
413. Одлука за давање согласност на Договор за давање моторно возило на трајно користење без надоместок.....	35/62	528. Одлука за давање во закуп на недвижна ствар.....	45/2
414. Одлука за давање согласност на Договор за давање моторно возило на трајно користење без надоместок.....	35/62	529. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар на име на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	45/2
415. Одлука за давање согласност на Договор за давање на трајно користење на движни ствари без надомест.....	35/62	530. Одлука за дополнување на Одлуката за престанок на користење и за давање на користење на движни ствари.....	45/2
416. Одлука за давање согласност на Договор за давање на трајно користење на движни ствари без надомест.....	35/62	537. Одлука за давање во закуп на недвижни ствари со непосредна спогодба.....	46/27
417. Одлука за одземање на корисничко право на земјоделско земјиште во државна сопственост од Земјоделска задруга “НИКУШТАК“ с. Никуштак-Куманово.....	35/62	538. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија.....	46/28
418. Одлука за одземање на корисничко право на земјоделско земјиште во државна сопственост од Земјоделска задруга „СЛОГА“ с. Умин дол – Куманово.....	35/63	573. Одлука за забрана на продажба на одделни нафтени деривати.....	47/9
419. Одлука за одземање на корисничко право на земјиште во државна сопственост од Т.Д. „МАРЕЛИ ТРЕЈД“ Владо ДООЕЛ увоз-извоз Тетово.....	35/63	574. Одлука за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Македонија во 2007 година.....	47/9
420. Одлука за одземање на корисничко право на земјоделско земјиште во државна сопственост од Тутунски комбинат „Б.П.Папучар“ АД - Куманово.....	35/63	575. Одлука за отпочнување на постапката на приватизација.....	47/10
421. Одлука за денот и моментот на воведувањето и денот и моментот на завршувањето на летното сметање на времето во 2006 година.....	35/63	576. Одлука за давање согласност на Договор за трајно користење на движна ствар - товарно моторно возило.....	47/10
451. Одлука за пренесување на сопственоста на недвижните ствари - спортски објекти.....	36/4	577. Одлука за давање на недвижна ствар во закуп.....	47/11
		578. Одлука за давање на користење на недвижен имот.....	47/11
		579. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина украсен камен травертин на ДРГТУ „Лика-компани“ - Тетово на локалитетот „Краста“ с. Баниште, Општина Дебар... ..	47/11
		580. Одлука за задржување од извршување на правилник.....	47/12

581. **Одлука** за престанување на важноста на Одлуката за продажба на удел во Друштвото фабрика за шински возила „Велес“ ЈП „Македонски железници“ ДООЕЛ - Велес..... 47/12
582. **Одлука** за престанување на важноста на Одлуката за продажба на удел во Друштвото за ремонт на пруги и нискоградба ЈП „Македонски железници“ ДООЕЛ - Скопје..... 47/12
583. **Одлука** за дополнување на Одлуката за престанок и давање на користење на недвижни ствари..... 47/12
588. **Одлука** за измена на Одлуката за распределба на дел од вишокот на средствата остварени од работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија за 2005 година и давање на согласност за задолжување на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија наменети за реализација на дел од Проектот „Водоснабдување на Тетово со зафаќање на површински води од Студена Река и река Пена“ 48/1
614. **Одлука** за формирање на силите за заштита и спасување што ги формира Републиката..... 51/3
615. **Одлука** за образување Национална комисија за интегрирано гранично управување..... 51/4
616. **Одлука** за видот, бројот, персоналниот и материјалниот состав на тимовите за брз одговор..... 51/5
617. **Одлука** за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2005 година..... 51/18
618. **Одлука** за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2005 година..... 51/18
619. **Одлука** за задолжување на А.Д. за производство на електрична енергија во државна сопственост - Електрани на Македонија-Скопје кај Стопанска банка АД Скопје за финансирање на проектот „Брод Гнеотино“..... 51/18
620. **Одлука** за давање согласност на Договор за трајно користење движна ствар патничко моторно возило..... 51/18
630. **Одлука** за запишување на право на сопственост на недвижна ствар на име на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите..... 52/5
636. **Одлука** за давање концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина никел на ДПТТ „МИСА-МГ“ експорт-импорт ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Гроот“, општина Велес..... 53/2
637. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минералната сировина - мермер на ТД „ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ“ АД Скопје на локалитетот во околината на с. Беловодица, Прилепско..... 53/2
638. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минералната сировина - кварцит на ДПТТ „МИСА МГ“ ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Манастирски утки“ кај с. Чичево, општина Велес..... 53/2
639. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минералната сировина - тресет на АД „Борец“ с. Лешок - Тетово на локалитетот во близина на с. Јанчиште, општина Јегуновце..... 53/3
640. **Одлука** за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за вработување на Република Македонија..... 53/4
641. **Одлука** за преобразба на Јавното претпријатие „Македонска информативна агенција“, во Акционерско друштво „Македонска информативна агенција“ во државна сопственост..... 53/4
642. **Одлука** за усвојување на Статутот на Акционерското друштво „Македонска информативна агенција АД“, во државна сопственост, Скопје..... 53/5
653. **Одлука** за невработените лица кои доброволно се изјасниле дека се евидентираат во Агенцијата за вработување на Република Македонија само заради остварување на правото на здравствена заштита..... 54/4
654. **Одлука** за давање согласност на договор за давање на трајно користење на движни ствари..... 54/4
655. **Одлука** за давање согласност на договор за давање на трајно користење на движни ствари..... 54/4
656. **Одлука** за давање концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина - подземна вода за пиење/флаширање на ДПУТ „ИНЕЛ“ ДООЕЛ Скопје на локалитетот Градиште, општина Чашка - Велес..... 54/4
657. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минералната сировина мермер на ДПТУ „ЕВРО ГРАНИТИ ББ“ ДОО Скопје на локалитетот Вепрчани, с. Вепрчани, општина Прилеп..... 54/5
658. **Одлука** за давање концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина подземна вода за пиење/флаширање на ДТУ „МАГРОНИ“ ДОО Скопје на локалитетот Лисец, општина Кратово..... 54/5
659. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минерална сировина - кварц на ДПТ „КОСМА“ ДООЕЛ, Кочани на локалитетот „Лакавички регион“, општина Штип..... 54/5
660. **Одлука** за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница „ЗГ - 4 - Чегране“ - с. Чегране, општина Гостивар..... 54/6
661. **Одлука** за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница „ЗГ - 5 Градец, Пирок, Теново“ - с. Градец, општина Врпчиште..... 54/6
662. **Одлука** за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница „ЛОЗОВО“ - с. Лозово, општина Лозово..... 54/7
663. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минералната сировина - варовник на „АГРОПРОИЗВОД“ ЗЗ Струмица на локалитетот помеѓу с. Рич и с. Белотино, општина Струмица.. 54/7

664. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минералната сировина – гипс на ДТУ "ТАНИ ИМПЕКС" ДОО Дебар на локалитетот во близина на с. Долно Косоврасти, општина Дебар..... 54/7
665. **Одлука** за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување и одводнување на Водната заедница "Огражден - Исток" - с. Ново Село, општина Ново Село..... 54/8
666. **Одлука** за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница „Чегранско Поле“ - с.Чегране, општина Гостивар..... 54/8
667. **Одлука** за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница „ЦРНИЛИШТЕ“ - с. Долно Црнилиште, општина Свети Николе..... 54/9
668. **Одлука** за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница „ЗГ – 1 – Чајлинско Поле“ с. Чајле, општина Гостивар..... 54/9
669. **Одлука** за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница “ЗГ - 6 - Пирочко Поле“ - с. Пирок, општина Боговиње..... 54/9
670. **Одлука** за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница „ЗГ-О - Балиндолско Поле“ - с.Балин Дол, општина Гостивар..... 54/10
671. **Одлука** за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница “Здуње-Гостивар“ - с. Здуње, општина Гостивар..... 54/10
672. **Одлука** за изменување на Одлуката за продажба на становите на кои права, должности и одговорности во поглед на располагањето има Републиката..... 54/11
673. **Одлука** за дополнување на Одлуката за утврдување на магистралните и регионалните патишта на Република Македонија..... 54/11
674. **Одлука** за набавка на недвижна ствар-земјиште..... 54/11
675. **Одлука** за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на стопански недоволно развиените подрачја во Република Македонија во периодот од 2003 до 2007 година..... 54/11
676. **Одлука** за обезбедување на станови на корисниците на срушените станбени објекти на ул.„Ленинградска“ бр.16-28 во Гостивар..... 54/12
677. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минералната сировина - мермеризиран варовник на ДИУ “МИКЕ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ДООЕЛ Прилеп на локалитетот Дупен Камен, с. Плевтар - Прилеп..... 54/13
678. **Одлука** за изземање на Сојузната покраина Хамбург од конзуларното подрачје на Конзулатот на Република Македонија во Сојузна Република Германија, со седиште во Хановер..... 54/13
696. **Одлука** за давање на согласност за целосен пренос на концесија за експлоатација на минерална сировина – кварц од лежиштето Јаковица, Штип од АД „Неметали“ (во стечај) Штип на ДПУТ „Техноинвест“ ДООЕЛ, Штип..... 55/2
697. **Одлука** за давање согласност на Договорот за давање на трајно користење движна ствар..... 55/2
698. **Одлука** за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите во корист на Република Македонија..... 55/2
699. **Одлука** за изменување и дополнување на Одлуката за услови и критериуми за распределба на станови изградени по „Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи“..... 55/3
700. **Одлука** за престанување и давање на користење на недвижни ствари..... 55/3
706. **Одлука** за распределба на средства за изградба на водоснабдителни и канализациони системи во Република Македонија во 2006 година..... 56/41
707. **Одлука** за давање концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина - минерална вода и гас CO² на “Сабат Трејд“ увоз-извоз ДООЕЛ с. Липково, на локалитетот “Сабатовце“ - с. Липково, општина Липково..... 56/45
708. **Одлука** за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на металични минерални сировини на “Фелпс Доц Вардар“ Скопје на локалитетот во близина на с. Иловица - Струмица.... 56/46
709. **Одлука** за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на металични минерални сировини на “Фелпс Доц Вардар“ Скопје на локалитетот “Петрошница“ - Куманово..... 56/46
710. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минерална сировина - песок на ДГПУ “Хрис - Компани“ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци на локалитетот “Горна Лака“ с. Трстеник, општина Росоман..... 56/46
711. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минералната сировина - варовник на ДПГТУ “Прпарими Пат“ ДООЕЛ с. Челопек, општина Брвеница на локалитетот “Краста“ с. Челопек, општина Брвеница..... 56/47
712. **Одлука** за измена на Одлуката за намените, критериумите и условите за користење на средствата од помошта од Јапонија доделена на Република Македонија за поддршка на платниот биланс за 2001 година..... 56/47
713. **Одлука** за измена на Одлуката за намените, критериумите и условите за користење на средствата од помошта од Јапонија доделена на Република Македонија за поддршка на платниот биланс за 2002 година..... 56/48
725. **Одлука** за давање на недвижна ствар во закуп..... 57/4
726. **Одлука** за престанок и за давање на користење на недвижна ствар..... 57/5

727. **Одлука** за субвенции за јавни претпријатија за 2006 година..... 57/5
728. **Одлука** за отпочнување на постапка за доделување на концесија..... 57/5
729. **Одлука** за формирање на Меѓуминистерски комитет за координација на подготовката на Национален развоен план за периодот 2007-2013 (2007-2009) година..... 57/6
730. **Одлука** за доделување на средства за субвенции на јавни претпријатија за бесплатно користење на јавниот сервис „Македонска информативна агенција“ МИА во 2006 година..... 57/6
731. **Одлука** за давање на времено користење, одгледување и заштита на дивечот во ловиштата..... 57/6
732. **Одлука** за одземање на користење-концесија на дивечот во ловиштата..... 57/7
733. **Одлука** за дополнување на Одлуката за давање на недвижна ствар во закуп... 57/7
753. **Одлука** за давање на одобрение за основање на приватна установа за социјална заштита за стари лица..... 60/42
754. **Одлука** за давање согласност на договор за трајно користење движна ствар - патничко моторно возило..... 60/42
755. **Одлука** за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари 60/42
756. **Одлука** за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари 60/42
757. **Одлука** за престанок и за давање на користење на недвижни ствари..... 60/43
Исправка..... 81/5
758. **Одлука** за престанок и за давање на користење на недвижна ствар..... 60/43
759. **Одлука** за давање на користење на недвижна ствар..... 60/44
760. **Одлука** за одземање на концесијата за дистрибуција на радио и телевизиски програми преку кабелска мрежа..... 60/44
761. **Одлука** за престанок на важење на одлуките за доделување концесии за дистрибуција на радио и телевизиски програми преку кабелска мрежа..... 60/44
762. **Одлука** за изменување на Одлуката за престанок на користење и давање на користење на недвижни ствари..... 60/44
763. **Одлука** за изменување на Одлуката за отпочнување на постапката за приватизација број 19-1464/2 од 7 април 2006 година..... 60/45
785. **Одлука** за распоредување на средствата од радиодифузната такса за финансирање програми од јавен интерес (Оглас VII)..... 61/4
786. **Одлука** за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување критериуми за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител на Република Македонија и за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител..... 61/15
787. **Одлука** за распишување оглас за именување заменици на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјата на Струга и Кичево..... 61/15
826. **Одлука** за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија на вежбовни активности во Република Албанија..... 64/10
827. **Одлука** за давање согласност на Статутот на Јавната установа Национален парк Маврово..... 64/10
828. **Одлука** за отворање Генерален конзулат на Република Македонија во Арапска Република Египет, со седиште во Александрија..... 64/10
829. **Одлука** за вежбовни активности на органите на државната управа..... 64/10
830. **Одлука** за давање на согласност за целосен пренос на концесија за експлоатација на минерална сировина-мермер од лежиштето на локалитетот кај с. Вепрчани, општина Витолиште-Мариово 64/11
831. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минерална сировина – гнајсни шкрилци и кварц на ТДУ "АЛГО НЕМЕТАЛИ" ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка на локалитетот „Големи Орљак“ Гердани Плочи кај с. Отошница, општина Ранковце..... 64/11
832. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минералната сировина - варовник на ДПТУ "МЕТАЛ ПРЕС" ДООЕЛ Скопје на локалитетот "Тикијарница" во близина на с. Пчиња, општина Куманово..... 64/11
833. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минерална сировина – цементен лапорец на АД ЦЕМЕНТАРНИЦА "УСЈЕ" Скопје на локалитетот Усје, Сопиште и Кисела Вода, општина Кисела Вода..... 64/12
834. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минералната сировина – кварцен песок на АД ЦЕМЕНТАРНИЦА "УСЈЕ" Скопје на локалитетот с. Варвара КО Сопиште, Општина Кисела Вода..... 64/12
835. **Одлука** за давање концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – подземна вода за пиење/флаширање на ДПУТ "ВЛАМАР" ДООЕЛ Кичево на локалитетот во близина на с. Извор општина Другово – Кичево..... 64/13
836. **Одлука** за одземање на концесија за експлоатација на минерални сировини - мермер од лежиштето на локалитетот кај с.Вепрчани, општина Витолиште од ДРПТУ Еуро-сивец експорт-импорт ДОО Скопје..... 64/13
837. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минералната сировина варовник и лапоровити варовници на ДПТ "Агросфрут Кортаки" ДООЕЛ Струмица, на локалитетот Кара Тарла с. Кошево, општина Карбинци, Штипско..... 64/13
838. **Одлука** за давање концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина подземна вода за пиење/флаширање на ДТУ "ПЕЛИН КОМПАНИ" ДОО експорт-импорт Скопје на локалитетот Грабојца с. Ложани општина Струга..... 64/14
901. **Одлука** за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница "Цепеничко Поле, ГК-8, ГК-9, ГК-10, ГК-11 и ГК-12"-с.Спанчево, општина Чешиново-Облешево..... 66/14

902. **Одлука** за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница "Росоманско Поле 2004" - с. Росоман, општина Росоман..... **66/15**
903. **Одлука** за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница "Тркање" - с. Тркање, општина Кочани..... **66/15**
904. **Одлука** за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница "Бистреници-Корешница" - с. Корешница, општина Демир Капија..... **66/16**
905. **Одлука** за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница "Вратница" - с. Вратница, општина Вратница..... **66/16**
906. **Одлука** за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница Хидромелиоративен систем "Пепелишко Поле" - с. Пепелиште, општина Неготино..... **66/17**
907. **Одлука** за пренесување на користење и управување на инфраструктура за наводнување на Водната заедница "Челопек - Каменане" - с. Челопек, општина Брвеница..... **66/17**
908. **Одлука** за престанок на користење на дел од градежно неизградено земјиште..... **66/18**
909. **Одлука** за давање во закуп недвижна ствар..... **66/18**
910. **Одлука** за престанок на користење на дел од градежно неизградено земјиште.. **66/19**
911. **Одлука** за давање во закуп на недвижна ствар..... **66/19**
912. **Одлука** за пренесување на недвижни ствари..... **66/20**
913. **Одлука** за престанок на користење и отстранување на објекти..... **66/20**
914. **Одлука** за изградба на станови наменети за лицата привремено сместени во туристичкото одмаралиште Царина..... **66/21**
923. **Одлука** за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија на вежбовни активности во Германија и Босна и Херцеговина..... **68/2**
924. **Одлука** за давање во закуп на недвижни ствари..... **68/2**
925. **Одлука** за давање на користење недвижна ствар..... **68/3**
926. **Одлука** за престанок на користење и давање на користење на недвижна ствар..... **68/3**
927. **Одлука** за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари..... **68/3**
928. **Одлука** за давање согласност на Статутот на Јавната установа Национален парк Пелистер, Битола..... **68/3**
929. **Одлука** за давање согласност на Статутот на Јавната установа Национален парк Галичица, Охрид..... **68/4**
930. **Одлука** за престанок и давање на користење на недвижна ствар..... **68/4**
949. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минерална сировина - минерална вода на ДООЕЛ "БАГА ФУД" с. Бистрица, општина Битола на локалитетот на влез во Битола..... **69/2**
950. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минералната сировина варовник на ДПТТУУ "СЕВДИ КОМПАНИ ГОС" ДООЕЛ Гостивар на локалитетот Сува Гора, Општина Гостивар..... **69/2**
951. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минералната сировина - мермер на "БОР МЕРМЕРИ" ДООЕЛ с. Преглово, Општина Пласница на локалитетот Шарен Камен во атарот на с. Преглово, Општина Пласница..... **69/3**
952. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минералната сировина гипс на ДПТУ "СУВАФИКС" с.Порој-Тетово на локалитетот Бајров Клак и Широки Нивишта, Општина Дебар..... **69/3**
953. **Одлука** за давање на користење недвижни ствари..... **69/4**
998. **Одлука** за изградба на станбена населба во село Јеловјане, општина Боговиње..... **70/22**
1010. **Одлука** за дополнителни квоти за запишување студенти припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, во прва година на државните високообразовни установи на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје, Универзитетот "Св. Климент Охридски" во Битола и на Државниот универзитет во Тетово во учебната 2006/2007 година..... **71/52**
1011. **Одлука** за бројот на редовни и вонредни студенти за запишување на Полициската академија - Скопје, во учебната 2006/2007 година, за стекнување високо образование..... **71/52**
1012. **Одлука** за бројот на студенти за запишување во прва година на државните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св.Климент Охридски“ во Битола и на Државниот универзитет во Тетово, во учебната 2006/2007 година..... **71/52**
1013. **Одлука** за видот и карактеристиките на државните хартии од вредност во 2006 година..... **71/53**
1014. **Одлука** за давање во закуп на недвижни ствари..... **71/53**
1015. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минералната сировина оникс и травертин на ДАПГМ "ОНТ-РА-МЕР" ДООО Битола на локалитетот "Декова Дабица" во близина на с. Бешиште, општина Прилеп..... **71/54**
1016. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минералната сировина минерална вода и гас CO₂ на ДТУП "ГЕО-ГАС" ДООЕЛ Битола на локалитетот "Брборник" во близина на с.Трн, општина Битола..... **71/54**
1017. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минералната сировина мермер и мермеризирани варовници на ТД "ВИРЦИНИЈА" - Радовиш, на локалитетот "Змејова Дупка" с. Липовиќ, општина Конче..... **71/54**

- | | | | |
|---|-------|--|-------|
| 1018. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина – варовник на “ШАЗА ТРАНС” ДООЕЛ с. Слатина, општина Теарце на локалитетот “Марков Кран” с. Градиште - Тетово..... | 71/55 | 1077. Одлука за престанување и за давање на користење на недвижни ствари..... | 73/18 |
| 1019. Одлука за давање согласност на Одлуката за отуѓување на опрема од Фабриката за иверица во ПШС “БОР” – Кавадарци..... | 71/55 | 1078. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина – мермер на „Сандра Комерц 94“–ДООЕЛ Скопје на локалитетот во атарот на с. Радово, демирхисарско..... | 73/18 |
| 1020. Одлука за давање согласност на договор за давање моторно возило на трајно користење без надоместок..... | 71/55 | 1079. Одлука за давање концесија за вршење детални геолошки истражувања за минералната сировина термоминерална вода на “РУДИНЕ ММ” ДОО увоз-извоз Скопје, на локалитетот Солена Чешма, општина Делчево..... | 73/18 |
| 1021. Одлука за престанок на користење и давање на користење на недвижна ствар..... | 71/56 | 1080. Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална сировина - кварц на ДПТУ “РЕНОВА” с. Цепчиште општина Тетово на локалитетот Рошје, с. Брник - Битола..... | 73/19 |
| 1022. Одлука за изменување на Одлуката за замена на правото на сопственост на земјоделско земјиште..... | 71/56 | 1081. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина кварц на ДПТУ “РЕНОВА” с. Цепчиште општина Тетово на локалитетот Чуките, с. Груниште - Битола..... | 73/19 |
| 1023. Одлука за престанок на користење и за давање на користење на недвижни ствари без надомест..... | 71/56 | 1082. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина песок и чакал на “Прогрес Компани” увоз-извоз ДОО с. Долно Коњаре Петровец на локалитетот во с. Долно Коњаре, Петровец..... | 73/20 |
| 1024. Одлука за одобрување на Програмата за изменување на Програмата за реализација на задачите на Бирото за стопански недоволно развиените подрачја во 2006 година..... | 71/56 | 1083. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина гипс на ДПТ “Пофикс” ДОО Тетово на локалитетот Бошков Мост, општина Дебар..... | 73/20 |
| 1057. Одлука за давање на користење недвижна ствар..... | 72/3 | 1084. Одлука за давање концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина подземна вода за пиење/флаширање на ТДПТУ “Мартин” експорт-импорт Самоков – Македонски Брод на локалитетот „Добра вода“ во атарот на с. Самоков..... | 73/20 |
| 1058. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за обезбедување на станови на корисниците на срушените станбени објекти на ул. „Ленинградска“ бр. 16-28 во Гостивар..... | 72/3 | 1085. Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална сировина – минерална вода и гас CO ₂ на ДОО “МА-КОНДО КОМПАНИ” - Битола на локалитетот Дабечко Поле, с. Поешево, општина Битола..... | 73/21 |
| 1059. Одлука за изменување на Одлуката за продажба на становите во сопственост на Република Македонија..... | 72/4 | 1086. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина - мермер на “ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ” АД Скопје на локалитетот “Гуровица” во близина на с. Галабовец, општина Прилеп..... | 73/21 |
| 1069. Одлука за признавање на Република Црна Гора како самостојна и независна држава и за воспоставување на дипломатски односи меѓу Република Македонија и Република Црна Гора на амбасадорско ниво..... | 73/16 | 1087. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина градежен технички камен варовник на “Кнауф-Радика” А.Д. Дебар на локалитетот с. Долно Косоврасти, општина Дебар..... | 73/22 |
| 1070. Одлука за основање на Јавна здравствена установа Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза - Лешок..... | 73/16 | 1088. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина - геотермална вода на КЈП “ВОДОВОД” Кочани на локалитетот Д. Подлог - Бања во атарот на општините Кочани и Чешиново – Облешево..... | 73/22 |
| 1071. Одлука за утврдување на минималната и максималната стапка на техничка премија за осигурување од автомобилска одговорност за 2006 година..... | 73/16 | 1089. Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална сировина – минерална вода и гас CO ₂ на ДПТУ “ФИМОТО”–ДООЕЛ, Битола на локалитетот во атарот на општина Новаци..... | 73/23 |
| 1072. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за организација на работата и систематизацијата на работните места во Стручната служба на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија..... | 73/16 | | |
| 1073. Одлука за давање согласност на Тарифата на Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија..... | 73/17 | | |
| 1074. Одлука за давање согласност на Договор за давање на трајно користење на движни ствари без надомест..... | 73/17 | | |
| 1075. Одлука за давање на времено користење на дел од недвижна ствар без надомест..... | 73/17 | | |
| 1076. Одлука за давање во закуп на недвижна ствар..... | 73/17 | | |

1090. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минералната суровина мермер на ДПТУ “ЕВРО-ГРАНИТИ ББ” ДОО экспорт-импорт Скопје, на локалитетот “Вепрчани” с. Вепрчани, општина Прилеп..... **73/23**
1091. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минералната суровина – глина и јаглен на ДПТ “ЕУРОЛИГНИТ” ДОО Скопје, на локалитетот во атарот на с. Катланово, општина Петровец, скопско..... **73/23**
1092. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минералната суровина – лапоровити варовници на ДПТ “Агросфрут кортаки” ДООЕЛ Струмица, на локалитетот “Камник” во близина на с. Кошево, општина Карбинци, штипско.. **73/24**
1093. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минералната суровина мермер на ТД „Ларин Мрамор Компани“ АД Скопје на локалитетот во близина на с. Крстец, во атарот на општина Прилеп..... **73/24**
1094. **Одлука** за давање концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина - минерална вода за пиење/флаширање на ДПТ „МЛАДОСТ 2000“ ДООЕЛ Кавадарци на локалитетот Градишка Црква с. Градиште, општина Кавадарци..... **73/25**
1095. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минералната суровина градежен технички камен варовник на „Кнауф-Радика“ А.Д. Дебар..... **73/25**
1096. **Одлука** за давање согласност за целосен пренос на концесија за експлоатација на минерална суровина - базалт од лежиштето на локалитетот Ежево Брдо, Штип..... **73/25**
1097. **Одлука** за давање согласност за целосен пренос на концесија за експлоатација на минерална суровина варовник од лежиштето на локалитетот Камен Дол - Кавадарци..... **73/26**
1098. **Одлука** за одземање на концесија за експлоатација на минерална суровина – минерална вода од лежиштето кај с.Коњаре, Петровец, скопско од „ЕЛ-КОНС“ экспорт-импорт Д.О.О. Скопје **73/26**
1099. **Одлука** за одземање на концесија за експлоатација на минерални суровини – варовник од лежиштето на локалитетот кај с. Старо Село, општина Вратница од “Сурин” Станимир Богојевски ДООЕЛ экспорт импорт с. Старо Село, Вратница..... **73/26**
1100. **Одлука** за одземање на корисничкото право на градежното земјиште во сопственост на Република Македонија од Домот на културата „Кочо Рацин“, Скопје..... **73/27**
1101. **Одлука** за одземање на корисничкото право на градежното земјиште во сопственост на Република Македонија од Јавното претпријатие “Пазариште“, Куманово..... **73/27**
1102. **Одлука** за одземање на корисничкото право на градежното земјиште во сопственост на Република Македонија од ЗИК “Струга“, Струга..... **73/27**
1103. **Одлука** за одземање на корисничкото право на градежното земјиште во сопственост на Република Македонија, од Македонска радио телевизија, Скопје... **73/27**
1104. **Одлука** за одземање на корисничкото право на градежното земјиште во сопственост на Република Македонија, од АДМС ЗИК, Струмица..... **73/27**
1105. **Одлука** за изменување на Одлуката за концесија за експлоатација на минералната суровина шкрилец на “Маријан” ДОО с. Лубница, општина Конче на локалитетот Коџа Кран во близина на с. Оџалија, општина Штип..... **73/28**
1106. **Одлука** за изменување и дополнување на Одлуката за давање на концесија за експлоатација на минерални суровини варовник на “Арѓент” ДООЕЛ, Гостивар на локалитетот Караташ кај с.Долна Бањица, општина Гостивар..... **73/28**
Исправка..... **76/32**
1107. **Одлука** за изменување на Одлуката за распределба на средства за изградба на водоснабдителни и канализациони системи во Република Македонија во 2006 година..... **73/28**
1118. **Одлука** за преобразба на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ ц.о. Скопје во Акционерско друштво во државна сопственост..... **74/15**
1119. **Одлука** за основање на Водостопанство „Прилепско Поле“..... **74/17**
1120. **Одлука** за престанување со работењето на Водостопанската работна организација „Малешевско Поле“ – Берово и започнување постапка за ликвидација... **74/18**
1121. **Одлука** за основање на Водостопанство „Берово“..... **74/18**
1122. **Одлука** за давање одобрение за основање на приватно средно музичко училиште „OKSIA“ во Штип..... **74/19**
1123. **Одлука** за давање согласност на Финансискиот план на Централниот регистар на Република Македонија за 2006 година..... **74/19**
1124. **Одлука** за прифатливоста на предлогот за прогласување на локалитетот Слатински Извор за споменик на природата..... **74/20**
1131. **Одлука** за давање согласност на Тарифникот за содржината и висината на одделни надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност.... **75/2**
1132. **Одлука** за давање на користење на објект..... **75/2**
1133. **Одлука** за престанок на користење и давање на користење на недвижна ствар..... **75/2**
1134. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минерална суровина – термоминерална вода на „Друштво за физикална медицина и специјализирана медицинска рехабилитација Катлановска Бања“ ДОО – Катланово на локалитетот „Бањски Рид“ - Катланово..... **75/3**
1135. **Одлука** за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за 2006 година наменети за финансирање на здруженија на граѓани и фондации **75/3**
Исправка..... **137/5**

1150. Одлука за отворање конзулат на Република Македонија во Индија, со седиште во Њу Делхи.....	76/5	1186. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина варовник на ДПТГУ „БАГ-КОП-БАУ“ ДООЕЛ Тетово на локалитетот Краста Вруток, општина Гостивар.....	77/4
1151. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина варовник на „Јефута-Инженеринг“ Фуат и Јетон ДОО експорт-импорт Гостивар.....	76/5	1187. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина кварцит на „АРСИМИ“ Невзат и др. ДОО с. Порој - Цепчиште на локалитетот „Сатеска“ Кичево.....	77/5
1152. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина – подземна вода за пиење (флаширање) на ПТД „АЛ“ ДООЕЛ Прилеп на локалитетот во атарот на с.Лажани општина Долнени.....	76/5	1188. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина - песок и чакал на ДТТУ „Вла-Ди Комерц“ ДООЕЛ Скопје на локалитетот кај „Горно Лисиче“ Скопје.....	77/6
1153. Одлука за основање на водостопанство „Јужен Вардар“- Богданци.....	76/6	1189. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина песок и чакал на ДПТГУ „БАУ-ЕНН“ с. Теарце - Теарце на локалитетот „Орман“ општина Теарце.....	77/6
1154. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	76/7	1190. Одлука за давање концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина подземна вода за пиење/флаширање на ДПТТУ „ХАЗАРИ-КО“ с. Теарце - Теарце на локалитетот „Суводол“ општина Теарце.....	77/7
1155. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	76/7	1191. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина варовник на ДПТГУ „ЕВЕРЕСТ-ЦД“ - Тетово на локалитетот „Буковиќ“ општина Зајас.....	77/7
1156. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	76/7	1192. Одлука за престанок на користење и за давање во закуп на недвижна ствар со непосредна спогодба.....	77/7
1157. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	76/7	1193. Одлука за давање согласност на Договор за давање моторно возило на времено користење, без надоместок.....	77/8
1158. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	76/8	1194. Одлука за давање согласност на Договор за давање моторно возило на времено користење, без надоместок.....	77/8
1159. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	76/8	1209. Одлука за основање на Водостопанство "Скопско Поле".....	78/2
1160. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	76/8	1210. Одлука за престанок и давање на користење на недвижна ствар.....	78/3
1161. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	76/8	1211. Одлука за одземање на корисничкото право на градежното земјиште во сопственост на Република Македонија, од Земјоделското училиште „Димитар Влахов“, Струмица.....	78/3
1162. Одлука за издвојување и организирање во посебно трговско друштво дел од Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.....	76/8	Исправка.....	80/2
1163. Одлука за престанок и давање на користење на дел од недвижни ствари.....	76/9	1212. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето на ЛПВ „Лисиче“ – Велес во 2005 година.....	78/3
1164. Одлука за давање на согласност за целосен пренос на концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник од лежиштето кај с. Климентари, Охрид.....	76/9	1213. Одлука за давање согласност на Програмата за работа на ЛПВ „Лисиче“ – Велес во 2006 година.....	78/4
1165. Одлука за давање согласност на Одлуката за уривање на објект на аголот на ул. „Радњанска“ и ул. „Дане Крапчев“ бб – Скопје (поранешни административни простории на јавното претпријатие).....	76/9	1214. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од друштво за управување со пензиски фондови.....	78/4
1166. Одлука за давање одобрение за основање на Приватно средно училиште „International High School“ во Скопје.....	76/10	1215. Одлука за одобрување средства од Посебниот фонд за финансирање на активностите во градот Скопје на акцијата „Јас го сакам мојот град“.....	78/4
1167. Одлука за потврдување на Годишната сметка на Фондот за осигурување на депозити Скопје за 2005 година.....	76/10	1230. Одлука за овластување на организација за изработка на одликувања на Република Македонија.....	79/3
1182. Одлука за давање одобрение за основање на Приватно средно училиште „Петта Приватна Гимназија“ во Скопје.....	77/2		
1183. Одлука за организирање на Јавното претпријатие ГАМА во Акционерско друштво ГАМА АД Скопје.....	77/3		
1184. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина - гипс на „КНАУФ-РАДИКА“ АД Дебар на локалитетот с. Долно Косоврасти, општина Дебар.....	77/4		
1185. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина - минерална вода на „ЕУРОЛЕНД“ АД Петровец на локалитетот „Кисела Вода“ с. Долно Коњаре, општина Петровец....	77/4		

1231. Одлука за зголемување на бројот на запишани студенти на државните универзитети во Република Македонија.....	79/3	1279. Одлука за давање согласност на Инвестиционата програма за 2006 година на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ ц.о. Скопје.....	82/3
1232. Одлука за изменување на Одлуката за изградба на станбена населба во село Јеловјане, општина Боговиње.....	79/3	1280. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ ц.о. Скопје за 2005 година.....	82/3
1233. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	79/4	1281. Одлука за давање согласност на Годишната пресметка за периодот од 1.01.2005 до 31.12.2005 година и Извештајот за работењето на ЈПАУ „Македонија“ - Скопје и остварените финансиски резултати за периодот јануари - декември 2005 година.....	82/3
1234. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	79/4	1282. Одлука за потврдување на Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити-Скопје за 2006 година.....	82/4
1235. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	79/4	1299. Одлука за основање друштво со ограничена одговорност со статусна промена издвојување на дел од Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.....	83/2
1236. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	79/4	1300. Одлука за давање согласност на Одлуката за распределба на вишокот на средства остварени од работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија во 2006 година.....	83/3
1237. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	79/4	1301. Одлука за давање согласност на Одлуката за внесување на непарични средства.....	83/3
1238. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	79/5	1302. Одлука за давање согласност на Решението за формирање на прв надзорен одбор на Друштвото со ограничена одговорност – Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала, „ОЛИМПИЈА“ СК ДОО-ЕЛ – Скопје.....	83/4
1239. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	79/5	1303. Одлука за давање согласност на Решението за именување прв управител на Друштвото со ограничена одговорност – Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала, „ОЛИМПИЈА“ СК ДООЕЛ – Скопје.....	83/4
1240. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	79/5	1304. Одлука за изменување на Одлуката за издвојување и организирање во посебно трговско друштво дел од Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.....	83/4
1241. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	79/5	1315. Одлука за давање согласност на договорот за давање на трајно користење движна ствар без надоместок.....	84/2
1242. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	79/5	1316. Одлука за давање согласност на договорот за давање на трајно користење движна ствар без надоместок.....	84/2
1243. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	79/6	1317. Одлука за давање согласност на договорот за давање на трајно користење движна ствар без надоместок.....	84/2
1244. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	79/6	1324. Одлука за отворање конзулат на Република Македонија во Италијанската Република, со седиште во Лече, а со надлежност за регионот Пуља.....	85/2
1245. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	79/6	1325. Одлука за престанок на користење и за давање на користење на недвижни ствари.....	85/2
1246. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	79/6		
1247. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	79/6		
1248. Одлука за одземање на корисничкото право на градежното земјиште во сопственост на Република Македонија.....	79/7		
1249. Одлука за одземање на корисничкото право на градежното земјиште во сопственост на Република Македонија.....	79/7		
1250. Одлука за давање одобрение за основање на приватно средно училиште „Mother Theresa“ во Скопје.....	79/7		
1261. Одлука за давање согласност на Договорот за давање на трајно користење на движни ствари-канцелариска опрема без надомест.....	80/1		
1262. Одлука за распишување оглас за именување по еден заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјата на Гостивар и Скопје.....	80/2		
1274. Одлука за давање на користење на недвижни и движни ствари.....	82/2		
1275. Одлука за давање согласност на Договор за давање моторно возило на времено користење, без надоместок.....	82/2		
1276. Одлука за замена на отстапен простор на Организацијата на жените на Македонија.....	82/2		
1277. Одлука за одземање на корисничкото право на градежното земјиште во сопственост на Република Македонија.....	82/2		
1278. Одлука за давање согласност на Договорот за давање на трајно користење движна ствар.....	82/3		

1326. Одлука за давање одобрение за основање на Приватно средно медицинско училиште "МЕДИКАДЕНТ" во Тетово	85/2	1360. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	87/4
1327. Одлука за давање одобрение за основање на Приватно средно училиште „Скупи“ во Скопје.....	85/3	1361. Одлука за давање на користење на недвижен имот на државен орган.....	87/4
1328. Одлука за давање согласност за склучување на договор за пренесување на право на сопственост на движни ствари - патничко и товарно моторно возило без надомест.....	85/4	1362. Одлука за давање на користење на недвижен имот на државен орган.....	87/4
1329. Одлука за давање согласност на Ценовникот за одстрел на дивеч и услуги во ловиштата на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје "Јасен" – Скопје.....	85/4	1363. Одлука за давање на користење на недвижен имот на државен орган.....	87/5
1330. Одлука за давање согласност на Ценовникот на готови шумски производи, дрва на пењуска на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје "Јасен" – Скопје.....	85/4	1364. Одлука за давање на користење на недвижен имот на државен орган.....	87/5
1331. Одлука за давање согласност за склучување на договор за пренесување на право на сопственост на движни ствари – патничко моторно возило без надомест.....	85/4	1365. Одлука за давање на користење на недвижен имот на државен орган.....	87/5
1332. Одлука за давање согласност за склучување на договор за пренесување на право на сопственост на движни ствари – патничко моторно возило без надомест.....	85/5	1366. Одлука за давање на користење на недвижен имот на државен орган.....	87/5
1333. Одлука за давање согласност за склучување на договор за пренесување на право на сопственост на движни ствари – патничко моторно возило без надомест.....	85/5	1367. Одлука за отстапување во трајна сопственост на патничко моторно возило....	87/5
1334. Одлука за давање согласност на Статутот на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје "Јасен" – Скопје.....	85/5	1368. Одлука за давање согласност на Договор за давање моторно возило на трајно користење без надоместок.....	87/6
1335. Одлука за давање согласност на Инвестиционата програма за работа за 2006 година на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ – Скопје...	85/6	1369. Одлука за давање согласност на Инвестиционата програма на ЈП Службен весник на Република Македонија за 2006 година.....	87/6
1336. Одлука за престанување на важење на Одлуката за одобрување средства од Посебниот фонд за финансирање на активностите во градот Скопје на акцијата „Јас го сакам мојот град“.....	85/6	1370. Одлука за давање одобрение за основање на Приватно средно сообраќајно училиште „АРДИ“ во Скопје.....	87/6
1337. Одлука за одземање на корисничкото право на градежното земјиште во сопственост на Република Македонија.....	85/6	1371. Одлука за престанок на користење и давање на користење на недвижна ствар.....	87/7
1353. Одлука за давање согласност на Договорот за давање на трајно користење движна ствар без надоместок.....	87/2	1372. Одлука за бројот на студенти за запишување во прва година на Државниот универзитет во Тетово на Студиската програма за високо стручно образование за медицински сестри, во учебната 2006/2007 година.....	87/7
1354. Одлука за давање согласност на Договорот за давање на трајно користење движни ствари без надомест.....	87/2	1373. Одлука за основање на Центар за стручно образование и обука.....	87/7
1355. Одлука за давање согласност на Договорот за давање на трајно користење движни ствари без надомест.....	87/3	1374. Одлука за давање во закуп на недвижни ствари.....	87/8
1356. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	87/3	1375. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар	87/8
1357. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	87/3	1376. Одлука за давање на недвижни ствари во закуп со услов.....	87/8
1358. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	87/3	1377. Одлука за давање согласност на Договор за давање на трајно користење на движни ствари без надомест.....	87/9
1359. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	87/4	1384. Одлука за дополнување на Одлуката за давање на користење на недвижна ствар.....	88/1
		1393. Одлука за одобрување на Статутот на Водостопанство "Скопско Поле" - Скопје.....	89/5
		1394. Одлука за плаќање на обврска по основ на Договор бр. 2527 склучен помеѓу ЈП "Македонски железници" – Скопје Ц.О. и ЕУРОФИМА.....	89/5
		1395. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	89/5
		1396. Одлука за престанок и давање на времено користење дел од недвижни ствари.....	89/5
		1397. Одлука за давање согласност на Договор за давање моторно возило на користење без надоместок.....	89/6
		1398. Одлука за давање согласност на Договор за давање моторно возило на користење без надоместок.....	89/6
		1423. Одлука за престанок и давање на користење на дел од недвижни ствари.....	92/2
		1424. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	92/2

- | | | | |
|--|-------|---|-------|
| 1425. Одлука за дополнување на Одлуката за изградба на станови наменети за лицата привремено сместени во туристичкото одморалиште Царина..... | 92/2 | 1720. Одлука за влегување и престојување на единицата на Армијата на Република Бугарија на територијата на Република Македонија заради изведуваче на вежбовна активност..... | 102/8 |
| 1426. Одлука за изградба на станбен објект во село Боговиње, општина Боговиње.... | 92/3 | 1721. Одлука за начинот на наплата на износот за "Детска недела" во времето од 2 до 8.10.2006 година..... | 102/8 |
| 1427. Одлука за одобрување средства од Посебниот фонд за обезбедување на услови за вработување и работење на инвалидни лица..... | 92/3 | 1812. Одлука за давање согласност за отворање на Генерален Конзулат на Република Бугарија во Република Македонија, со седиште во Битола..... | 105/2 |
| 1428. Одлука за отстапување во трајна сопственост на патничко моторно возило.... | 92/3 | 1813. Одлука за избор на управител на Друштвото со ограничена одговорност – Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала "Борис Трајковски" ДООЕЛ – Скопје..... | 105/2 |
| 1429. Одлука за давање користење - концесија на дивечот во ловиштата во Република Македонија..... | 92/3 | 1814. Одлука за избор на членови на Надзорен одбор на Друштвото со ограничена одговорност – Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала „Борис Трајковски“ ДООЕЛ – Скопје..... | 105/2 |
| 1434. Одлука за давање согласност на Договор за давање моторно возило на користење без надоместок..... | 93/1 | 1815. Одлука за изменување на Одлуката за образување на координативно тело за остварување соработка во вршењето на работите од инспекцискиот надзор..... | 105/3 |
| 1435. Одлука за изменување на Одлуката за обезбедување на станови за спроведување на Законот за денационализација и Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и членовите на нивните семејства..... | 93/2 | 1816. Одлука за изменување на Одлуката за основање Друштво со ограничена одговорност со статусна промена издвојување на дел од Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија..... | 105/3 |
| 1469. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија на вежбовни активности во Република Молдавија..... | 95/1 | 1817. Одлука за престанување на важност на Одлуката бр.19-3161/8 од 04.07.2006 година за давање согласност на Решението за именување прв управител на Друштвото со ограничена одговорност – Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала „Олимпија“ СК Дооел-Скопје..... | 105/3 |
| 1485. Одлука за формирање на Меѓуминистерски комитет за координација на подготовката на Пред-пристапна економска програма на Република Македонија за 2007-2009 година..... | 97/11 | 1818. Одлука за престанување на важност на Одлуката бр.19-3161/7 од 04.07.2006 година за давање согласност на Решението за формирање на прв надзорен одбор на Друштвото со ограничена одговорност – Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала „Олимпија“ СК Дооел-Скопје..... | 105/3 |
| 1486. Одлука за давање согласност на Договор за давање моторно возило на трајно користење без надоместок..... | 97/11 | 1819. Одлука за престанување на важност на Решението за именување прв управител на Друштвото со ограничена одговорност - Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала „Олимпија“ СК Дооел-Скопје..... | 105/4 |
| 1487. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за начинот и условите за отворање на девизни сметки на корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на Република Македонија..... | 97/11 | 1820. Одлука за престанување на важност на Решението за формирање на прв надзорен одбор на Друштвото со ограничена одговорност-Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала „Олимпија“ СК Дооел-Скопје..... | 105/4 |
| 1488. Одлука за кандидатурата на Република Македонија за претседател на 62-то заседание на Генералното собрание на Обединетите нации..... | 97/12 | 1821. Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална суровина-олово и цинк на ИНДО МИНЕРАЛС И МЕТАЛС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје на локалитетот Тораница, Сокол, Бачило и Средно Брдо, Општина Крива Паланка.... | 105/4 |
| 1489. Одлука за престанување на важење на Одлуката за давање согласност на Договор за давање моторно возило на користење без надоместок..... | 97/12 | | |
| 1490. Одлука за престанување на важење на Одлуката за давање согласност на Договор за давање моторно возило на користење без надоместок..... | 97/12 | | |
| 1648. Одлука за престанување на важење на Одлуката за давање согласност на Договор за давање моторно возило на трајно користење без надоместок..... | 98/1 | | |
| 1649. Одлука за престанување на важење на Одлуката за давање согласност на Договор за давање моторно возило на трајно користење без надоместок..... | 98/1 | | |
| 1661. Одлука за распишување оглас за именување јавен правобранител на Република Македонија..... | 99/5 | | |
| 1719. Одлука за определување на производите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност..... | 102/2 | | |

1877. **Одлука** за формирање на Меѓуминистерски комитет за координација на подготовката на Нацрт национален развоен план на Република Македонија 2007-2013 (2007-2009)..... **108/2**
1878. **Одлука** за ангажирање на консултантски тим по пат на ограничен повик заради подготовка на постапка за доделување на концесија на дел од патната инфраструктура во Република Македонија..... **108/3**
1879. **Одлука** за престанување на важење на Одлуката за ангажирање на консултантски тим заради отпочнување на постапката за доделување на концесија на Аеродромот “Скопје” и Аеродромот “Охрид”..... **108/3**
1880. **Одлука** за ангажирање на консултантски тим по пат на ограничен повик заради изработка на студија со модел за развој на Аеродромот “Скопје” и Аеродромот “Охрид”..... **108/3**
1881. **Одлука** за утврдување распоред на работното време во Владата на Република Македонија, министерствата и другите органи на државната управа..... **108/3**
1899. **Одлука** за давање согласност за отворање на Конзулат на Република Хрватска во Република Македонија, со седиште во Битола..... **110/2**
1900. **Одлука** за давање согласност на Договорот за давање на трајно користење на движна ствар – патничко моторно возило..... **110/2**
1901. **Одлука** за давање согласност на Договор за пренесување на право на сопственост на движни ствари без надомест..... **110/2**
1923. **Одлука** за давање согласност за именување на почесен конзул на Република Хрватска во Република Македонија, со седиште во Битола..... **111/2**
1924. **Одлука** за пристапување на Република Македонија кон Конвенцијата на Обединетите Нации за договорите за меѓународна продажба на стоки..... **111/2**
1925. **Одлука** за престанување на важење на Одлуката за давање согласност на Договорот за давање на трајно користење движна ствар без надоместок..... **111/2**
1926. **Одлука** за распишување оглас за именување по еден заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјата на: Скопје, Гостивар, Гевгелија, Велес, Кочани, Кичево и Струга..... **111/2**
1951. **Одлука** за определување на радиофреквенциските опсези кои ќе се доделат на трет оператор за јавна мобилна комуникациска услуга како и доделување на радиофреквенциски опсези на постојните оператори за јавна мобилна комуникациска услуга..... **112/2**
1952. **Одлука** за давање на согласност на почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенциите..... **112/2**
1964. **Одлука** за давање на користење на деловен простор без надомест..... **115/3**
1965. **Одлука** за формирање на Комитет на министри за следење и координација на активностите кои се однесуваат за подобрување на соодветната и правичната застапеност на припадниците на заедниците во органите на државната управа и јавните претпријатија..... **115/3**
1966. **Одлука** за дополнување на Одлуката за формирање на меѓуресорско тело за координација на активностите против корупцијата..... **115/3**
2047. **Одлука** за давање согласност на Решението за утврдување на цените на публикационите материјали што ги подготвува и објавува Државниот завод за статистика и за цените на услугите и трошоците за дополнителна обработка на податоци..... **118/1**
2052. **Одлука** за изменување на Одлуката за основање друштво со ограничена одговорност со статусна промена издвојување на дел од Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија..... **119/2**
2053. **Одлука** за изменување на Одлуката за избор на членови на надзорен одбор на Друштвото со ограничена одговорност – Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала „Борис Трајковски“ ДООЕЛ – Скопје..... **119/2**
2054. **Одлука** за изменување на Одлуката за избор на членови на надзорен одбор на Друштвото со ограничена одговорност – Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала „Борис Трајковски“ ДООЕЛ – Скопје..... **119/3**
2069. **Одлука** за утврдување на класификација на функциите на Владата..... **121/11**
2070. **Одлука** за изменување на Одлуката за определување на правото на користење на службен мобилен телефон и за ограничување на износот на сметката..... **121/19**
2074. **Одлука** за изменување и дополнување на Одлуката за образување на работни групи за подготовка на Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија и подготовка на преговарачките позиции за преговори за членство во Европската Унија..... **122/1**
2084. **Одлука** за изменување на Одлуката за основање друштво со ограничена одговорност со статусна промена издвојување на дел од Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија..... **123/1**
2093. **Одлука** за продажба на пченка од стоковните резерви заради обновување..... **124/3**
2094. **Одлука** за престанок и давање на користење на дел од недвижна ствар..... **124/3**
2095. **Одлука** за дополнување на Одлуката за утврдување на магистралните и регионалните патишта во Република Македонија..... **124/3**
2096. **Одлука** за распоредување на 99-те преведувачи/толкувачи припадници на заедниците што не се мнозинство во Република Македонија во органите од членот 3, став 2 и 3 од Законот за државни службеници..... **124/4**

2097. **Одлука** за утврдување на персоналниот и материјалниот состав на силите за заштита и спасување..... **124/6**
2098. **Одлука** за преобразба на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај “Македонска пошта“ ц.о. Скопје во Акционерско друштво во државна сопственост..... **124/87**
2101. **Одлука** за усогласување и менување на Царинската тарифа за 2007 година... **125/1**
2168. **Одлука** за висината на месечната закупнина на станови во кои ќе бидат сместени внатрешно раселените лица и висината на месечната парична помош за внатрешно раселените лица..... **128/6**
2169. **Одлука** за изменување на Одлуката за пренесување на правото на сопственост на градежно неизградено земјиште... **128/6**
2170. **Одлука** за начинот на остварување на правото на надоместок на трошоците за изградба на семејна куќа на семејството на починатиот претседател на Република Македонија Борис Трајковски..... **128/6**
2178. **Одлука** за воведување гилотина на прописите..... **129/4**
2179. **Одлука** за ангажирање на консултантски тим по пат на меѓународен ограничен повик за консултантски услуги за изработка на Студија со модел и начин на трансформација со приватизација на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија..... **129/11**
2195. **Одлука** за дополнување на Одлуката за ангажирање на консултантски тим по пат на ограничен повик заради подготовка на постапката за доделување на концесија на дел од патната инфраструктура во Република Македонија **131/3**
2198. **Одлука** за распишување оглас за именување еден заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје..... **132/2**
2199. **Одлука** за одобрување на средства за зголемување на паричниот влог на Република Македонија во Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменската сала „Борис Трајковски“ ДООЕЛ-Скопје..... **132/2**
2228. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минералната сировина варовник на ДТ „ПОЛЕ“ увоз-извоз с. Костурино на локалитетот „Буковик“ с. Куклиш општина Струмица..... **135/2**
2229. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минералната сировина - глина и глинизиран шкрилец на ДПТУ „СОКОЛ И ЕЛЕН“ ДООЕЛ увоз-извоз Битола на локалитетот кај с. Базерник, општина Сопотница..... **135/3**
2230. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минералната сировина – варовник на ДПТТ „ВИА-ИНВЕСТ“ Атанас ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Красте-Бел Камен“ с. Пчиња – Куманово..... **135/3**
2231. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минералната сировина – кварц на ДОЕЛ „ЕМВИ-КОМЕРЦ“ с. Сушево, општина Василево на локалитетот „Грамадите“ кај с. Д. Липовиќ општина Радовиш..... **135/4**
2232. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минералната сировина кварц на ДИПЛОМАТ-ТЛ рудник за кварц „Стари Лозја“ – Извор Велес на локалитетот с. Ораовдол општина Чашка-Велес..... **135/4**
2233. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минералната сировина - керамичка глина на “Механика” Зоранчо ДООЕЛ увоз-извоз Кочани на локалитетот во атарот на с. Уларци – Кочани..... **135/4**
2234. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минералната сировина-керамичка глина на “Механика” Зоранчо ДООЕЛ увоз-извоз Кочани на локалитетот помеѓу селата Грдовци и Прибачево – Кочани..... **135/5**
2235. **Одлука** за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето во 2005 година на ЈП ХС „Злетовица“ - Пробиштип..... **135/5**
2236. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минералната сировина кварц на АД РИОМК „Црвена звезда“ Пехчево на локалитетот „Крстот“ с. Умлена општина Пехчево..... **135/5**
2237. **Одлука** за давање концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – термо – минерална вода на “СТРМОШ“ АД Рудници за неметали – Пробиштип на локалитетот “Киселица“ општина Пробиштип..... **135/6**
2238. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минералната сировина – подземна вода за пиење/флаширање на ДТУ „Магрони“ ДОО Скопје, на локалитетот „Бреза“ – Лисец, општина Кратово..... **135/6**
2239. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минералната сировина вулкански туф на ДПТУ “Ирис-Инженеринг“ ДОО Скопје на локалитетот “Славишко поле“ с. Ветуница општина Ранковце..... **135/7**
2240. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минералната сировина керамичка глина на АД „Тондах–Македонија“ општина Винаца на локалитетот во атарот на с. Уларци - Кочани..... **135/7**
2241. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минералната сировина – никел на ДПТТ „МИСА – МГ“ експорт-импорт ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Гроот“ општина Велес..... **135/7**
2242. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минералната сировина варовник на ДПТУ “СОПОТ“ ДОО експорт - импорт Скопје на локалитетот во атарот на с. Сопот, општина Куманово..... **135/8**
2243. **Одлука** за давање концесија за експлоатација на минералната сировина – минерална вода на ДПТУ „Грков Унион“ ДООЕЛ Кавадарци, на локалитетот кај с. Моклишта општина Кавадарци..... **135/8**
2244. **Одлука** за давање концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина-геотермална вода на ДПЗП “ЕКО ОАЗА САМАНДОВ“ ДОО с. Таринци општина Карбинци, на локалитетот кај с. Таринци општина Карбинци – Штипско..... **135/9**

2245. Одлука за давање концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина-подземна вода за пиење/флаширање на „Маеми“ ДООЕЛ Охрид, на локалитетот во близина на с. Д. Лакочереј општина Охрид.....	135/9	2278. Одлука за престанување на Одлуката за давање на користење на недвижна ствар.....	137/4
2246. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната суровина собирен кварц на „ЕКОЦЕНТАР 97“ ДОО Скопје на локалитетот „Дрми“ с. Ораов Дол, општина Богомила.....	135/9	2279. Одлука за престанување на Одлуката за давање на користење на недвижна ствар.....	137/4
2247. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната суровина-подземна вода на ДПТУ „ЦЕНТРО ФРУТА“ ДООЕЛ Винаца на локалитетот „Топлички Рид“ општина Винаца.....	135/10	2280. Одлука за давање согласност на Одлуката за висината на месечниот надомест што Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување го наплатува од Друштвата за управување со пензиски фондови за 2007 година.....	137/4
2248. Одлука за давање концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина-подземна вода за пиење/флаширање на „Кожувчанка“ ДОО Кавадарци, на локалитетот „Васов Град“ КО Мрежичко општина Кавадарци.....	135/10	2297. Одлука за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз.....	138/2
2249. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната суровина – подземна вода за пиење (флаширање) на „БИСТРИЦА-СБ“ ДОО с. Мајдан, Конопиште на локалитетот Горен тек на Рожденска Река над с. Мајдан.....	135/11	РЕШЕНИЈА	
2250. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната суровина – керамичка глина на АД „Тондах – Македонија“, општина Винаца на локалитетот помеѓу селата Жиганци и Пишица, Кочани.....	135/11		
2251. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната суровина глина на АД РИОМК „Црвена Свезда“ Пехчево на локалитетот „Подуево“ општина Пехчево.....	135/11	Рег. бр.	Бр./стр.
2263. Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2007 година.....	136/3	12. Решение за именување почесен Генерален конзул на Република Македонија во Сојузна Република Германија со седиште во Хамбург.....	1/4
2264. Одлука за утврдување на надоместот за материјалните трошоци за дадената информација од имателите на информации.....	136/3	13. Решение за именување почесен Генерален конзул на Република Македонија во Арапска Република Сирија со седиште во Дамаск.....	1/5
2265. Одлука за давање на согласност за склучување Договор за пренесување на право на сопственост на движни ствари без надомест.....	136/3	14. Решение за именување почесен Генерален конзул на Република Македонија во Турција со седиште во Измир.....	1/5
2266. Одлука за престанок и за давање користење на дел од недвижна ствар.....	136/3	23. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања „Јасеново“ - Велес.....	2/64
2267. Одлука за донесување на Енергетскиот биланс на Република Македонија за 2007 година.....	136/4	24. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај деца-Скопје.....	2/64
2268. Одлука за давање согласност за основање на Слободна економска зона "СКОПЈЕ" на локалитетот Бунарцик.....	136/14	25. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом-Битола.....	2/64
2269. Одлука за давање на долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија.....	136/14	26. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом - Кочани.....	2/64
2270. Одлука за давање согласност за основање на Слободна економска зона "Штип" на локалитетот Три чешми – Штип.....	136/14	27. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Општа болница - Кочани.....	2/65
2271. Одлука за престанување на правото на користење на недвижен имот.....	136/14	28. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Општа болница - Струмица.....	2/65
2272. Одлука за престанок на правото на користење на земјиште сопственост на Република Македонија.....	136/15	29. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом - Струмица.....	2/65
		30. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом - Струга.....	2/65
		31. Решение за именување членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“-Скопје	2/66
		32. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за наменско производство.....	2/66
		33. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ - Пробиштип.....	2/66

34. Решение за именување претседател, членови и нивни заменици на Комисијата за жалби.....	2/66	57. Решение за именување директор на Управата за наменско производство.....	2/71
35. Решение за именување претседател и членови на Комисијата за извоз на стоки и технологии со двојна употреба.....	2/66	58. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот пазарен инспекторат.....	2/71
36. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Општа болница - Тетово.....	2/67	59. Решение за именување директор на Државниот пазарен инспекторат.....	2/71
37. Решение за именување претседател и членови на Комисијата за осигурување од автомобилска одговорност.....	2/67	60. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Дирекцијата за слободни економски зони.....	2/72
38. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Јавното претпријатие "Македонски железници" - Скопје.....	2/67	61. Решение за именување заменик на директорот на Дирекцијата за слободни економски зони.....	2/72
39. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Општа болница - Кавадарци.....	2/67	62. Решение за именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување - Скопје.....	2/72
40. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом - Неготино.....	2/68	63. Решение за именување член на Управниот одбор на Агенцијата за планирање на просторот.....	2/72
41. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом - Радовиш.....	2/68	64. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈЗУ Завод за здравствена заштита - Битола.....	2/72
42. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Општа болница - Охрид.....	2/68	65. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Студентскиот дом "Кочо Рацин" - Битола.....	2/73
43. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом - Охрид.....	2/68	115. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Републички завод за трансфузиологија-Скопје.....	8/5
44. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом - Кичево.....	2/68	116. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом - Македонски Брод.....	8/5
45. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Општа болница - Штип.....	2/69	117. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Специјална болница за физикална медицина и специјализирана медицинска рехабилитација "Катлановска бања" - Скопје.....	8/6
46. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом - Штип.....	2/69	118. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом - Берово.....	8/6
47. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом - Свети Николе.....	2/69	119. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом - Куманово.....	8/6
48. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Општа болница - Велес.....	2/69	120. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Општа болница - Куманово.....	8/6
49. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Републички завод за здравствена заштита-Скопје....	2/70	121. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈЗУ Завод за здравствена заштита-Прилеп.....	8/6
50. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом - Тетово.....	2/70	122. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија.....	8/7
51. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом - Пробиштип.....	2/70	123. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија.....	8/7
52. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Геронтолошки завод "13 Ноември" - Скопје.....	2/70	124. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за вработување на Република Македонија.....	8/7
53. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Завод за здравствена заштита - Скопје.....	2/70	125. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со пасиштата - Скопје.....	8/7
54. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом - Ресен.....	2/71	126. Решение за разрешување и именување член на Одборот за контрола на материјално - финансиското работење на ЈП за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија.....	8/7
55. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Затворот Битола со Отворено одделение во Прилеп.....	2/71		
56. Решение за именување директор на Затворот Битола со Отворено одделение во Прилеп.....	2/71		

127. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Фондот за магистрални и регионални патишта.....	8/8	452. Решение за именување претставници на државниот капитал во Собранието на Македонската банка за поддршка на развојот А.Д. Скопје.....	36/4
128. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија - Скопје.....	8/8	453. Решение за разрешување и менување членови на Националното координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност на Република Македонија.....	36/4
129. Решение за именување заменик на директорот на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија - Скопје.....	8/8	454. Решение за именување претседател, членови и нивни заменици на Координативното тело за индустриска сопственост.....	36/5
160. Решение за определување на составот на работните групи за подготовка на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија и подготовка на преговарачките позиции за преговори за членство во Европската унија.....	12/24	455. Решение за именување членови на Управниот одбор на Јавната установа за деца - Детско одморалиште „Пелистер“ - Битола.....	36/5
198. Решение за разрешување од должноста директор на ЈП “Македонски железници” - Скопје.....	15/4	456. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Општа болница - Гостивар.....	36/6
199. Решение за именување директор на ЈП “Македонски железници” - Скопје.....	15/4	457. Решение за именување член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ - Пробиштип.....	36/6
239. Решение за именување почесен конзул на Република Македонија во Канада, со седиште во Мисисага.....	18/6	458. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом - Дебар.....	36/6
240. Решение за именување членови на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	18/6	459. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство - Чаир - Скопје.....	36/6
241. Решение за разрешување од функцијата заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....	18/6	460. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом - Гостивар.....	36/7
242. Решение за давање согласност на Одлуката за избор на директор на ЈНУ Институт за фолклор „Марко Цепенков“ - Скопје.....	18/6	461. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Завод за здравствена заштита - Кочани.....	36/7
243. Решение за именување директор на Државната фитосанитарна лабораторија.....	18/6	462. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Општа болница - Дебар.....	36/7
271. Решение за именување в.д. директор на ЈУ Национален парк Маврово, Маврови Анови.....	21/27	463. Решение за разрешување и именување член на Комисијата за осигурување од автомобилска одговорност.....	36/7
272. Решение за именување в.д. директор на ЈУ Национален парк Пелистер, Битола.....	21/27	464. Решение за давање согласност на Одлуката за избор на директор на ЈНУ Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ - Скопје.....	36/7
291. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на ЈП за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје.....	23/1	465. Решение за разрешување и именување член на Комисијата за давање мислење за одобрување на средства од Програмата за неповратно учество во финансирањето на инвестициони проекти од стопанската и нестопанската инфраструктура и за учество во трајниот влог во финансирањето на одделни инвестициони проекти во стопанството.....	36/8
292. Решение за именување в.д. директор на ЈП за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје.....	23/1	466. Решение за именување претседател и членови на Комисијата за следење и оценка на првата фаза на процесот на фискална децентрализација.....	36/8
293. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Центарот за управување со кризи.....	23/2	467. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Јавното претпријатие „Стрежево“ - Битола.....	36/8
294. Решение за именување заменик на директорот на Центарот за управување со кризи.....	23/2	468. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот инспекторат за труд.....	36/8
321. Решение за дополнување на Решението за формирање на меѓуресурска работна група за усогласување на постојните договори за концесија склучени меѓу Министерството за транспорт и врски со АД „Македонски телекомуникации“, АД „Мобимак“ и АД „Космофон“ со одредбите од Законот за електронските комуникации.....	26/3	469. Решение за именување директор на Државниот инспекторат за труд.....	36/9
422. Решение за разрешување и именување членови на Групата за проценка.....	35/64		

470.	Решение за разрешување од должноста државен секретар во Министерството за здравство.....	36/9	796.	Решение за именување шеф на Канцеларијата за врски на Република Македонија во Приштина, акредитирана при УНМИК.....	62/54
471.	Решение за именување државен секретар во Министерството за здравство.....	36/9	842.	Решение за именување на членови на главниот штаб за заштита и спасување.....	64/14
472.	Решение за разрешување од должноста директор на Царинската управа.....	36/9	843.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Пробиштип.....	64/15
473.	Решение за именување вршител на должноста директор на Царинската управа.....	36/9	844.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Кочани.....	64/15
514.	Решение за определување на составот на Меѓуресорското тело за човековите права.....	44/4	845.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Крива Паланка.....	64/15
515.	Решение за определување на составот на Меѓуресорското тело за координација на активностите против корупцијата.....	44/4	846.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Гевгелија.....	64/16
539.	Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови – Скопје.....	46/28	847.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Берово.....	64/16
540.	Решение за давање согласност на Одлуката за избор на директор на ЈНУ Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија – Скопје.....	46/28	848.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Штип.....	64/16
541.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата „Козле“ – Скопје.....	46/29	849.	Решение за разрешување и именување член на управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Велес.....	64/16
542.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈЗУ Завод за здравствена заштита – Велес.....	46/29	850.	Решение за разрешување и именување член на управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Виница.....	64/16
543.	Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на ЈП за просторни и урбанистички планови.....	46/29	851.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Неготино.....	64/16
544.	Решение за разрешување од должноста членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за просторни и урбанистички планови.....	46/29	852.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Куманово.....	64/17
584.	Решение за изменување на Решението за именување членови на Советот за заштита на потрошувачите.....	47/13	853.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Крушево.....	64/17
601.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Специјална болница по хируршки болести “Св. Наум Охридски” - Скопје.....	50/6	854.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Битола.....	64/17
602.	Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Агенцијата за иселеништво.....	50/6	855.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Кичево.....	64/17
603.	Решение за разрешување од должноста на директорот на Агенцијата за информации.....	50/6	856.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Кавадарци.....	64/17
604.	Решение за именување заменик на директорот на Агенцијата за информации.....	50/6	857.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Прилеп.....	64/17
621.	Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....	51/19	858.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Ресен.....	64/18
631.	Решение за именување членови на Комисијата за делбен биланс на Управата за цивилна воздушна пловидба.....	52/5			
738.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом - Гевгелија.....	58/32			
739.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом - Пехчево.....	58/32			
740.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом - Кавадарци.....	58/32			

859. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Свети Николе..... **64/18**
860. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје..... **64/18**
861. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Струмица..... **64/18**
862. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Струга..... **64/18**
863. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Радовиш..... **64/18**
864. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Охрид..... **64/19**
865. **Решение** за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Дебар..... **64/19**
866. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Делчево..... **64/19**
867. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Гостивар..... **64/19**
868. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Тетово..... **64/19**
869. **Решение** за давање согласност на Одлуката за избор на директор на ЈНУ Институт за национална историја..... **64/19**
870. **Решение** за разрешување и именување членови на Националното координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност на Република Македонија..... **64/20**
871. **Решение** за именување претседател и членови на Управниот комитет за развој на земјоделските статистики..... **64/20**
872. **Решение** за разрешување и именување претседател на Комисијата за давање мислење за одобрување на средства од Програмата за неповратно учество во финансирањето на инвестициони проекти од стопанската и нестопанската инфраструктура и за учеството во трајниот влог во финансирањето на одделни инвестициони проекти од стопанството..... **64/20**
873. **Решение** за именување членови на Управниот одбор на Јавната установа Национален Парк Маврово, Маврови Анови..... **64/21**
874. **Решение** за именување в. д. директор на ЈУ Национален парк Галичица, Охрид..... **64/21**
875. **Решение** за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Гостивар..... **64/21**
876. **Решение** за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Битола..... **64/21**
877. **Решение** за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Прилеп..... **64/21**
878. **Решение** за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Штип..... **64/21**
879. **Решение** за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Кавадарци..... **64/22**
880. **Решение** за именување членови на Управниот одбор на Јавната установа Национален Парк Пелистер, Битола..... **64/22**
881. **Решение** за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Тетово..... **64/22**
882. **Решение** за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје..... **64/22**
883. **Решение** за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Струга..... **64/22**
884. **Решение** за разрешување од функцијата заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Штип..... **64/22**
885. **Решение** за разрешување од функцијата заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Кавадарци..... **64/23**
886. **Решение** за разрешување од функцијата заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Тетово..... **64/23**
887. **Решение** за именување членови на Управниот одбор на Јавната установа Национален Парк Галичица, Охрид..... **64/23**
915. **Решение** за именување на почесен генерален конзул на Република Македонија во Арапска Република Египет, со седиште во Александрија..... **66/22**
931. **Решение** за именување член на Управниот одбор на ЈУ Национален парк Пелистер, Битола..... **68/4**
932. **Решение** за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Општа болница – Гевгелија..... **68/4**
933. **Решение** за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Општа болница – Кичево..... **68/4**
934. **Решение** за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Психијатриска болница Негорци, Гевгелија..... **68/5**
935. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на Јавното претпријатие “Македонски железници” – Скопје..... **68/5**
936. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на Јавното претпријатие “Македонски железници” – Скопје..... **68/5**
Исправка..... 69/4
937. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈЗУ Завод за здравствена заштита – Прилеп..... **68/5**
1168. **Решение** за именување почесен генерален конзул на Република Македонија во Индија, со седиште во Њу Делхи.... **76/10**

1195. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ - Скопје.....	77/8	1446. Решение за разрешување од должноста директор на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	94/3
1283. Решение за давање согласност на Одлуката за избор на директор на ЈНУ Економски институт – Скопје.....	82/4	1447. Решение за именување директор на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија...	94/4
1284. Решение за именување директор на ЈУ Национален парк Пелистер, Битола.....	82/4	1448. Решение за разрешување од должноста директор на Бирото за јавна безбедност.....	94/4
1285. Решение за именување директор на ЈУ Национален парк Маврово, Маврови Анови.....	82/4	1449. Решение за именување директор на Бирото за јавна безбедност.....	94/4
1286. Решение за именување директор на ЈУ Национален парк Галичица, Охрид.....	82/4	1450. Решение за разрешување од должноста Директор на Управата за безбедност и контраразузнавање.....	94/4
1305. Решение за именување почесен конзул на Република Македонија во Република Италија, со седиште во Лече.....	83/4	1451. Решение за именување директор на Управата за безбедност и контраразузнавање.....	94/4
1378. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за планирање на просторот.....	87/9	1452. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Царинската управа	94/4
1379. Решение за именување членови на Училишниот одбор на Државниот музичко-балетски училишен центар „Илија Николовски Луј“ - Скопје.....	87/9	1453. Решение за именување в.д. директор на Царинската управа.....	94/5
1380. Решение за именување членови на Училишниот одбор на Државното училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ – Скопје.....	87/9	1454. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Царинската управа.....	94/5
1381. Решение за разрешување од должноста секретар на Секретаријатот за законодавство на Владата на Република Македонија.....	87/9	1455. Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата за вработување на Република Македонија.....	94/5
1416. Решение за престанок на функцијата директор на Центарот за управување со кризи - Скопје.....	91/1	1456. Решение за именување в.д. директор на Агенцијата за вработување на Република Македонија.....	94/5
1417. Решение за престанок на функцијата директор на Државниот инспекторат за животна средина.....	91/1	1457. Решение за утврдување престанок на мандатот на државниот секретар во Министерството за одбрана.....	94/5
1418. Решение за разрешување од должноста државен секретар во Министерството за финансии.....	91/2	1458. Решение за утврдување престанок на мандатот на државниот секретар во Министерството за внатрешни работи	94/5
1438. Решение за разрешување од должноста државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање.....	94/2	1459. Решение за утврдување престанок на мандатот на државниот секретар во Министерството за правда.....	94/6
1439. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Управата за јавни приходи.....	94/2	1460. Решение за утврдување престанок на мандатот на државниот секретар во Министерството за надворешни работи	94/6
1440. Решение за разрешување од должноста државен секретар во Министерството за труд и социјална политика.....	94/2	1461. Решение за утврдување престанок на мандатот на државниот секретар во Министерството за економија.....	94/6
1441. Решение за разрешување од должноста државен секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	94/2	1462. Решение за утврдување престанок на мандатот на државниот секретар во Министерството за здравство.....	94/6
1442. Решение за именување членови на Управниот одбор на Центарот за стручно образование и обука - Скопје.....	94/3	1463. Решение за утврдување престанок на мандатот на државниот секретар во Министерството за образование и наука.....	94/6
1443. Решение за разрешување од должноста директор на Дирекцијата за слободни економски зони – Скопје.....	94/3	1464. Решение за утврдување престанок на мандатот на државниот секретар во Министерството за локална самоуправа.....	94/6
1444. Решение за именување в.д. директор на Дирекцијата за слободни економски зони – Скопје.....	94/3	1465. Решение за утврдување престанок на мандатот на државниот секретар во Министерството за култура.....	94/7
1445. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Дирекцијата за слободни економски зони.....	94/3	1466. Решение за утврдување престанок на мандатот на државниот секретар во Министерството за транспорт и врски..	94/7
		1491. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот управен инспекторат.....	97/12
		1492. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за извршување на санкциите.....	97/12
		1493. Решение за разрешување од должноста директор на Бирото за судски вештачења.....	97/13

1494. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за имотно правни работи.....	97/13	1519. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за прашања на борците и воените инвалиди.....	97/17
1495. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот девизен инспекторат.....	97/13	1520. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот инспекторат за труд.....	97/17
1496. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за јавни приходи.....	97/13	1521. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	97/17
1497. Решение за разрешување од должноста директор на Бирото за стоковни резерви.....	97/13	1522. Решение за разрешување од должноста директор на Бирото за стопански недоволно развиените подрачја.....	97/17
1498. Решение за разрешување од должноста директор на Дирекцијата за спречување на перење пари.....	97/13	1523. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија.....	97/17
1499. Решение за разрешување од должноста директор на Финансиската полиција.....	97/13	1524. Решение за разрешување од должноста директор на Управа за заштита на културното наследство.....	97/17
1500. Решение за разрешување од должноста директор на Бирото за јавни набавки.....	97/14	1525. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за цивилновоздушна пловидба.....	97/17
1501. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за наменско производство.....	97/14	1526. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот инспекторат за транспорт.....	97/18
1502. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот пазарен инспекторат.....	97/14	1527. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам.....	97/18
1503. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот инспекторат за техничка инспекција.....	97/14	1528. Решение за разрешување од должноста директор на Државен комунален инспекторат.....	97/18
1504. Решение за разрешување од должноста директор на Бирото за метрологија...	97/14	1529. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за животна средина.....	97/18
1505. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за ветеринарство.....	97/14	1530. Решение за разрешување од должноста директор на Службата за просторен информативен систем.....	97/18
1506. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за водостопанство.....	97/14	1531. Решение за разрешување од должноста директор на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи.....	97/18
1507. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за хидрометеоролошки работи.....	97/15	1532. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Агенцијата за млади и спорт.....	97/19
1508. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за семе и семенски материјал.....	97/15	1533. Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата за млади и спорт.....	97/19
1509. Решение за разрешување од должноста директор на Фитосанитарна управа	97/15	1534. Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата за иселеништво.....	97/19
1510. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот инспекторат за земјоделство.....	97/15	1535. Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата за развој и инвестиции.....	97/19
1511. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот инспекторат за шумарство и ловство.....	97/15	1536. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Агенцијата за развој и инвестиции.....	97/19
1512. Решение за разрешување од должноста директор на Државната фитосанитарна лабораторија.....	97/15	1537. Решение за разрешување од должноста директор на Дирекцијата за заштита и спасување.....	97/19
1513. Решение за разрешување од должноста директор на Дирекцијата за храна...	97/16	1538. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Дирекцијата за заштита и спасување.....	97/19
1514. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот санитарен и здравствен инспекторат.....	97/16	1539. Решение за разрешување од должноста директор на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации....	97/20
1515. Решение за разрешување од должноста директор на Бирото за лекови.....	97/16	1540. Решение за разрешување од должноста директор на Дирекцијата за радијациона сигурност.....	97/20
1516. Решение за разрешување од должноста директор на Педагошка служба.....	97/16		
1517. Решение за разрешување од должноста директор на Бирото за развој на образованието.....	97/16		
1518. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците	97/16		

- | | | | |
|--|-------|--|-------|
| 1541. Решение за разрешување од функцијата заменик на директорот на Центарот за управување со кризи..... | 97/20 | 1560. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ – Скопје..... | 97/23 |
| 1542. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот архив на Република Македонија..... | 97/20 | 1561. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со пасиштата-Скопје..... | 97/24 |
| 1543. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Државниот архив на Република Македонија... | 97/20 | 1562. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на ЈП за берзанско работење „Агро-берза“ - Скопје..... | 97/24 |
| 1544. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот завод за геодетски работи..... | 97/20 | 1563. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ - Скопје..... | 97/24 |
| 1545. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Државниот завод за геодетски работи..... | 97/20 | 1564. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ - Пробиштип..... | 97/24 |
| 1546. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот завод за статистика..... | 97/21 | 1565. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на ЈП Службен весник на Република Македонија-Скопје..... | 97/24 |
| 1547. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Државниот завод за статистика..... | 97/21 | 1566. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија..... | 97/25 |
| 1548. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот завод за индустриска сопственост..... | 97/21 | 1567. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на ЈП за водостопанство „Лисиче“ -Велес..... | 97/25 |
| 1549. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Државниот завод за индустриска сопственост..... | 97/21 | 1568. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на ЈП за водостопанисување со Хидросистемот „Дојранско Езеро“ – Стар Дојран... | 97/25 |
| 1550. Решение за разрешување од должноста членови на Училишниот одбор на Државниот музичко балетски училишен центар „Илија Николовски Луј“ – Скопје..... | 97/21 | 1569. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на ЈП „Стрежево“ - Битола..... | 97/25 |
| 1551. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на Центарот за стручно образование и обука – Скопје..... | 97/21 | 1570. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на ЈП за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје..... | 97/25 |
| 1552. Решение за разрешување од должноста членови на Училишниот одбор на Државното училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“- Скопје..... | 97/22 | 1571. Решение за разрешување од должноста членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за аеродромски услуги „Македонија“ Скопје..... | 97/26 |
| 1553. Решение за разрешување од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Дирекцијата за слободни економски зони..... | 97/22 | 1572. Решение за разрешување од должноста членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија Скопје..... | 97/26 |
| 1554. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на „ЈП Македонска радиодифузија-Скопје“..... | 97/22 | 1573. Решение за разрешување од должноста членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијапат“ - Скопје... | 97/26 |
| 1555. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на ЈП за аеродромски услуги „Македонија“- Скопје..... | 97/22 | 1574. Решение за разрешување од должноста членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП „Македонски железници“- Скопје..... | 97/26 |
| 1556. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија-Скопје..... | 97/22 | 1575. Решение за разрешување од должноста членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ - Скопје..... | 97/26 |
| 1557. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијапат“ Скопје..... | 97/23 | | |
| 1558. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на ЈП „Македонски железници“- Скопје..... | 97/23 | | |
| 1559. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на ЈП за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ - Скопје..... | 97/23 | | |

1576. **Решение** за разрешување од должноста членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ - Скопје 97/27
1577. **Решение** за разрешување од должноста членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за стопанисување со пасиштата Скопје..... 97/27
1578. **Решение** за разрешување од должноста членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за берзанско работење „Агро-берза“ Скопје..... 97/27
1579. **Решение** за разрешување од должноста членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на „ЈП Македонска радиодифузија-Скопје“..... 97/27
1580. **Решение** за разрешување од должноста членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Скопје..... 97/27
1581. **Решение** за разрешување од должноста членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ - Пробиштип..... 97/28
1582. **Решение** за разрешување од должноста членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП Службен весник на Република Македонија-Скопје..... 97/28
1583. **Решение** за разрешување од должноста членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија..... 97/28
1584. **Решение** за разрешување од должноста членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за водостопанство „Лисиче“ - Велес..... 97/28
1585. **Решение** за разрешување од должноста членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за водостопанисување со Хидросистемот „Дојранско Езеро“ - Стар Дојран..... 97/28
1586. **Решение** за разрешување од должноста директор на ЈП „Стрежево“ - Битола..... 97/29
1587. **Решение** за разрешување од должноста директор на ЈП за аеродромски услуги „Македонија“ - Скопје..... 97/29
1588. **Решение** за разрешување од должноста директор на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија-Скопје..... 97/29
1589. **Решение** за разрешување од должноста директор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијапат“ - Скопје... 97/29
1590. **Решение** за разрешување од должноста директор на ЈП „Македонски железници“ - Скопје..... 97/29
1591. **Решение** за разрешување од должноста директор на ЈП за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ - Скопје..... 97/29
1592. **Решение** за разрешување од должноста директор на ЈП за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ - Скопје 97/30
1593. **Решение** за разрешување од должноста директор на ЈП за стопанисување со пасиштата - Скопје..... 97/30
1594. **Решение** за разрешување од должноста директор на ЈП за берзанско работење „Агро-берза“ - Скопје..... 97/30
1595. **Решение** за разрешување од должноста директор на „ЈП Македонска радиодифузија- Скопје“..... 97/30
1596. **Решение** за разрешување од должноста директор на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ - Скопје..... 97/30
1597. **Решение** за разрешување од должноста директор на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ - Пробиштип..... 97/30
1598. **Решение** за разрешување од должноста директор на ЈП Службен весник на Република Македонија -Скопје..... 97/31
1599. **Решение** за разрешување од должноста директор на ЈП за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија..... 97/31
1600. **Решение** за разрешување од должноста директор на ЈП за водостопанство „Лисиче“ - Велес..... 97/31
1601. **Решение** за разрешување од должноста директор на ЈП за водостопанисување со Хидросистемот „Дојранско Езеро“ - Стар Дојран..... 97/31
1602. **Решение** за разрешување од должноста директор на ЈП за водостопанство „Гевгелиско-Валандовско Поле“ - Гевгелија..... 97/31
1603. **Решение** за разрешување од должноста претседател и членови на Советот за развој и финансирање на високото образование..... 97/31
1604. **Решение** за разрешување од должноста членови на Одборот за акредитација на високото образование..... 97/32
1605. **Решение** за разрешување од должноста заменик на директорот на ЈП за аеродромски услуги „Македонија“ -Скопје..... 97/32
1606. **Решение** за разрешување од должноста заменик на директорот на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија-Скопје..... 97/32
1607. **Решение** за разрешување од должноста заменик на директорот на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијапат“ - Скопје..... 97/32
1608. **Решение** за разрешување од должноста заменик на директорот на ЈП „Македонски железници“ - Скопје..... 97/32
1609. **Решение** за разрешување од должноста заменик на директорот на ЈП за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ - Скопје..... 97/32
1610. **Решение** за разрешување од должноста заменик на директорот на ЈП за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ - Скопје..... 97/33

- | | | | |
|---|-------|--|-------|
| 1611. Решение за разрешување од должно-ста заменик на директорот на ЈП за стопанисување со пасиштата - Скопје... | 97/33 | 1628. Решение за разрешување од должно-ста членови на Управниот одбор на Агенцијата за планирање на просторот..... | 97/36 |
| 1612. Решение за разрешување од должно-ста заменик на директорот на ЈП за берзанско работење „Агро-берза“ - Скопје..... | 97/33 | 1629. Решение за разрешување од должно-ста членови на Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Република Македонија..... | 97/36 |
| 1613. Решение за разрешување од должно-ста заменик на директорот на „ЈП Македонска радиодифузија-Скопје“..... | 97/33 | 1630. Решение за разрешување од должно-ста членови на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија - Скопје..... | 97/37 |
| 1614. Решение за разрешување од должно-ста заменик на директорот на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ Пробиштип..... | 97/33 | 1631. Решение за разрешување од должно-ста членови на Управниот одбор на Македонска банка за поддршка на развојот А.Д. – Скопје..... | 97/37 |
| 1615. Решение за разрешување од должно-ста заменик на директорот на ЈП за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија..... | 97/33 | 1632. Решение за разрешување од должно-ста претседател и членови на Советот на Институтот за акредитација на Република Македонија..... | 97/37 |
| 1616. Решение за разрешување од должно-ста заменик на директорот на ЈП „Стрежево“ - Битола..... | 97/34 | 1633. Решение за разрешување од должно-ста членови на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија..... | 97/37 |
| 1617. Решение за разрешување од должно-ста претседател и членови на Правниот совет..... | 97/34 | 1634. Решение за разрешување од должно-ста членови на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити..... | 97/37 |
| 1618. Решение за разрешување од должно-ста претседател и членови на Економскиот совет..... | 97/34 | 1635. Решение за разрешување од должно-ста директор на Фондот за осигурување на депозити..... | 97/38 |
| 1619. Решение за разрешување од должно-ста претседател, членови и нивни заменици на Комисијата за жалби по јавни набавки на Владата на Република Македонија..... | 97/34 | 1636. Решение за разрешување од должно-ста членови на Управниот одбор на Фондот за води..... | 97/38 |
| 1620. Решение за разрешување од должно-ста претседател и членови на Националната комисија за УНЕСКО на Република Македонија..... | 97/34 | 1637. Решение за разрешување од должно-ста директор на Фондот за води..... | 97/38 |
| 1621. Решение за разрешување од должно-ста претседател и членови на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството – Битола..... | 97/35 | 1638. Решение за разрешување од должно-ста членови на Управниот одбор на Фондот за магистрални и регионални патишта..... | 97/38 |
| 1622. Решение за разрешување од должно-ста директор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството – Битола..... | 97/35 | 1639. Решение за разрешување од должно-ста директор на Фондот за магистрални и регионални патишта..... | 97/38 |
| 1623. Решение за разрешување од должно-ста членови на Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – Скопје..... | 97/35 | 1640. Решение за разрешување од должно-ста заменик на директор на Фондот за магистрални и регионални патишта..... | 97/39 |
| 1624. Решение за разрешување од должно-ста директор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – Скопје..... | 97/35 | 1641. Решение за разрешување од должно-ста членови на Управниот одбор на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија..... | 97/39 |
| 1625. Решение за разрешување од должно-ста заменик на директорот на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – Скопје..... | 97/36 | 1642. Решение за разрешување од должно-ста претседател и членови на Одборот за сопственичка трансформација на јавните служби на Република Македонија..... | 97/39 |
| 1626. Решение за разрешување од должно-ста членови на Управниот одбор на Агенцијата за поддршка на претприемништво на Република Македонија – Скопје..... | 97/36 | 1643. Решение за разрешување членови и нивни заменици на Советодавен комитет на Проектот за катастар и регистрација на недвижности..... | 97/39 |
| 1627. Решение за разрешување од должно-ста членови на Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции на Република Македонија..... | 97/36 | 1644. Решение за разрешување од должно-ста заменик на директорот на Управата за цивилно-воздушна пловидба..... | 97/39 |
| | | 1645. Решение за разрешување од должно-ста членови на Управниот одбор на Јавната установа Национален Парк Маврово, Маврови Анови..... | 97/40 |
| | | 1646. Решение за разрешување од должно-ста членови на Управниот одбор на Јавната установа Национален Парк Галичица, Охрид..... | 97/40 |

1647. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на Јавната установа Национален Парк Пелистер, Битола.....	97/40	1694. Решение за именување заменик на директорот на Фондот за магистрални и регионални патишта - Скопје.....	100/6
1662. Решение за разрешување од функцијата јавен правобранител на Република Македонија.....	99/6	1695. Решение за именување директор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола.....	100/6
1669. Решение за именување државен секретар во Министерството за надворешни работи.....	100/3	1696. Решение за именување директор на ЈП Службен весник на Република Македонија - Скопје.....	100/6
1670. Решение за разрешување од функцијата генерален секретар на Владата на Република Македонија.....	100/3	1697. Решение за именување в.д. директор на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.....	100/6
1671. Решение за именување генерален секретар на Владата на Република Македонија.....	100/3	1698. Решение за именување директор на ЈП за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ - Скопје.....	100/7
1672. Решение за именување заменик на генералниот секретар на Владата на Република Македонија.....	100/3	1699. Решение за именување државен секретар во Министерството за здравство.....	100/7
1673. Решение за разрешување од функцијата заменик на генералниот секретар на Владата на Република Македонија.....	100/3	1700. Решение за именување државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање.....	100/7
1674. Решение за именување директор на Државниот завод за статистика.....	100/3	1730. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија.....	103/3
1675. Решение за именување директор на Државниот завод за геодетски работи.....	100/3	1731. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на Агенцијата за вработување на Република Македонија.....	103/3
1676. Решение за именување директор на Дирекцијата за храна.....	100/4	1732. Решение за именување директор на Државниот архив на Република Македонија.....	103/3
1677. Решение за именување директор на Бирото за лекови.....	100/4	1733. Решение за именување заменик на директорот на Државниот архив на Република Македонија.....	103/3
1678. Решение за именување директор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам.....	100/4	1734. Решение за именување в.д. директор на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации.....	103/3
1679. Решение за именување директор на Бирото за стопански недоволно развиените подрачја.....	100/4	1735. Решение за именување директор на Бирото за развој на образованието.....	103/4
1680. Решение за именување директор на Управата за цивилно-воздушна пловидба.....	100/4	1736. Решение за именување директор на Центарот за управување со кризи.....	103/4
1681. Решение за именување директор на Државниот инспекторат за транспорт.....	100/4	1737. Решение за именување директор на Агенцијата за млади и спорт.....	103/4
1682. Решение за именување директор на Управата за ветеринарство.....	100/4	1738. Решение за именување заменик на директорот на Агенцијата за млади и спорт.....	103/4
1683. Решение за именување директор на Управата за заштита на културното наследство.....	100/5	1739. Решение за именување директор на Државниот завод за индустриска сопственост.....	103/4
1684. Решение за именување директор на Бирото за јавни набавки.....	100/5	1740. Решение за именување директор на Државниот инспекторат за труд.....	103/4
1685. Решение за именување директор на Бирото за стоковни резерви.....	100/5	1741. Решение за именување директор на Државната фитосанитарна лабораторија.....	103/4
1686. Решение за именување директор на Управата за имотно-правни работи.....	100/5	1742. Решение за именување директор на Државниот санитарен и здравствен инспекторат.....	103/5
1687. Решение за именување директор на Управата за јавни приходи.....	100/5	1743. Решение за именување директор на Управата за семе и семенски материјал.....	103/5
1688. Решение за именување заменик на директорот на Управата за јавни приходи.....	100/5	1744. Решение за именување заменик на директорот на Агенцијата за иселеништво.....	103/5
1689. Решение за именување заменик на директорот на Дирекцијата за слободни економски зони.....	100/5	1745. Решение за именување заменик на директорот на Агенцијата за развој и инвестиции.....	103/5
1690. Решение за именување директор на Државниот инспекторат за техничка инспекција.....	100/6	1746. Решение за именување заменик на директорот на Дирекцијата за заштита и спасување.....	103/5
1691. Решение за именување директор на Државниот пазарен инспекторат.....	100/6	1747. Решение за именување заменик на директорот на Државниот завод за геодетски работи.....	103/5
1692. Решение за именување директор на Државниот девизен инспекторат.....	100/6		
1693. Решение за именување директор на Фондот за магистрални и регионални патишта - Скопје.....	100/6		

1748. **Решение** за именување заменик на директорот на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи **103/5**
1749. **Решение** за именување заменик на директорот на Финансиската полиција..... **103/6**
1750. **Решение** за именување членови на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со шуми "Македонски шуми" – Скопје..... **103/6**
1751. **Решение** за именување членови на Управниот одбор на ЈП за аеродромски услуги "Македонија" – Скопје..... **103/6**
1752. **Решение** за именување членови на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со пасиштата – Скопје..... **103/6**
1753. **Решение** за именување членови на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија – Скопје..... **103/6**
1754. **Решение** за именување членови на Управниот одбор на ЈП за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ - Скопје... **103/7**
1755. **Решение** за именување членови на Управниот одбор на ЈП за берзанско работење „Агро берза“ - Скопје..... **103/7**
1756. **Решение** за именување членови на Управниот одбор на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ - Пробиштип..... **103/7**
1757. **Решение** за именување членови на Управниот одбор на ЈП „Стрежево“ - Битола..... **103/7**
1758. **Решение** за именување членови на Управниот одбор на ЈП за водостопанисување со хидросистемот „Дојранско Езеро“ - Стар Дојран..... **103/7**
1759. **Решение** за именување членови на Управниот одбор на ЈП Службен весник на Република Македонија - Скопје..... **103/8**
1760. **Решение** за именување членови на Управниот одбор на ЈП „Македонска радиодифузија“ - Скопје..... **103/8**
1761. **Решение** за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на ЈП за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ - Скопје..... **103/8**
1762. **Решение** за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на ЈП за аеродромски услуги „Македонија“ - Скопје..... **103/8**
1763. **Решение** за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Скопје..... **103/8**
1764. **Решение** за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на ЈП за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ - Скопје..... **103/9**
1765. **Решение** за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијапат“ - Скопје..... **103/9**
1766. **Решение** за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за стопанисување со пасиштата-Скопје **103/9**
1767. **Решение** за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за берзанско работење „Агро-берза“-Скопје..... **103/9**
1768. **Решение** за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“-Пробиштип..... **103/9**
1769. **Решение** за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на ЈП „Стрежево“ - Битола..... **103/10**
1770. **Решение** за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за водостопанисување со хидросистемот „Дојранско Езеро“-Стар Дојран..... **103/10**
1771. **Решение** за именување членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП Службен весник на Република Македонија..... **103/10**
1772. **Решение** за именување членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие „Македонска радиодифузија“ - Скопје..... **103/10**
1773. **Решение** за именување директор на Фондот за осигурување на депозити - Скопје..... **103/10**
1774. **Решение** за именување директор на ЈП за стопанисување со шуми „Македонски шуми“-Скопје..... **103/10**
1775. **Решение** за именување директор на ЈП за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Македонија..... **103/11**
1776. **Решение** за разрешување од должноста в.д. директор на Дирекцијата за слободни економски зони - Скопје..... **103/11**
1777. **Решение** за именување директор на Дирекцијата за слободни економски зони - Скопје..... **103/11**
1778. **Решение** за именување заменик на директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија..... **103/11**
1779. **Решение** за именување членови на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити-Скопје..... **103/11**
1780. **Решение** за именување членови на Управниот одбор на Фондот за води..... **103/11**
1781. **Решение** за именување членови на Управниот одбор на Фондот за магистрални и регионални патишта..... **103/12**
1782. **Решение** за именување членови на Управниот одбор на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија..... **103/12**
1783. **Решение** за именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за вработување на Република Македонија..... **103/12**
1784. **Решение** за именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции на Република Македонија..... **103/12**

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| 1785. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола..... | 103/12 | 1833. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со пасиштата – Скопје..... | 106/6 |
| 1786. Решение за именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за планирање на просторот..... | 103/13 | 1834. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Скопје..... | 106/6 |
| 1787. Решение за именување членови на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија-Скопје... | 103/13 | 1835. Решение за именување постојан член на Комисијата за испитување на несреќи и сериозни инциденти..... | 106/7 |
| 1788. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Дирекцијата за слободни економски зони..... | 103/13 | 1836. Решение за именување вршител на должноста директор на Филмскиот фонд на Република Македонија..... | 106/7 |
| 1789. Решение за именување претставници на државниот капитал во Собранието на Македонска банка за поддршка на развојот А.Д.-Скопје..... | 103/13 | 1837. Решение за именување директор на Управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија... | 106/7 |
| 1795. Решение за именување членови на Националното координативно тело за имплементација на националните акционни планови од Декадата на Ромите.. | 104/2 | 1838. Решение за именување директор на Управата за хидрометеоролошки работи..... | 106/7 |
| 1796. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ - Скопје | 104/3 | 1839. Решение за именување директор на Државниот просветен инспекторат..... | 106/7 |
| 1797. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонија-пат“ - Скопје..... | 104/3 | 1840. Решение за именување директор на Дирекцијата за спречување на перење пари..... | 106/7 |
| 1798. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Скопје | 104/3 | 1841. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП „Македонски железници“ - Скопје..... | 106/8 |
| 1799. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на ЈП за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ - Скопје..... | 104/3 | 1842. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ - Скопје..... | 106/8 |
| 1800. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП Службен весник на Република Македонија - Скопје..... | 104/4 | 1843. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија..... | 106/8 |
| 1801. Решение за разрешување од должноста членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ - Скопје..... | 104/4 | 1844. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП за водостопанство „Лисиче“ - Велес..... | 106/8 |
| 1802. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за аеродромски услуги „Македонија“ - Скопје..... | 104/4 | 1845. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП за водостопанство „Гевгелиско-Валандовско Поле“ – Гевгелија..... | 106/8 |
| 1803. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Фондот за магистрални и регионални патишта..... | 104/4 | 1846. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје..... | 106/9 |
| 1804. Решение за именување директор на Државниот управен инспекторат..... | 104/4 | 1847. Решение за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП „Македонски железници“-Скопје..... | 106/9 |
| 1805. Решение за именување директор на Педагошката служба..... | 104/5 | 1848. Решение за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за водоснабдување „Студенчица“-Скопје... | 106/9 |
| 1806. Решение за именување заменик на директорот на Центарот за управување со кризи..... | 104/5 | 1849. Решение за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за стопанисување со објектите за спорт во сопственост на Република Македонија..... | 106/9 |
| 1807. Решение за именување директор на Дирекцијата за заштита и спасување..... | 104/5 | 1850. Решение за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за водостопанство „Лисиче“-Велес..... | 106/9 |
| 1808. Решение за именување директор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување - Скопје..... | 104/5 | 1851. Решение за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за водостопанство „Гевгелиско-Валандовско Поле“ -Гевгелија..... | 106/10 |
| 1832. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ – Скопје | 106/6 | 1852. Решение за именување директор на Фондот за води..... | 106/10 |

1853. **Решение** за именување претседател и членови на Управниот одбор на Филмскиот фонд на Република Македонија... **106/10**
1854. **Решение** за разрешување и именување претседател на Управниот одбор на Дирекцијата за слободни економски зони... **106/10**
1855. **Решение** за именување членови на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија... **106/10**
1856. **Решение** за именување државен секретар во Министерството за внатрешни работи... **106/11**
1857. **Решение** за именување членови на Управниот одбор на ЈП Службен весник на Република Македонија – Скопје од редот на вработените... **106/11**
1858. **Решение** за разрешување од должноста в.д. директор на Царинската управа... **106/11**
1859. **Решение** за именување директор на Царинската управа... **106/11**
1860. **Решение** за именување директор на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи... **106/11**
1861. **Решение** за именување државен секретар во Министерството за локална самоуправа... **106/11**
1862. **Решение** за определување претставници во Управниот одбор на Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија... **106/12**
1863. **Решение** за разрешување од должноста директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија... **106/12**
1927. **Решение** за распуштање на Советот на општина Сарај... **111/3**
1928. **Решение** за именување на лице кое ќе ги врши работите на градоначалник на општина Сарај... **111/3**
1929. **Решение** за именување директор на Агенцијата за иселеништво... **111/3**
1930. **Решение** за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за планирање на просторот... **111/3**
1931. **Решение** за именување членови на Управниот одбор на „Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје“, од редот на вработените... **111/3**
1932. **Решение** за именување член на Управниот одбор на ЈП за водостопанство „Лисиче“ – Велес... **111/4**
1933. **Решение** за именување директор на Службата за животна средина... **111/4**
1934. **Решение** за именување директор на Државниот комунален инспекторат... **111/4**
1935. **Решение** за именување заменик на директорот на Царинската управа... **111/4**
1936. **Решение** за именување директор на Државниот инспекторат за животна средина... **111/4**
1937. **Решение** за именување директор на Службата за просторен информативен систем... **111/4**
1938. **Решение** за именување директор на Бирото за метрологија... **111/5**
1939. **Решение** за именување директор на Управата за водостопанство... **111/5**
1940. **Решение** за именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија - Скопје... **111/5**
1941. **Решение** за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП „Македонски железници“ - Скопје... **111/5**
1942. **Решение** за именување директор на „Јавното претпријатие Македонска радиодифузија-Скопје“... **111/5**
1943. **Решение** за разрешување од должноста директор на Затвор Скопје со Отворено одделение во Крива Паланка... **111/6**
1944. **Решение** за именување директор на Затвор Скопје со Отворено одделение во Крива Паланка... **111/6**
1945. **Решение** за разрешување од должноста заменик на директорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија... **111/6**
1967. **Решение** за именување директор на Управата за извршување на санкциите... **115/4**
1968. **Решение** за разрешување и именување член на Комисијата за осигурување од автомобилска одговорност... **115/4**
1969. **Решение** за именување претседател и членови на Управниот комитет за развој на земјоделските статистики... **115/4**
1970. **Решение** за разрешување од должноста директор на Казнено-поправен дом Идризово со Отворено одделение во Велес... **115/4**
1971. **Решение** за разрешување од должноста заменик на директорот на Казнено-поправен дом од Отворен вид Струга... **115/5**
1972. **Решение** за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија... **115/5**
1973. **Решение** за разрешување од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за стопанисување со пасишта - Скопје... **115/5**
1974. **Решение** за именување претседател и членови на Комисијата за жалби по јавни набавки на Владата на Република Македонија... **115/5**
1975. **Решение** за разрешување од функцијата заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Велес... **115/5**
1976. **Решение** за именување јавен правобранител на Република Македонија... **115/5**
1977. **Решение** за разрешување од функцијата заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Кочани... **115/6**
1978. **Решение** за именување директор на Државната фитосанитарна лабораторија... **115/6**
1979. **Решение** за именување заменик на директорот на Државниот завод за индустриска сопственост... **115/6**
1980. **Решение** за именување директор на Бирото за судски вештачења... **115/6**
1981. **Решение** за именување директор на Бирото за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците... **115/6**
1982. **Решение** за именување директор на Државниот инспекторат за шумарство и ловство... **115/6**

1983. Решение за именување директор на Казнено-поправен дом Идризово со Отворено одделение во Велес.....	115/6	2011. Решение за именување почесен генерален конзул на Република Македонија во Јапонија, со седиште во Токио.....	116/2
1984. Решение за именување заменик на директорот на Казнено-поправен дом од Отворен вид Струга.....	115/7	2012. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Скопје.....	116/2
1985. Решение за разрешување од должноста директор на Воспитно-поправен дом Тетово.....	115/7	2013. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за водостопанство "Лисиче" - Велес.....	116/2
1986. Решение за именување директор на Воспитно-поправен дом Тетово.....	115/7	2014. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за управување и заштита на повеќенаменското подрачје "Јасен" - Скопје.....	116/2
1987. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Затвор Охрид.....	115/7	2015. Решение за именување член на Управниот одбор на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Македонија - Скопје.....	116/2
1988. Решение за именување државен секретар во Министерството за култура.....	115/7	2016. Решение за избор на директор на Националната установа Филмски фонд на Република Македонија.....	116/3
1989. Решение за именување директор на Затвор Охрид.....	115/7	2017. Решение за именување членови на Управниот одбор на Јавната установа Национален парк Галичица, Охрид – претставници на основачот.....	116/3
1990. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Затвор Гевгелија....	115/7	2018. Решение за именување членови на Управниот одбор на Јавната установа Национален парк Пелистер, Битола – претставници на основачот.....	116/3
1991. Решение за именување директор на Затвор Гевгелија.....	115/8	2019. Решение за именување членови на Управниот одбор на Јавната установа - Национален парк Маврово, Маврови Анови – претставници на основачот.....	116/3
1992. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Затвор Гевгелија.....	115/8	2020. Решение за именување директор на Дирекцијата за радијациона сигурност.....	116/3
1993. Решение за именување заменик на директорот на Затвор Гевгелија.....	115/8	2021. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Затвор Битола со Отворено одделение во Прилеп.....	116/3
1994. Решение за разрешување од должноста директор на Затвор Битола со Отворено одделение во Прилеп.....	115/8	2022. Решение за именување заменик на директорот на Затвор Битола со Отворено одделение во Прилеп.....	116/4
1995. Решение за именување директор на Затвор Битола со Отворено одделение во Прилеп.....	115/8	2044. Решение за именување на членови и нивни заменици на Работната група за децентрализација.....	117/9
1996. Решение за разрешување од функцијата заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Гевгелија.....	115/8	2048. Решение за отповикување на генералниот конзул и шеф на Канцеларијата за конзуларни, економски и трговски работи на Република Македонија во Република Грција, со седиште во Солун...	118/2
1997. Решение за разрешување од функцијата заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Гостивар.....	115/8	2049. Решение за именување генерален конзул и шеф на Канцеларијата за конзуларни, економски и трговски работи на Република Македонија во Република Грција, со седиште во Солун.....	118/2
1998. Решение за разрешување од функцијата заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....	115/9	2075. Решение за определување на составот на работните групи за подготовка на Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија и подготовка на преговарачките позиции за преговори за членство во Европската Унија.....	122/2
1999. Решение за именување директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	115/9	2106. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за аеродромски услуги "Македонија" – Скопје.....	126/10
2000. Решение за именување претседател и членови на Советот на Институтот за акредитација на Република Македонија.....	115/9	2107. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.....	126/10
2001. Решение за разрешување од должноста директор на Државната фитосанитарна лабораторија.....	115/9		
2002. Решение за именување директор на Фитосанитарната управа.....	115/9		
2003. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Јавното претпријатие „Македонски железници“ - Скопје.....	115/9		
2004. Решение за именување членови на Управувачкиот комитет за координација и управување со системот за управување со кризи.....	115/10		
2005. Решение за именување членови на Групата за проценка.....	115/10		
2006. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП „Македонски железници“ - Скопје.....	115/10		

2108. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на Дирекцијата за слободни економски зони..... **126/10**
2109. **Решение** за разрешување од должноста заменик на директорот на Затвор Тетово..... **126/11**
2110. **Решение** за именување заменик на директорот на Затвор Тетово..... **126/11**
2111. **Решение** за именување заменик на директорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија..... **126/11**
2112. **Решение** за именување директор на Управата за прашања на борците и воените инвалиди..... **126/11**
2113. **Решение** за разрешување од должноста капетан на Капетанијата на пристаништата..... **126/11**
2114. **Решение** за именување капетан на Капетанијата на пристаништата..... **126/11**
2115. **Решение** за именување заменик на директорот на Државниот завод за статистика..... **126/11**
2116. **Решение** за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП за стопанисување со шуми “Македонски шуми” – Скопје..... **126/12**
2117. **Решение** за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП за стопанисување со пасиштата – Скопје..... **126/12**
2118. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија..... **126/12**
2119. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола..... **126/12**
2120. **Решение** за давање согласност на Одлуката за именување директор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија..... **126/12**
2121. **Решение** за именување директор на Државниот инспекторат за земјоделство..... **126/12**
2122. **Решение** за разрешување од должноста директор на Затвор Штип со Отворено одделение во Струмица..... **126/13**
2123. **Решение** за разрешување од должноста заменик на директорот на Затвор Штип со Отворено одделение во Струмица..... **126/13**
2124. **Решение** за именување директор на Државниот инспекторат за локална самоуправа..... **126/13**
2125. **Решение** за именување директор на Финансиската полиција..... **126/13**
2126. **Решение** за именување директор на Затвор Штип со Отворено одделение во Струмица..... **126/13**
2127. **Решение** за именување заменик на директорот на Затвор Штип со Отворено одделение во Струмица..... **126/13**
2128. **Решение** за определување претставник во Управниот одбор на Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија.... **126/13**
2129. **Решение** за именување државен секретар во Министерството за транспорт и врски..... **126/14**
2130. **Решение** за разрешување од должноста заменик на директорот на Казнено-поправен дом Идризово со Отворено одделение во Велес..... **126/14**
2131. **Решение** за именување заменик на директорот на Казнено-поправен дом Идризово со Отворено одделение во Велес..... **126/14**
2132. **Решение** за разрешување од должноста заменик на директорот на Затвор Скопје со Отворено одделение во Крива Паланка..... **126/14**
2133. **Решение** за именување заменик на директорот на Затвор Скопје со Отворено одделение во Крива Паланка..... **126/14**
2134. **Решение** за разрешување од должноста директор на Затвор Тетово..... **126/14**
2135. **Решение** за именување директор на Затвор Тетово..... **126/14**
2136. **Решение** за разрешување од должноста заменик на директорот на Затвор Охрид..... **126/15**
2137. **Решение** за именување заменик на директорот на Затвор Охрид..... **126/15**
2180. **Решение** за изменување на Решението за формирање на Комисија за заштитни мерки при зголемен и субвенциониран увоз..... **129/11**
- Исправка** на Решението за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом - Ресен („Службен весник на РМ“ бр. 88/2005)..... **2/73**
2200. **Решение** за именување на претседател и членови на Советот за борба против перење пари и финансирање на тероризам..... **132/2**
2211. **Решение** за именување членови на Одборот за акредитација на високото образование..... **134/2**
2212. **Решение** за разрешување и определување претставник во Советот на ЈНУ Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје..... **134/2**
2213. **Решение** за именување претседател и членови на Одборот за сопственичка трансформација на јавните служби на Република Македонија..... **134/2**
2214. **Решение** за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Студентскиот центар „Скопје“ - Скопје..... **134/2**
2215. **Решение** за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Државниот студентски дом „Пелагонија“ - Скопје..... **134/3**
2216. **Решение** за именување државен секретар во Министерството за финансии..... **134/3**
2217. **Решение** за разрешување и именување член на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија..... **134/3**
2218. **Решение** за именување членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Институтот за акредитација на Република Македонија **134/3**
2219. **Решение** за именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување - Скопје..... **134/3**
2220. **Решение** за именување државен секретар во Министерството за одбрана..... **134/4**

2221. Решение за разрешување од функцијата заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....	134/4	2309. Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....	138/97
2222. Решение за именување претседател и членови на Комисијата за давање мислење за одобрување на средства од Програмата за неповратно учество во финансирањето на инвестициони проекти од стопанската и нестопанската инфраструктура и за учество во трајниот влог во финансирањето на одделни инвестициони проекти од стопанството.....	134/4	2310. Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Гостивар.....	138/97
2252. Решение за именување на раководител и членови на Меѓуминистерско тело заради зајакнување на системот за интеграција на бегалците и странците во Република Македонија.....	135/12	2311. Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Гевгелија.....	138/97
2253. Решение за изменување на Решението за именување членови на Советот за заштита на потрошувачите.....	135/12	2312. Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Велес.....	138/97
2273. Решение за именување на претседател, членови и секретар на Комитетот за спроведување на реформа за наплата на персоналниот данок на доход и на придонесите на плати.....	136/15	2313. Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Кочани.....	138/97
2281. Решение за формирање Комисија за имплементација на Конвенцијата за забрана на развивање, производство, складирање и употреба на хемиски оружја во Република Македонија.....	137/4	2314. Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Кичево.....	138/97
2298. Решение за отповикување на генералниот конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во Канада, со седиште во Торонто.....	138/95	2315. Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Струга.....	138/98
2299. Решение за именување генерален конзул и шеф на Генералниот конзулат на Република Македонија во Канада, со седиште во Торонто.....	138/95	2316. Решение разрешување од должноста заменик на директорот на Фондот за магистрални и регионални патишта – Скопје.....	138/98
2300. Решение за разрешување и определување претставник во Советот на ЈНУ Институт за социолошки и политичко – правни истражувања – Скопје.....	138/95	2317. Решение за именување заменик на директорот на Фондот за магистрални и регионални патишта – Скопје.....	138/98
2301. Решение за определување претставници во Советот на ЈНУ Институт за македонска литература – Скопје.....	138/95	Исправка на Решението за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен дом - Ресен („Службен весник на РМ“ бр. 88/2005).....	2/73
2302. Решение за разрешување и именување претседател, член и нивни заменици на Координативното тело за индустриска сопственост.....	138/95	ЗАКЛУЧОЦИ	
2303. Решение за разрешување и именување член на Одборот за контрола на материјално – финансиското работење на Институтот за акредитација на Република Македонија.....	138/96	Рег. бр.	Бр./стр.
2304. Решение за именување државен секретар во Министерството за труд и социјална политика.....	138/96	2223. Заклучоци за настап на Владата во борбата против корупцијата.....	134/4
2305. Решение за именување државен секретар во Министерството за економија.....	138/96	УПАТСТВА	
2306. Решение за именување државен секретар во Министерството за образование и наука.....	138/96	Рег. бр.	Бр./стр.
2307. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Воспитно – поправен дом – Тетово.....	138/96	260. Упатство за начинот на работа и одлучување на Главниот штаб за заштита и спасување.....	19/5
2308. Решение за именување заменик на директорот на Воспитно – поправен дом – Тетово.....	138/97	623. Упатство за начинот на одржување и ажурирање на информациите на порталот www.uslugi.gov.mk	51/23
		2256. Упатство за изменување на Упатството за соработка на органите на државната управа, јавните претпријатија, јавните установи и други правни лица што располагаат со државен капитал со Државната комисија за спречување на корупцијата.....	135/13
		ПРОГРАМИ	
		Рег. бр.	Бр./стр.
		161. Програма за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2006 година.....	12/35
		162. Програма за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2006 година.....	12/36
		163. Програма за инвестирање во животната средина за 2006 година.....	12/37
		164. Програма за остварување на научноистражувачката дејност, технолошкиот развој и техничката култура во Република Македонија за 2006 година.....	12/38

165.	Програма за остварување на социјалната заштита за 2006 година.....	12/42	361.	Програма за превентивна здравствена заштита во Република Македонија за 2006 година.....	31/4
211.	Програма за општа туристичка пропаганда и информативна дејност на Република Македонија за 2006 година.....	16/3	362.	Програма за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Македонија за 2006 година.....	31/18
212.	Програма за проширена репродукција на шумите за 2006 година.....	16/3	363.	Програма за изработка на просторни планови во Република Македонија во 2006 година.....	31/1
244.	Програма за развој на спорт и млади за 2006 година.....	18/7	364.	Програма за поддршка на деловните субјекти за промоција на извозот за 2006 година.....	31/2
245.	Програма за развој и остварување на заштитата на децата за 2006 година.....	18/7	365.	Програма за поттикнување на развојот на земјоделството во 2006 година.....	31/21
246.	Програма за изградба и реконструкција на средни училишта за 2006 година.....	18/12	366.	Годишна програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта во Република Македонија за 2006 година.....	31/22
247.	Програма за изградба и реконструкција на основни училишта за 2006 година.....	18/14	496.	Програма за геолошки информативен систем за 2006 година.....	39/128
259.	Програма за рурален развој.....	19/4	531.	Програма за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Македонија за 2006 година.....	45/3
273.	Програма за основни геолошки истражувања за 2006 година.....	21/27	532.	Програма за здравствена заштита на одредени групи на население и одделни заболувања на граѓани кои не се здравствено осигурени за 2006 година во Република Македонија.....	45/6
274.	Програма за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2006 година.....	21/28	645.	Годишна програма за премер, катастар и запишување на права на недвижностите во 2006 година.....	53/9
275.	Програма за здравје на растенијата во 2006 година.....	21/35	679.	Програма за изработка на урбанистички планови во Република Македонија во 2006 година.....	54/13
289.	Програма за семе и саден материјал за 2006 година.....	22/11	714.	Програма за изградба и одржување на станови сопственост на Република Македонија за 2006 година.....	56/48
290.	Годишна програма за инвестиции во железничката инфраструктура за 2006 година.....	22/12	916.	Програма за изменување и дополнување на Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард.....	66/22
295.	Програма за поддршка на претприемништвото и создавање на конкурентност во малото стопанство во 2006 година.....	23/2	917.	Програма за изменување и дополнување на Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард.....	66/22
296.	Програма за ревитализација на селата во 2006 година.....	23/3	938.	Програма за изменување и дополнување на Програмата за поттикнување на развојот на земјоделството во 2006 година.....	68/5
342.	Програма за обезбедување на трошоците за болните кои се третираат со дијализа, за обезбедување на лекови за трансплантирани болни и за обезбедување на цитостатици, инсулин, хормон за раст и лекување на болни од хемофилија во Република Македонија за 2006 година.....	30/2	1108.	Програма за измени на Програмата за инвестирање во животната средина за 2006 година.....	73/28
343.	Програма за рано откривање и спречување на болестите на репродуктивните органи кај жената во Република Македонија за 2006 година.....	30/6	1169.	Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2006 година.....	76/11
344.	Програма за заштита на населението од СИДА во Република Македонија за 2006 година.....	30/8	1170.	Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2006 година.....	76/12
345.	Програма за испитување на појавата, спречувањето и сузбивањето на бруцелозата кај луѓето во Република Македонија за 2006 година.....	30/10	1171.	Програма за изменување и дополнување на Програмата за поттикнување на развојот на земјоделството во 2006 година.....	76/14
346.	Програма за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Македонија за 2006 година.....	30/12	1172.	Програма за изменување на Програмата за здравје на растенијата за 2006 година.....	76/14
347.	Програма за организирање и унапредување на крводарителството во Република Македонија за 2006 година.....	30/13	1173.	Програма за изменување на Програмата за семе и саден материјал за 2006 година.....	76/14
348.	Програма за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија за 2006 година.....	30/16			
349.	Програма за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија за 2006 година.....	30/18			
350.	Програма за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Република Македонија за 2006 година.....	30/22			

1251. Програма за изменување и дополнување на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2006 година.....	79/8	168. Изменување на лиценца под бр. 19-3149/1 од 25.08.2005 година издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. "Братство и Единство" бб во Дебар.....	12/46
1252. Програма за изменување и дополнување на Програмата за поттикнување на развојот на земјоделството во 2006 година.....	79/8	169. Дополнување на лиценца под бр. 23-3925/1 од 08.11.2004 година издадена на Трговското друштво за игри на среќа, производство, трговија и услуги "МАКТРИКС" увоз-извоз ДООЕЛ Охрид за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. "Македонски Просветители" бб во Охрид.....	12/46
2085. Програма за изменување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Република Македонија во 2006 година.....	123/1	170. Изменување и дополнување на лиценца под бр. 19-4786/1 од 22.12.2005 година издадена на Друштвото за угостителство, туризам и услуги "МАКО-ТЕН" ДООЕЛ Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во играчница (казино) што се наоѓа во хотелскиот комплекс "ФЛАМИНГО" во Гевгелија, граничен премин Богородица	12/46
2181. Програма за изменување и дополнување на Програмата за поттикнување на развојот на земјоделството во 2006 година.....	129/11	213. Изменување на лиценца под број 19-3037/2 од 29.12.2005 година издадена на Друштвото за игри на среќа ИНТЕРГЕЈМ БАЛКАН ДОО увоз-извоз за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. "Јосиф Јосифовски" бб во Струмица.....	16/5
2201. Програма за изменување на Програмата за користење на средства за здравствена заштита на животните во 2006 година.....	132/2	261. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб	19/6
2254. Програма за изменување на Програмата за здравјето на растенијата во 2006 година.....	135/12	334. Изменување на лиценца под бр. 19-3037/2 од 29.12.2005 година издадена на Друштвото за игри на среќа "Интергејм Балкан" ДОО увоз-извоз Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. "Јосиф Јосифовски" бб во Струмица.....	27/11
2274. Програма за измена на Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта во Република Македонија за 2006 година.....	136/15	516. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб	44/5
2282. Програма за изменување и дополнување на Годишната програма за инвестиции во железничката инфраструктура за 2006 година.....	137/5	624. Изменување на лиценца под бр. 23-5437/1-03 од 29.12.2003 година издадена на Друштвото за трговија и услуги "Фламинго" ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. "Трг Нова Југославија" бб во Куманово	51/24
2283. Програма за заштита на потрошувачите за периодот 2007-2008 година.....	137/5	680. Изменување на лиценца под бр. 19-2012/1 од 2.06.2005 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ - Скопје за постојано приредување на посебна игра на среќа-обложување на спортски натпревари.....	54/14
МЕТОДОЛОГИИ			
Рег. бр.	Бр./стр.	681. Изменување на лиценца под број 19-3149/1 од 25.08.2005 година издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „МАСТЕРБЕТ“ ДООЕЛ Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. "Братство и Единство" бб, во Дебар.....	54/14
632. Методологија за анализа на политики-те и координација.....	52/6		
1176. Методологија за содржината и начинот на проценување на опасностите и планирање на заштитата и спасувањето	76/15		
ЛИЦЕНЦИ			
Рег. бр.	Бр./стр.		
15. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	1/5		
16. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	1/5		
17. Изменување на Лиценца под бр. 19-1879/1 од 26.05.2005 година издадена на Друштвото за производство, трговија и услуги "Астра Електроник Компани" ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа во месноста "Милци" Базен Фатаморгана, Богородица Гевгелија.....	1/6		
145. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	9/33		
166. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	12/45		
167. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	12/45		

734. **Изменување на лиценца** под бр. 23-2196/4 од 25.05.1998 година издадена на „Македонија Турист“ АД Скопје, за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа во хотел „Бристол“ во Скопје..... 57/7
839. **Изменување на лиценца** под бр. 19-159/1 од 26.01.2006 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „ФЛАМИНГО“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Крсте Мисирков“ бр. 61 во Скопје..... 64/14
840. **Изменување на лиценца** под бр. 19-157/1 од 26.01.2006 година издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Св.Климент Охридски“ бб деловен објект пасаж во Охрид..... 64/14
841. **Изменување на лиценца** под бр. 23-2196/2 од 25.05.1998 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „ФЛАМИНГО“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб..... 64/14
939. **Лиценца** за откажување на Лиценцата бр.19-3037/2 од 29.12.2005 година издадена на Друштвото за игри на среќа "Интергејм Балкан" ДОО увоз-извоз Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул."Јосиф Јосифовски" бб во Струмица..... 68/5
940. **Лиценца** за откажување на Лиценцата бр.19-4723/1 од 29.12.2005 година издадена на Друштвото за игри на среќа "Интергејм Балкан" ДОО увоз-извоз Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. "Ванчо Прке" бб во Штип..... 68/6
941. **Лиценца** за откажување на Лиценцата бр.19-3036/1 од 09.09.2005 година издадена на Друштвото за игри на среќа "Интергејм Балкан" ДОО увоз-извоз Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. "Коста Абраш" бб во Охрид..... 68/6
942. **Лиценца** за откажување на Лиценцата бр.19-3035/1 од 09.09.2005 година издадена на Друштвото за игри на среќа "Интергејм Балкан" ДОО увоз-извоз Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. "Димитар Влахов" бб во Гостивар..... 68/6
943. **Лиценца** за откажување на Лиценцата бр.19-3099/1 од 09.09.2005 година издадена на Друштвото за игри на среќа "Интергејм Балкан" ДОО увоз-извоз Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. "Климент Охридски" бр. 56 во Скопје..... 68/6
944. **Лиценца** за откажување на Лиценцата бр.19-3034/1 од 09.09.2005 година издадена на Друштвото за игри на среќа "Интергејм Балкан" ДОО увоз-извоз Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул."Никола Русински" бр. 5 во Скопје..... 68/7
945. **Лиценца** за откажување на Лиценцата бр.19-3098/1 од 09.09.2005 година издадена на Друштвото за игри на среќа "Интергејм Балкан" ДОО увоз - извоз Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. "Наум Наумовски Борче" бр. 87 во Скопје..... 68/7
1109. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб..... 73/29
1174. **Изменување на лиценца** под бр. 19-3835/1 од 25.10.2005 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на бул. „Јане Сандански“ бр. 79-а, лок. 4 и 5 во Скопје..... 76/15
1175. **Изменување на лиценца** под бр. 23-2196/2 од 25.05.1998 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бб во Скопје..... 76/15
1196. **Лиценца** за изменување на Лиценцата за откажување на Лиценцата бр. 19-2289/1 од 25.05.2006 година издадена на Друштвото за игри на среќа „Интергејм Балкан“ ДОО увоз-извоз Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Наум Наумовски Борче“ бр. 87 во Скопје..... 77/8
1197. **Лиценца** за изменување на Лиценцата за откажување на Лиценцата бр. 19-2304/1 од 25.05.2006 година издадена на Друштвото за игри на среќа „Интергејм Балкан“ ДОО увоз-извоз Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Димитар Влахов“ бб во Гостивар..... 77/8
1198. **Лиценца** за изменување на Лиценцата за откажување на Лиценцата бр. 19-2300/1 од 25.05.2006 година издадена на Друштвото за игри на среќа „Интергејм Балкан“ ДОО увоз-извоз Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Никола Русински“ бр. 5 во Скопје..... 77/9
1199. **Лиценца** за изменување на Лиценцата за откажување на Лиценцата бр. 19-2295/1 од 25.05.2006 година издадена на Друштвото за игри на среќа „Интергејм Балкан“ ДОО увоз-извоз Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Јосиф Јосифовски“ бб во Струмица..... 77/9

1200. **Лиценца** за изменување на Лиценцата за откажување на Лиценцата бр. 19-2302/1 од 25.05.2006 година издадена на Друштвото за игри на среќа „Интергејм Балкан“ ДОО увоз-извоз Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Коста Абраш“ бб во Охрид..... 77/9
1201. **Лиценца** за изменување на Лиценцата за откажување на Лиценцата бр. 19-2303/1 од 25.05.2006 година издадена на Друштвото за игри на среќа „Интергејм Балкан“ ДОО увоз-извоз Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Климент Охридски“ бр. 56 во Скопје..... 77/9
1202. **Лиценца** за изменување на Лиценцата за откажување на Лиценцата бр. 19-2299/1 од 25.05.2006 година издадена на Друштвото за игри на среќа „Интергејм Балкан“ ДОО увоз-извоз Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Ванчо Прке“ бб во Штип 77/9
1216. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб 78/4
1217. **Изменување на лиценца** под бр. 19-4231/1 од 29.11.2005 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клубот што се наоѓа на ул. „Борис Кидрич“ бр.5 во Битола..... 78/5
1218. **Изменување и дополнување на лиценца** под бр.23-2196/2 од 25.05.1998 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Нико Нестор“ бр.18 во Струга..... 78/5
1219. **Изменување на лиценца** под бр.19-2764/1 од 21.07.2005 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Климент Охридски“ бр.3/5 во Скопје.. 78/5
1220. **Изменување на лиценца** под бр.19-2763/1 од 21.07.2005 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клубот што се наоѓа на ул. „Благој Тоска“ бр.212 во Тетово..... 78/5
1221. **Изменување на лиценца** под бр.19-4100/1 од 18.11.2005 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Никола Вапцаров“ бр.15 во Скопје..... 78/5
1338. **Изменување на Лиценца** под бр. 23-2196/3 од 25.05.1998 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ - Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Јане Сандански“ бр. 54 во Тетово..... 85/6
1339. **Изменување и дополнување** на Лиценца под бр. 23-4691/14 од 06.11.2001 година издадена на Трговското друштво „Хронометар“ - Робев и други ДОО експорт-импорт Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клубот што се наоѓа на бул. „Партизански одреди“ бр. 151 (Порта Влае) во Скопје..... 85/6
1340. **Изменување на Лиценца** под бр.13-2496/1 од 2.06.2003 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ -Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на бул. „Јане Сандански“ бр.24 во Скопје 85/7
1399. **Изменување на Лиценца** под бр. 23-58/14 од 28.09.1998 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб..... 89/6
1400. **Изменување на Лиценца** под бр. 19-2763/1 од 21.07.2005 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „ФЛАМИНГО“ ДОО – Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клубот што се наоѓа на ул. „Благој Тоска“ бр. 212 во Тетово..... 89/6
1722. **Изменување на Лиценца** под бр. 19-75/1 од 19.01.2006 година издадена на Трговското друштво „Хронометар“ – Робев и други, ДОО експорт-импорт Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Мито Хадивасилев Јасмин“ бр. 16 (хотел Стар Балкан) во Кавадарци..... 102/8
1822. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб..... 105/5
1823. **Изменување на лиценца** под бр. 23-2196/3 од 25.05.1998 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри Лотарија на Македонија Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Димитар Влахов“ бр. 46 во Куманово..... 105/5
2007. **Изменување на лиценца** под бр. 19-2013/1 од 2.06.2006 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ - Скопје за постојано приредување на посебна игра на среќа Обложување на спортски натпревари што се наоѓа на ул. „Гоце Делчев“ бб, во Прилеп..... 115/10

2008. Изменување и дополнување на лиценца под бр. 23-2196/3 од 25.05.1998 година издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ - Скопје за постојано приредување на посебна игра на среќа во автомат клуб.....	115/11	Исправка на Статутот на Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија, во државна сопственост Скопје („Службен весник на РМ“ бр. 112/2005).....	31/22
2071. Изменување на Лиценца под бр. 23-2196/2 од 25.05.1998 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ – ДОО Скопје, за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клубот што се наоѓа на ул. „Даме Груев“ бр. 4/7 во Скопје...	121/19	МАКРОЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА	Бр./стр.
2187. Изменување и дополнување на лиценца под бр.23-2196/2 од 25.05.1998 година, издадена на Друштвото за трговија и услуги „ФЛАМИНГО“ ДОО Скопје, за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се приредува во трговски центар „Ловец“ бр. 32 во Тетово.....	130/2	18. Макроекономска политика на Република Македонија за 2006 година.....	1/6
2196. Изменување на лиценца под број 23-2196/2 од 25.05.1998 година издадена на Друштвото за трговија и услуги „Фламинго“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „ЈНА“ бр. 9 (хотел Централ) Гостивар..	131/3	2275. Макроекономска политика на Република Македонија за 2007 година.....	136/18
2255. Изменување на Лиценца под бр. 19-4786/1 од 22.12.2005 година издадена на Друштвото за угостителство, туризам и услуги „МАКОТЕН“ ДООЕЛ Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во играчница (казино) што се наоѓа во хотелскиот комплекс Фламинго во Гевгелија, граничен премин Богородица.....	135/13	ТАРИФИ	Бр./стр.
ДЕЛОВНИЦИ	Бр./стр.	Рег. бр.	Бр./стр.
622. Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија.....	51/19	644. Тарифа за висината на трошоците за присилна наплата.....	53/9
741. Деловник за работа на Владата на Република Македонија (Пречистен текст)	58/32	1287. Тарифник за висината на надоместите за запишување во катастарот на недвижностите по барање на странка....	82/4
СТРАТЕГИИ	Бр./стр.	1288. Тарифник за висината на надоместот за користење на податоците од премерот и катастарот на недвижностите.....	82/5
1060. Времена стратегија за Универзална услуга во Република Македонија.....	72/4	1289. Тарифник за висината на надоместот за заверка на геодетските елаборати за извршени геодетски работи за посебни намени.....	82/6
СТАТУТИ	Бр./стр.	МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА	
643. Статут на Акционерско друштво „Македонска информативна агенција АД“ - Скопје, во државна сопственост.....	53/5	Рег. бр.	Бр./стр.
1177. Статут на Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Македонска пошта“–Скопје во државна сопственост	76/25	314. Упатство за начинот и постапката за остварување на еднократниот паричен надоместок и неговата висина во случај на повреда и оштетување на организмот на воените лица на служба во Армијата на Република Македонија.....	24/26
2099. Статут на Акционерско друштво за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ - Скопје во државна сопственост.....	124/88	1382. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за одржување и проверка на физичката способност за служба во Армијата на Република Македонија на професионалните војници и воените старешини.....	87/10
		2045. Правилник за образецот и начинот на издавањето на легитимацијата на овластените службени лица на Министерството за одбрана.....	117/9
		МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ	
		Рег. бр.	Бр./стр.
		276. Правилник за критериумите и начинот на работа на авто-школите, наставниот план и програмата, стручниот кадар и опремата со која мораат да располагаат и евиденциите што ги водат...	21/36

277. **Правилник** за програмата, организа-
цијата, начинот на полагање на возач-
киот испит, проверката на оспособено-
ста на кандидатите за возачи, посебни-
те критериуми во поглед на стручната
подготовка што треба да ја исполнува-
ат претседателот и членовите на ис-
питната комисија, како и просториите
и опремата во кои ќе се спроведува ис-
питот и водењето на евиденции во вр-
ска со возачките испити..... **21/49**
1865. **Листа** за дополнување на Листата на
експлозивните материји што можат да
се пуштаат во промет..... **106/12**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

Рег. бр.	Бр./стр.
71. Решение за престанок на функцијата нотар.....	3/2
152. Правилник за изгледот и условите според кои се носи посебна облека (ТОГА).....	11/25
153. Правилник за содржината и формата на образецот на службената легитима- ција на јавните обвинители и на заме- ниците јавни обвинители.....	11/26
154. Правилник за висината на надоместо- кот за дежурствата во јавното обвини- телство.....	11/27
316. Правилник за определување на бројот на извршителите за подрачјето на Ос- новниот суд и утврдување на критери- умите за бројот и распоредот на служ- бените седишта на извршителите на подрачјето на Република Македонија...	25/1
317. Правилник за формата, содржината и употребата на налогот за извршување...	25/2
954. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот	69/4
955. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот	69/4
956. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот	69/4
957. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот	69/5
958. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот	69/5
959. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот	69/5
960. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот	69/5
961. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот	69/5
962. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот	69/5
963. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот	69/6
964. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот	69/6
965. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот	69/6
966. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот	69/6
967. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот	69/6

968. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот	69/6
969. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот	69/6
970. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот	69/7
971. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот	69/7
972. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот	69/7
973. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот	69/7
974. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот	69/7
1032. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот	71/69
1033. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот	71/69
1034. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот	71/69
1035. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот	71/70
1036. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот	71/70
1037. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот	71/70
1038. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот	71/70
1039. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот	71/70
1040. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот	71/70
1041. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот	71/70
1042. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот	71/71
1043. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот	71/71
1044. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот	71/71
1045. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот	71/71
1046. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот	71/71
1110. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот	73/29
1111. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот	73/29
1112. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот	73/29
1113. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот	73/29
1136. Правилник за определување на пери- одот на назначувањето и бројот на по- мошниците на извршителите кои мо- жат да работат истовремено под одго- ворност на еден извршител.....	75/6
1137. Правилник за формата и содржината на налозите, заклучоците, записници- те, барањата, службените белешки и другите акти кои ги изготвува изврши- телот при преземањето на извршните дејствија.....	75/6
1222. Правилник за Програмата за обука на медијатори и образецот за завршена обука за медијатор.....	78/5

2188. **Правилник** за формата и начинот на издавање на писмена потврда за донации во јавните дејности..... **130/2**
2202. **Правилник** за формата и содржината на уверението за избран член на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите..... **132/3**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Рег. бр.

Бр./стр.

130. **Упатство** за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи..... **8/8**
155. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за сметковниот план и билансите на непрофитните организации..... **11/27**
351. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за класификација на приходите..... **30/23**
352. **Упатство** за видот и содржината на месечните информации за промената на состојбата на секое задолжување на носителите на јавниот долг..... **30/24**
353. **Тарифник** за провизија за издавање на државни гаранции..... **30/26**
374. **Правилник** за формата, содржината и начинот на пополнување на Пријавата за утврдување на персоналниот данок на доход на неоданочени или недоволно оданочени приходи..... **32/3**
474. **Правилник** за видот и начинот на користење на електронскиот систем за јавни набавки..... **36/10**
475. **Правилник** за одредување на најнискиот износ на осигурување на издавачот на сертификати..... **36/11**
476. **Правилник** за потребното стручно знаење, искуство и оспособеност на кадарот вработен кај издавачот на сертификати и издавачот на квалификувани сертификати..... **36/11**
477. **Правилник** за потребната опрема и систем за чување на сертификати и квалификувани сертификати..... **36/12**
505. **Упатство** за дополнување на Упатството за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи..... **42/3**
517. **Правилник** за дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите..... **44/5**
545. **Правилник** за постапката, начинот и роковите за доделување на единствен даночен број, содржината и начинот на водење на единствениот регистар на даночни обврзници, содржината и формата на пријавата за регистрација, како и постапката за бришење од регистрацијата..... **46/29**
546. **Правилник** за видот на даночната пријава која во потполност или делумно може да се поднесе по пат на пренос на податоци во електронска форма и постапката за пренос..... **46/34**
547. **Правилник** за начинот и постапката на одлагање за плаќање на даночен долг..... **46/36**
548. **Методологија** за утврдување на почетна вредност на недвижност во присилна наплата..... **46/38**
585. **Правилник** за формата, содржината, начинот на издавање и на одземање на службената легитимација на даночен инспектор..... **47/13**
586. **Правилник** за формата, содржината, начинот на издавање и на одземање на службената легитимација на даночен извршител..... **47/14**
606. **Решение** за изменување на Решението за формирање на Совет за унапредување и надзор на ревизијата..... **50/65**
797. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за сметководство за буџетите и буџетските корисници..... **62/54**
798. **Правилник** за содржина на извештаи за склучени договори за финансиски лизинг..... **62/58**
799. **Правилник** за начинот и условите за добивање дозвола за вршење финансиски лизинг..... **62/59**
800. **Правилник** за дополнување на Правилникот за видот и износот на царинските надоместоци за направените услуги во царинската постапка..... **62/60**
801. **Упатство** за изменување на Упатството за начинот и постапката за отворање и затворање на сметка..... **62/60**
1322. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за класификација на приходите..... **84/8**
1323. **Упатство** за изменување и дополнување на Упатството за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи..... **84/8**
1341. **Правилник** за начинот на отворање на девизни сметки на буџетските корисници и единки корисници на средства на Буџетот на Република Македонија и Буџетот на единиците на локалната самоуправа..... **85/7**
1342. **Упатство** за начинот на трезорско работење..... **85/7**
1708. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и спречување на двојното ослободување или двојното оданочување..... **101/2**
1864. **Правилник** за изменување на Правилникот за спроведување на Законот за данокот на додадена вредност..... **106/12**
1958. **Правилник** за сметковниот план и содржината на одделните сметки во сметковниот план..... **113/2**
1959. **Правилник** за формата и содржината на годишната сметка..... **113/14**
2207. **Дозвола** за вршење финансиски лизинг.. **133/3**
- Објава** за износот на личното даночно ослободување..... **133/8**
2284. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите..... **137/9**

2285. Упатство за начинот на извршување на налози за извршување и решенија за присилна наплата кои ја задолжуваат трезорската сметка.....	137/12
2318. Правилник за дополнување на Правилникот за класификација на приходите.....	138/98
2319. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата, содржината и начинот на пополнување на годишната даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход.....	138/98
2320. Упатство за дополнување на Упатството за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи.....	138/101

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
146. Правилник за формата и содржината на образецот на легитимацијата на државниот инспектор за техничка инспекција.....	9/33
193. Решение за овластување.....	14/55
194. Решение за овластување.....	14/56
214. Правилник за минимално-техничките услови на објектите за вршење на туристичка дејност.....	16/5
215. Правилник за минимално-техничките услови за вршење на угостителската дејност.....	16/6
216. Правилник за услови за категоризација на објектите за вршење на угостителска дејност.....	16/12
367. Правилник за формата и содржината на „Сертификатот за краен корисник“ при увоз на стоки и технологии со двојна употреба.....	31/23
788. Правилник за одредување на суровинскиот состав и називите на текстилните производи.....	61/15
789. Правилник за постапката за избор на методи за квантитативна анализа на двокомпонентните мешавини на текстилни влакна.....	61/22
790. Правилник за постапката за избор на методи за квантитативна анализа на трикомпонентните мешавини на текстилни влакна.....	61/38
791. Правилник за начинот на етикетањето на материјалите што се користат во главните компоненти на обувките што им се продаваат на потрошувачите.....	61/46
888. Правилник за безбедност на машини.....	64/23
889. Правилник за опрема и заштитни системи кои се наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери..	64/44
999. Правилник за суштествените барања што треба да ги исполнуваат возилата на тркала, опремата и деловите кои можат да се вградат и/или да се користат на возилата на тркала.....	70/22

1125. Правилник за суштински барања за градежни објекти.....	74/20
1126. Правилник за системи за атестирање на сообразност, постапки за атестирање, означување на градежните производи и содржина на документите за сообразност.....	74/20
1227. Листа на земјоделски производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2006 година (нула-царинска стапка во рамки на квоти).....	78/28
Листа на земјоделски производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2006 година (концесии во рамки на квоти).....	78/29
Листа на производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2006 година (нула-царинска стапка во рамки на квотите).....	78/29
Листа на производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2006 година по спогодбата за доделување на взаемни трговски повластици за некои вина.....	78/29
Листа на царински квоти на стоки по потекло од Република Хрватска кои се увезуваат во Република Македонија за второ полугодие од 2006 година.....	78/29
Листа на земјоделски и прехранбени производи по потекло од Република Албанија кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за прво полугодие од 2006 година.....	78/30
Листа на стоки на царински квоти по потекло од Република Бугарија кои се на квантитативно ограничување при увозот во Република Македонија за второ полугодие од 2006 година.....	78/30
Исправка.....	81/5
Листа на стоки на царински квоти по потекло од Република Турција кои се увезуваат во Република Македонија за второ полугодие од 2006 година.....	78/32
Листа на стоки на царински квоти по потекло од Украина кои се увезуваат во Република Македонија за второ полугодие од 2006 година.....	78/32
Листа на стоки на царински квоти по потекло од Романија кои се на квантитативно ограничување при увозот во Република Македонија за второ полугодие од 2006 година.....	78/33
Листа на тарифни концесии дадени од Република Македонија на Швајцарската конфедерација за второ полугодие од 2006 година.....	78/33
Листа на тарифни концесии за земјоделски производи што потекнуваат од Норвешка за второ полугодие од 2006 година.....	78/34

	Листа на тарифни концесии за земјоделски производи што потекнуваат од Република Молдова за второ полугодие од 2006 година.....	78/35	2031. Правилник за формата и содржината на образецот на лиценцата А, Б и В за вршење на туристичка дејност.....	116/12
1271.	Листа за изменување на Листата на производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во второто полугодие од 2006 година по Спогодбата за доделување на взаемни трговски повластици за некои вина.....	81/4	2032. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на туристички агенции.....	116/15
1272.	Листа за изменување на Листата на царински квоти на стоки по потекло од Хрватска кои се увезуваат во Република Македонија за второ полугодие од 2006 година.....	81/5	2033. Правилник за формата и содржината на образецот на пријавата за утврдување на часот на отпочнувањето на работното време и распоредот на работното време.....	116/15
1350.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистарот за упис на ознаките и сертификатите за сообразност на типот на мерилата и ознаките и жиговите, односно сертификатите за верификација на мерилата од странско потекло и за формата и содржината на решението за упис во регистарот и на решението со кое се одбива упис во регистарот.....	86/6	2055. Правилник за формата и содржината на уверението, начинот на полагање на испитот за овластен стечаен управник и програмата за спроведување на курс за овластен стечаен управник.....	119/3
1413.	Правилник за квалитетот на течните горива.....	90/2	2056. Правилник за професионални стандарди за стечајна постапка.....	119/14
1431.	Листа за изменување на листите на царински квоти на стоки по потекло од Република Хрватска, Република Бугарија и Романија кои се увезуваат во Република Македонија за второ полугодие од 2006 година.....	92/5	2057. Правилник за награда и надоместок на реално потребните трошоци на стечајниот управник, начинот на утврдување на нивната висина и определување на износот на авансот за покривање на трошоците на претходна постапка....	119/34
1709.	Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на образците за упис во трговскиот регистар и регистар на други правни лица.....	101/53	2058. Правилник за формата и содржината на лиценцата за овластен стечаен управник и на лиценцата на друштвото стечаен управник.....	119/37
2023.	Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на физичките лица кои вршат угостителска дејност од мал обем.....	116/4	2059. Правилник за формата и содржината на легитимација на стечајниот управник.....	119/40
2024.	Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на категоризирани угостителски објекти...	116/5	2060. Етички кодекс за стечајни управници	119/41
2025.	Правилник за формата и содржината на образецот на лиценцата за вршење на угостителска дејност во ноќен бар, кабаре, диско клуб и диско клуб на отворено и начинот на издавање и одземање на лиценцата.....	116/6	2086. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за квалитетот на течните горива.....	123/2
2026.	Правилник за формата и содржината на образецот на уверението за туристички водич.....	116/8	2156. Правилник за електрична опрема наменета за користење во определен напонски опсег.....	127/17
2027.	Правилник за формата и содржината на легитимацијата за овластен инспектор на општината и на градот Скопје....	116/9	2182. Правилник за електромагнетна компатибилност.....	129/14
2028.	Правилник за формата и содржината на образецот на легитимацијата за туристички придружник.....	116/10	2208. Листа на стоки на царински квоти по Договор за пристапување на Република Македонија во СТО.....	133/3
2029.	Правилник за формата и содржината на образецот на легитимацијата за туристички водич.....	116/10	2224. Правилник за пуштање на пазар и ставање во употреба на моторни возила, приклучни возила, опрема и делови кои можат да се вградат и/или да се користат на нив.....	134/5
2030.	Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на физичките лица кои вршат туристичка дејност од мал обем.....	116/11	2286. Листа на земјоделски производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2007 година (нула-царинска стапка во рамки на квоти).....	137/14
			Листа на земјоделски производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2007 година (концесии во рамки на квоти).....	137/15
			Листа на производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2007 година (нула-царинска стапка во рамки на квотите).....	137/15
			Листа на производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2007 година по Спогодбата за доделување на взаемни трговски повластици за некои вина	137/16

Листа на земјоделски и прехранбени производи со потекло од Албанија кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за прво полугодие од 2007 година.....	137/16
Листа на земјоделски и прехранбени производи со потекло од Хрватска кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за прво полугодие од 2007 година.....	137/17
Листа на земјоделски и прехранбени производи со потекло од Молдова кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за прво полугодие од 2007 година.....	137/18
Листа на стоки на царински квоти со потекло од Турција кои се увезуваат во Република Македонија за прво полугодие од 2007 година	137/19
Листа на стоки на царински квоти со потекло од Украина кои се увезуваат во Република Македонија за прво полугодие од 2007 година	137/20
Листа на тарифни концесии дадени од Република Македонија на Швајцарската конфедерација за прво полугодие од 2007 година	137/21
Листа на тарифни концесии за земјоделски производи што потекнуваат од Норвешка за прво полугодие од 2007 година	137/22

**МИНИСТЕРСТВО ЗА
ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО
И ВОДОСТОПАНСТВО**

Рег. бр.	Бр./стр.
217. Наредба за преземање мерки за заштита на животните од заразни и паразитски болести и рокови за спроведување на наредените мерки во 2006 година.....	16/62
235. Правилник за ветеринарно-санитарните и техничко-технолошките услови за изградба, техничко уредување, опремата, начинот на работа, хигиената, ветеринарно-санитарниот преглед и контрола и начинот на водење на евиденција и регистрација на објектите наменети за фармско одгледување на полжави.....	17/13
335. Список на готови лекови за употреба во ветеринарната медицина за кои е дадено одобрение за ставање во промет во период од 01.12.2005 до 31.01.2006..	27/12
340. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на вршење на ветеринарно-санитарна контрола на добиточна храна.....	28/4

354. Наредба за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи домашни и диви птици, месо од перната дивеч, производи или преработки од месо од перната дивеч, јајца за насад, конзумни јајца, храна за миленичиња во сурова состојба и непреработени компоненти за добиточна храна кој содржат делови од перната дивеч, конзумни јајца, непреработени трофеи од било кои птици, непреработени пердуви и нивни делови, заради спречување на внесување на (авијарна инфлуенца или птичји грип) од земјите членки на Европската унија.....	30/26
424. Листа на нови одобрени сорти на странски земјоделски растенија во Република Македонија.....	35/72
488. Правилник за методите за делумна дехидратација на ширата и енолошките средства и постапки кои се применуваат во производството на вино.....	38/1
489. Правилник за методите на анализа за утврдување на хемискиот состав на вината и методот за употреба на рефрактометар.....	38/18
501. Листа на домашни и странски признаени или одобрени сорти од овошни култури.....	41/2
646. Список на готови лекови за употреба во ветеринарната медицина за кои е дадено одобрение за ставање во промет во период од 01.02.2006 до 31.03.2006..	53/42
682. Наредба за ловостој на сите видови риби на Дојранското Езеро.....	54/14
683. Наредба за ловостој на сите видови риби на Преспанското Езеро.....	54/14
701. Наредба за изменување на Наредбата за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи домашни и диви чапункари, семе за вештачко осеменување, јајни клетки и ембриони, свежо и замрзнато месо, производи, суровини и отпадоци по потекло од домашни и диви чапункари	55/4
743. Правилник за начинот и постапката на утврдување, пресметување и уплатување на надоместоците; начинот и постапката за водење и чување на евиденцијата за пресметаниот и уплатениот надоместок; содржината, начинот на водење на евиденцијата на обврзниците и начинот на доставување на податоците за водење на евиденцијата.....	58/49
764. Правилник за органско сточарско производство.....	60/45
765. Правилник за органско растително производство.....	60/58
766. Правилник за преработка во органското производство.....	60/68
1178. Наредба за дополнување на Наредбата за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи домашни и диви чапункари, семе за вештачко осеменување, јајни клетки и ембриони, свежо и замрзнато месо, производи, суровини и отпадоци по потекло од домашни и диви чапункари	76/32

1882. **Список** на готови лекови за употреба во ветеринарната медицина за кои е дадено одобрение за ставање во промет во период од 31.03.2006 до 1.07.2006 година..... **108/4**
1892. **Наредба** за забрана на употреба на протеини по потекло од животни во исхраната на животните..... **109/2**
2009. **Правилник** за формата и содржината на образецот на легитимацијата и амблемот на фитосанитарен инспектор..... **115/11**
2010. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за униформата и знакот што го носат инспекторите за заштита на растенијата на граничен премин..... **115/12**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

Рег. бр.

Бр./стр.

262. **Правилник** за начинот и постапката на утврдување, пресметување и уплатување на надоместоците, начинот и постапката за водење и чување на евиденцијата за пресметаниот и уплатениот надоместок; содржината, начинот на водење на евиденцијата на обврзниците и начинот на доставување на податоците за водење на евиденцијата..... **19/6**
376. **Правилник** за критериумите за утврдување на организационите единици во јавните здравствени установи кои не можат да се издаваат под закуп..... **32/9**
377. **Правилник** за посебните барања што се однесуваат на брзо замрзнатите прехранбени производи..... **32/10**
378. **Правилник** за посебните барања за безбедност на природната минерална вода..... **32/10**
379. **Правилник** за посебните барања кои се однесуваат на детската храна и детската храна наменета за доенчиња и мали деца произведена на житна основа..... **32/15**
380. **Правилник** за посебните барања за безбедност на овошните сокови и одредени слични производи..... **32/19**
381. **Правилник** за посебните барања за безбедност на какао производите и чоколадните производи..... **32/22**
382. **Правилник** за посебните барања за безбедност на шеќерите..... **32/24**
383. **Правилник** за санитарно хигиенските услови за производство на храна..... **32/26**
478. **Правилник** за дополнителна дејност на здравствените работници..... **36/17**
605. **Список** на лекови за кои е дадено одобрение за ставање во промет во периодот од 01.01.2005 го 30.06.2005..... **50/7**
802. **Правилник** за дополнување на Правилникот за поблиските просторни услови, опремата и кадрите за основање и работење на здравствените установи **62/60**

1269. **Правилник** за условите по однос на просторот, опремата и кадарот што треба да ги исполнуваат здравствените установи што земаат, обработуваат, испитуваат совпаѓање на ткива, чуваат, разменуваат и пресадуваат делови од човековото тело заради лекување и за посебната евиденција што тие треба да ја водат..... **81/2**
1270. **Правилник** за клиничките прегледи и другите соодветни дополнителни испитувања за утврдување на смртта кај лицето од кое можат да се земаат делови од телото за пресадување заради лекување и за поблиските услови кои мораат да ги исполнуваат членовите на комисијата за утврдување на смртта..... **81/4**
1401. **Правилник** за специјализациите и субспецијализациите на здравствените работници и здравствените соработници со високо образование..... **89/7**
1790. **Список** на лекови за кои е дадено одобрение за ставање во промет во периодот од 01.07.2005 до 31.12.2005 година **103/14**
1893. **Список** на лекови за кои е укинато одобрението за ставање во промет во периодот од 01.01.2006 до 30.06.2006 година..... **109/3**
1894. **Список** на лекови за кои е дадено одобрение за ставање во промет во периодот од 01.01.2006 до 30.06.2006 година..... **109/4**
2157. **Список** на медицински помагала за кои е дадено одобрение за ставање во промет во периодот од 01.12.2005 до 31.08.2006 година..... **127/19**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Рег. бр.

Бр./стр.

518. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на условите и критериумите за доделување средства за поттикнување и помагање на научно-истражувачката дејност.. **44/10**
1047. **Календар** за организација и работа на основните училишта во учебната 2006/2007 година..... **71/71**
1114. **Правилник** за начинот на полагањето и оценувањето на резултатите на учениците на испитите во училишна матура во гимназиското образование..... **73/30**
1115. **Правилник** за начинот на полагањето и оценувањето на резултатите на учениците на испитите во завршниот испит во четиригодишното средно стручно образование..... **73/34**
1127. **Правилник** за начинот на полагањето и оценувањето на резултатите на учениците на испитите во државна матура во гимназиското и во средното стручно образование..... **74/22**

1128.	Правилник за начинот на полагањето и оценувањето на резултатите на учениците на испитите во училишна ма-тура во средното уметничко образо-вание.....	74/28			Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец јануари 2006 година.....	13/91
1349.	Правилник за начинот и постапката за вршење на инспекциски надзор на просветната инспекција.....	86/3			200. Правилник за составот на Комисијата и начинот на донесување на наод и мислење за определување на работи кои може да ги извршува инвалидното лице на соодветно работно место.....	15/4
1430.	Календар за организација на учебната 2006/2007 година во јавните средни училишта.....	92/4			263. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистри на установи за деца.....	19/9
	Соопштение на Министерството за образование и наука.....	27/13			Објава за стапката на пораст на трошоците на живот и платите за месец јануари 2006 година.....	22/12
	Исправка од Министерството за обра-зование („Сл. весник на РМ“ бр. 81/2002 за прогласување за ништовни претходно донесени одлуки на мини-стерот за образование и наука).....	7/22			297. Решение за впишување на Здружение-то на граѓани во регистарот на здруже-нија на граѓани од областа на социјал-ната заштита.....	23/4
	Исправка од Министерството за обра-зование и наука („Сл. весник на РМ“ бр. 81/2002 за прогласување за ни-штовни претходно донесени одлуки на министерот за образование и наука).....	49/18			Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец февруари 2006 година.....	26/7
					Објава за стапката на пораст на трошоците на живот и платите за месец февруари 2006 година.....	30/30
					Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец март 2006 година.....	41/31
Рег. бр.	Бр./стр.				520. Решение за впишување на Здружение-то на граѓани во регистарот на здруже-нија на граѓани од областа на социјал-ната заштита.....	44/16
					521. Решение за впишување на Здружение-то на граѓани во регистарот на здруже-нија на граѓани од областа на социјал-ната заштита.....	44/16
69.	Решение за впишување на Здружение-то на граѓани во Регистарот на здруже-нија на граѓани од областа на социјал-ната заштита	3/2			587. Решение за впишување на здружение-то на граѓани во регистарот на здруже-нија на граѓани од областа на социјал-ната заштита.....	47/16
70.	Решение за впишување на Здружение-то на граѓани во Регистарот на здруже-нија на граѓани од областа на социјал-ната заштита.....	3/2			Објава за стапката на пораст на трошоците на живот и платите за месец март 2006 година.....	47/16
131.	Решение за давање согласност на Ста-тутарна одлука за изменување и допол-нување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-штински центар за социјална работа-Прилеп.....	8/20			607. Решение за давање согласност на Ста-тутарна одлука за изменување и допол-нување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-штински центар за социјална работа Кочани.....	50/65
132.	Решение за давање согласност на Ста-тутарна одлука за изменување и допол-нување на Статутот на ЈУ Центар за социјална работа-Ресен.....	8/20			715. Правилник за дополнување на Пра-вилникот за определување на висината на правото на еднократна парична по-мош.....	56/67
133.	Решение за давање согласност на Ста-тутарна одлука за изменување и допол-нување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-штински центар за социјална работа-Тетово.....	8/20			Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец април 2006 година.....	56/78
134.	Решение за давање согласност на Ста-тутарна одлука за изменување и допол-нување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-штински центар за социјална работа - Охрид.....	8/20			735. Решение за впишување на Здружение-то на граѓани во регистарот на здруже-нија на граѓани од областа на социјал-ната заштита.....	57/7
135.	Решение за давање согласност на Ста-тутарна одлука за изменување и допол-нување на Статутот на ЈУ Меѓуоп-штински центар за социјална работа на град Скопје.....	8/21			742. Правилник за критериумите и начи-нот на остварување на правото на до-мување за лица без родители и роди-телска грижа до 18-годишна возраст, односно и по престанување на стара-телството, а најмногу до 26-годишна возраст, социјално загрозени - станбе-но необезбедени.....	58/47

	Објава за стапката на пораст на трошоците на живот и платите за месец април 2006 година.....	61/48	Објава за трошоците на живот за месец јуни 2006 година, во однос на месец мај 2006 година.....	93/19
806.	Правилник за критериумите за избор на згрижувачко семејство, видот и бројот на корисниците кои можат да се сместат во едно згрижувачко семејство, видот и обемот на услугите од социјална заштита што му се обезбедуваат на сместеното лице, висината на надоместокот на трошоците за сместување и на надоместокот за згрижување	63/63	Објава за стапката на пораст на трошоците на живот и платите за месец јули 2006 година.....	94/8
	Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец мај 2006 година.....	68/8	Објава за стапката на пораст на трошоците на живот и платите за месец август 2006 година.....	96/3
1027.	Правилник за начинот на уписот и водењето на регистарот на агенциите за привремени вработувања.....	71/68	1723. Правилник за начинот и условите за остварување право на паричен надоместок за помош и нега од друго лице.....	102/9
1028.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за определување на висината на правото на еднакратна парична помош.....	71/68	1724. Правилник за дополнување на Правилникот за организацијата, составот и начинот на работа на Комисијата за преоцена-ревизија на наод, оценка и мислење за утврдување на инвалидност, односно неспособност за работа..	102/52
1029.	Решение за впишување на Здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	71/68	1809. Решение за впишување на Здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	104/5
1030.	Решение за впишување на Здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	71/68	1810. Решение за впишување на Здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	104/6
1031.	Решение за впишување на Здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	71/69	Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец септември 2006 година.....	104/6
	Објава за стапката на пораст на трошоците на живот и платите за месец мај 2006 година.....	71/80	Објава за трошоците на живот и платите за месец септември 2006 година....	109/35
1223.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за определување на висината на правото на еднакратна парична помош.....	78/7	1902. Правилник за нормативи и стандарди за основање и започнување со работа на установи за социјална заштита Дневен центар за лица со интелектуална или телесна попреченост.....	110/3
1224.	Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци-Скопје.....	78/7	Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец октомври 2006 година.....	113/31
	Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец јуни 2006 година.....	79/27	Објава за трошоците на живот и платите за месец октомври 2006 година.....	118/3
1306.	Правилник за начинот на постапувањето на работодавачите, органите и службите во примената на Законот за поттикнување на вработувањето.....	83/5	Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец ноември 2006 година.....	128/91
1343.	Решение за впишување на здружението на граѓани во регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	85/23	2189. Правилник за формата и содржината на образецот на пријавата за утврдување на часот на почетокот и часот на завршувањето на работното време, времето за пауза и распоредот на работното време.....	130/2
	Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец јули 2006 година.....	88/4	Објава за трошоците на живот и платите за месец ноември 2006 година.....	130/7
	Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец август 2006 година.....	93/18	2206. Правилник за видот и обемот на услугите од социјална заштита кои се плаќаат од страна на корисникот и роднините кои се должни да го издржуваат и висината на учеството во трошоците на корисниците и роднините....	133/1
			2287. Решение за впишување на здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	137/23

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

Рег. бр.	Бр./стр.
375. Правилник за начинот и програмата за полагање испит за добивање на конзерваторска лиценца и за образецот на лиценцата.....	32/4
519. Правилник за конзерваторските проекти	44/10
1061. Правилник за стандардите за одредување на видовите на музеите, за нивната работа, за сместување и чување на музејските предмети и музејската документација.....	72/8
1062. Правилник за Регистарот на музејските копии, за образецот на сертификатот на музејската копија, за начинот на обележување на комерцијалната копија и репродукцијата на музејските предмети.....	72/11
1063. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на влезната книга, книгата на инвентар, излезна книга, картотеката и другите видови на музејска евиденција и музејска документација.....	72/12
1385. Решение за основање на Комисија за полагање испит за лектор.....	88/1
1947. Решение за издавање дозвола за колективно остварување сродни права на уметници-изведувачи на музички дела	111/15
1948. Решение за издавање дозвола за колективно остварување сродни права на фонограмски продуценти.....	111/16

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Рег. бр.	Бр./стр.
93. Правилник за стручно оспособување, проверки, испити, дозволи и овластувања/рејтинзи за пилоти на авиони.....	6/1
201. Правилник за начинот на издавање, продолжување и одземање на лиценца за управител на градба од прва, втора и трета категорија, формата и содржината на образецот на лиценцата, формата, содржината и начинот на водењето на регистарот за издадени лиценци и висината на надоместокот за добивање на лиценца за управител на градба.....	15/7
202. Правилник за начинот на издавање, продолжување и одземање на лиценца за управител за одржување на градби од прва, втора и трета категорија, формата и содржината на образецот на лиценцата, формата, содржината и начинот на водењето на регистарот и висината на надоместокот за добивање на лиценцата за управител за одржување..	15/10

203. Правилник за начинот за издавање, продолжување и одземање на овластување за изработка на проектна документација, ревизија на проекти и надзор над изградбата, формата и содржината на образецот за овластувањето А и овластување Б и висината на надоместокот за добивање на овластувањето...	15/13
204. Правилник за начинот за издавање, продолжување и одземање на лиценца А за изведувач на градби од прва и втора категорија и лиценца Б за изведувач на градби од трета, четврта и петта категорија на градби, минималниот број на стручни лица и работници и нивната стручна подготовка за раководење и извршување на работи и техничка и друга опременост за работи кои ги врши изведувачот, формата и содржината на образецот на лиценцата, формата, содржината и начинот на водење на регистарот и висината на надоместокот за добивање на лиценцата..	15/16
339. Правилник за критериумите за распределба на средства за финансирање на Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици, на општините и градот Скопје.....	28/4
504. Правилник за димензиите, вкупните маси и основото оптоварување на возилата во сообраќај на патиштата.....	42/1
1225. Правилник за поблиската содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистичките планови.....	78/8
1226. Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.....	78/14

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Рег. бр.	Бр./стр.
78. Правилник за постапката за издавање дозвола за усогласување со оперативен план.....	4/1
79. Правилник за постапката за добивање А - интегрирана еколошка дозвола.....	4/96
80. Правилник за постапката за добивање Б - интегрирана еколошка дозвола.....	4/165
98. Правилник за начинот и условите на функционирање на интегрираната мрежа за отстранување на отпадот.....	7/3
99. Правилник за формата и содржината на дневникот за евиденција за постапување со отпад, формата и содржината на формуларите за идентификација и транспорт на отпадот и формата и содржината на обрасците за годишни извештаи за постапување со отпад.....	7/4

136. Правилник за формата и содржината на барањето, формата и содржината на дозволата за собирање и за транспортирање на комунален и другите видови на неопасен отпад, како и минималните технички услови за вршење на дејноста собирање и транспортирање на комунален и други видови на неопасен отпад.....	8/21	1290. Правилник за критериумите, методите и постапките за оценување на квалитетот на амбиентниот воздух.....	82/6
368. Правилник за техничките нормативи за хидрантската мрежа за гаснење на пожари.....	31/26	1351. Наредба за забрана за собирање заради користење и трговија на растителните видови на <i>Gentiana lutea</i> и <i>Gentiana punctata</i>	86/10
388. Правилник за дополнителните критериуми, начинот, постапката и надоместокот на трошоците на вклучување и исклучување од Листата на експерти за оцена на влијанието на проектот врз животната средина.....	33/26	1383. Наредба за забрана на увоз на употребувани фрижидери, замрзнувачи или други уреди за ладење или замрзнување и увоз на супстанции што ја осиромашуваат озонската обвивка.....	87/10
389. Правилник за формата, содржината, постапката и начинот за изработка на извештајот за соодветноста на студијата за оцена на проектот врз животната средина, како и постапката за овластување на лицата од Листата на експерти за оцена на влијанието врз животната средина, кои ќе го изготват извештајот	33/27	1402. Правилник за начинот на постапување со отпад од азбест и со отпад од производи кои содржат азбест.....	89/15
390. Правилник за содржина на објавата на известувањето за намерата за спроведување на проект, на решението за потребата од оцена на влијанието на проектот врз животната средина, на студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина, на извештајот за соодветноста на студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина и на решението со кое се дава согласност или се одбива спроведувањето на проектот, како и начин на консултирање на јавноста.....	33/48	1946. Правилник за изменување на Правилникот за постапката, начинот на изготвување, содржината на извештаите за состојбите и промените во просторот и рокови за нивно доставување.....	111/6
391. Правилник за информациите што треба да ги содржи известувањето за намерата за изведување на проектот и постапката за утврдување на потребата од оцена на влијанието на проектот врз животната средина.....	33/49	КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	
392. Правилник за содржината на барањата што треба да ги исполнува студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина.....	33/50		
393. Правилник за висината на трошоците за спроведување на постапката за оцена на влијанието на проектот врз животната средина кој ги надоместува инвеститорот.....	33/51	Рег. бр.	Бр./стр.
423. Правилник за содржината на Извештајот за состојбата на животната средина.....	35/64	19. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	1/20
1025. Правилник за поблиските услови кои треба да ги исполнат членовите на Научно-техничката комисија за најдобри достапни техники.....	71/57	72. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	3/2
1026. Правилник за содржината на Годишниот извештај за извршениот инспекциски надзор како и начинот и рокот за негово доставување.....	71/57	90. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	5/5
		100. Решение за одобрение за основање и работа на брокерска кука.....	7/22
		137. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	8/29
		248. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	18/16
		249. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	18/17
		250. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	18/17
		298. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	23/4
		322. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	26/3
		Исправка	32/30
		425. Одлука за потребната документација за издавање дозвола за работа на брокер.....	35/72
		426. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	35/73
		427. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	35/73
		428. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	35/73
		429. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	35/73
		430. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	35/74

431. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	35/74	687. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	54/15
432. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	35/74	688. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	54/15
433. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	35/74	689. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	54/15
434. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	35/74	690. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	54/16
435. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	35/75	691. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	54/16
436. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	35/75	692. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	54/16
437. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	35/75	693. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	54/16
438. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	35/75	717. Решение за давање одобрение за продажба на сопствени акции по пат на приватна понуда.....	56/77
439. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	35/75	769. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	60/80
440. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	35/76	770. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	60/80
550. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	46/40	771. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	60/80
551. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	46/40	772. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	60/81
552. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	46/40	773. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	60/81
553. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	46/40	774. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	60/81
554. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	46/40	775. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	60/81
555. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	46/41	776. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	60/81
556. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	46/41	777. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	60/82
557. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	46/41	946. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	68/7
558. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	46/41	947. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	68/7
559. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	46/42	948. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	68/7
560. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	46/42	975. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	69/7
561. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	46/42	976. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	69/8
562. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	46/42	977. Заклучок на Комисијата за хартии од вредност.....	69/8
563. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	46/42	978. Заклучок на Комисијата за хартии од вредност.....	69/8
590. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	48/2	1139. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	75/132
633. Правилник за определување на износот, видот, одржувањето и начинот на пресметка и контрола на ликвидните средства на брокерска кука и овластена банка со дозвола за работење добиена од Комисијата за хартии од вредност....	52/7	1140. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	75/132
684. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	54/14	1141. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	75/132
685. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	54/15	1142. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	75/132
686. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	54/15	1143. Решение за давање одобрение за продажба на сопствени акции по пат на приватна понуда.....	75/133
		1144. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	75/134
		1179. Тарифник за содржината и висината на одделни надоместоци што ги наплаћува Комисијата за хартии од вредност	76/32

1203. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	77/10	1477. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	96/3
1204. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	77/10	1478. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	96/3
1205. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	77/10	1479. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	96/3
1206. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	77/10	1480. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	96/3
1291. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	82/13	1650. Решение за давање согласност за продолжување на рокот за реализација на емисија на акции.....	98/2
1292. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	82/13	1651. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	98/2
1293. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	82/13	1652. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	98/2
1294. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	82/13	1653. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	98/2
1295. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	82/14	1663. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	99/6
1296. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	82/14	1701. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	100/7
1307. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	83/5	1702. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	100/7
1308. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	83/6	1703. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	100/7
1309. Решение за давање одобрение за продажба на сопствени акции по пат на приватна понуда.....	83/6	1704. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	100/8
1386. Решение за издавање дозвола за понуда за откуп.....	88/2	1705. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	100/8
1387. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	88/2	1710. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	101/82
1388. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	88/2	1885. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	108/127
1389. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	88/2	1886. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	108/127
1403. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	89/17	1887. Решение за давање на дозвола за работење на брокер.....	108/128
1404. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	89/17	1888. Решение за давање на дозвола за работење на брокер.....	108/128
1410. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	90/2	1895. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	109/28
1411. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	90/2	1903. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	110/5
1412. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	90/2	1904. Правилник за кадровска, техничка и организациона оспособеност за основање и работа на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност.....	110/5
1432. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	92/8	1905. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистар на овластени правни лица за вршење услуги со хартии од вредност и нивните експозитури.....	110/7
1471. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	96/2	1906. Правила за однесување на комисионери и вработените во Комисијата за хартии од вредност.....	110/8
1472. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	96/2	1907. Правилник за документацијата која се поднесува кон барањето за добивање на дозвола за работење на друштво за инвестиционо советување.....	110/9
1473. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	96/2		
1474. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	96/2		
1475. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	96/2		
1476. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	96/2		

1908. Правилник за постапката и условите за достапност на податоци од издавач на хартии од вредност и од акционерските друштва со посебни обврски за известување.....	110/10	2061. Правилник за содржината и роковите за поднесување на извештаи за работење на берза.....	119/43
1909. Правилник за формата и содржината на барањето што се поднесува за дозвола за основање на берза.....	110/11	2076. Правилник за начинот и постапката на давање согласност за именување директор на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност.....	122/14
1910. Правилник за постапката за обновување на дозволата за работење на инвестиционен советник.....	110/13	2077. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на брокери.....	122/21
1911. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистар на друштва за инвестиционо советување во Комисијата за хартии од вредност....	110/13	2078. Правилник за постапката за обновување на дозволата за работење на брокер	122/22
1912. Правилник за структурата и начинот на пресметка на основната главнина на друштво за инвестиционо советување..	110/15	2079. Правилник за содржината на резимето на ревидираните годишни извештаи на берза.....	122/24
1913. Правилник за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување.....	110/17	2080. Правилник за начинот и постапката на запишување на хартии од вредност..	122/25
1914. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистар на инвестициони советници.....	110/18	2081. Правилник за формата и содржината на актот за издавање на хартии од вредност по видови на хартии од вредност.....	122/27
1915. Правилник за износот, видот, одржувањето и начинот на пресметка и контрола на ликвидните средства на друштвата за инвестиционо советување со дозвола за работење добиена од Комисијата за хартии од вредност.....	110/19	2082. Правилник за начинот и условите за полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност.....	122/28
1916. Правилник за начинот на спречување на злоупотреба на внатрешни информации.....	110/22	2083. Правилник за структурата и начинот на пресметка на основната главнина на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност.....	122/29
1917. Правилник за начинот и постапката за следење и надзор на работењето на овластените учесници на пазарот за хартии од вредност.....	110/22	2138. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	126/15
1918. Правилник за начинот и постапката на давање согласност за именување на директор на берза.....	110/24	2139. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	126/15
1919. Правилник за начинот и содржината на известувањата на лицата со пристап до внатрешни информации.....	110/26	2140. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	126/15
1920. Правилник за формата и содржината на известувањето за запишани и платени хартии од вредност од приватна понуда и на известувањето за реализација на приватна понуда на хартии од вредност.....	110/26	2141. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	126/16
1921. Правилник за формата и содржина на соопштението за издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда	110/29	2142. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	126/16
1922. Правилник за времето и начинот на обелоденување на ценовно чувствителни информации на акционерските друштва со посебни обврски за известување.....	110/31	2143. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	126/16
1953. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	112/4	2158. Решение за давање одобрение за продажба на сопствени акции по пат на приватна понуда.....	127/40
1960. Решение за давање одобрение за продажба на сопствени акции по пат на јавна понуда.....	113/28	2159. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	127/40
		2160. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	127/40
		2161. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	127/40
		2162. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	127/41
		2183. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	129/16
		2190. Правилник за определување на задолжителната структура и начинот на пресметка на основната главнина на берза и на средствата што ја сочинуваат основната главнина на берзата.....	130/4
		2204. Решение за давање одобрение за продажба на сопствени акции по пат на приватна понуда.....	132/88
		2205. Решение за давање одобрение за измени на проспектоот за продажба на сопствени акции по пат на јавна понуда.....	132/88

**КОМИСИЈА ЗА ПРВИОТ ИЗБОР
НА ЧЛЕНОВИ НА СУДСКИОТ
СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ОД РЕДОТ НА СУДИИТЕ**

Рег. бр.	Бр./стр.
1824. Решение за распишување на прв избор за членови на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите.....	105/6
1825. Оглас за избор на осум членови на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите.....	105/6

**УСТАВЕН СУД НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Рег. бр.	Бр./стр.
73. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 161/2005 од 21 и 22 декември 2005 година.....	3/3
74. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 102/2005 од 21 и 22 декември 2005 година.....	3/4
75. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 195/2005 од 21 и 22 декември 2005 година.....	3/5
76. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 111/2005 од 21 и 22 декември 2005 година.....	3/6
77. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 139/2005 од 21 и 22 декември 2005 година.....	3/6
148. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 127/2005 од 28 декември 2005 година.....	9/39
218. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 204/2005 од 1 февруари 2006 година.....	16/84
251. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 183/2004 од 25 јануари 2006 година.....	18/17
252. Издвоено мислење на Решението на Уставниот суд на РМ, У. бр. 183/2004 од 25 јануари 2006 година.....	18/20
299. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 160/2005 од 1 февруари 2006 година.....	23/5
300. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 82/2005 од 1 февруари 2006 година.....	23/6
326. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 228/2005 од 22 февруари 2006 година.....	26/4
479. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 130/2005 од 8 март 2006 година.....	36/18
480. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 174/2005 од 8 март 2006 година.....	36/19
522. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 95/2005 од 29 март 2006 година.....	44/16

523. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 134/2005 од 29 март 2006 година.....	44/19
524. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 155/2005 од 22 март 2006 година.....	44/20
525. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 194/2005 и У. бр. 232/2005 од 22 март 2006 година.....	44/21
564. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.170/2005 од 29 март 2006 година.....	46/42
608. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 228/2005 од 5 април 2006 година.....	50/65
634. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 191/2005 од 12 април 2006 година.....	52/10
897. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.9/2006 од 10 мај 2006 година.....	65/5
898. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.187/2005 од 10 мај 2006 година.....	65/7
918. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 33/2006 од 10 мај 2006 година.....	66/22
919. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 187/2005 од 10 мај 2006 година.....	66/23
979. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 65/2005 од 17 и 18 мај 2006 година.....	69/8
980. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 110/2005 од 17 и 18 мај 2006 година.....	69/10
981. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 158/2005 од 18 мај 2006 година.....	69/11
982. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, Су.бр. 408/2006 од 2 јуни 2006 година.....	69/14
1048. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 172/2005 од 24 мај 2006 година.....	71/72
1049. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 177/2005 од 24 мај 2006 година.....	71/73
1050. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 219/2005 од 24 мај 2006 година.....	71/74
1051. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 74/2006 од 17 и 18 мај 2006 година.....	71/76
1145. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.34/2005 од 31 мај 2006 година.....	75/133
1180. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.216/2005 од 31 мај 2006 година.....	76/34
1181. Издвоено мислење на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 216/2005 од 31 мај 2006 година.....	76/37

1253. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 24/2006 од 21 јуни 2006 година.....	79/8	2063. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 117/2006 од 1 ноември 2006 година.....	119/47
1254. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 54/2006 од 21 јуни 2006 година.....	79/10	2072. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 84/2006 од 1 ноември 2006 година.....	121/19
1255. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 140/2005 од 21 јуни 2006 година.....	79/12	2100. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 12/2006 од 18 октомври 2006 година.....	124/94
1256. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 151/2005 и 233/2005 од 21 јуни 2006 година.....	79/13	2163. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 62/2006 од 8 ноември 2006 година.....	127/41
1297. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.6/2006 од 28 јуни 2006 година.....	82/14	2164. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 87/2006 од 15 ноември 2006 година.....	127/42
1298. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 79/2006 од 14 јуни 2006 година.....	82/17	2288. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 164/2006 од 13 декември 2006 година.....	137/23
1318. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 28/2006 од 12 јули 2006 година.....	84/2	2289. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 166/2006 од 13 декември 2006 година.....	137/24
1319. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 193/2005 од 12 јули 2006 година.....	84/3	2290. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 149/2006 од 13 декември 2006 година.....	137/25
1320. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 59/2006 од 6 и 12 јули 2006 година.....	84/4	2291. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 49/2006 од 13 декември 2006 година.....	137/26
1321. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 109/2006 од 6 и 12 јули 2006 година.....	84/6	2292. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 20/2006 од 13 декември 2006 година.....	137/28
1711. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 40/2006 од 13 септември 2006 година.....	101/82	2293. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 139/2006 од 13 декември 2006 година.....	137/30
1712. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 65/2006 од 13 септември 2006 година.....	101/83		
1713. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 77/2006 од 13 септември 2006 година.....	101/86		
1714. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 85/2006 од 13 септември 2006 година.....	101/87		
1715. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 91/2006 од 13 септември 2006 година.....	101/89		
1716. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 107/2006 од 13 септември 2006 година.....	101/91		
1717. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 154/2005 од 13 септември 2006 година.....	101/92		
1896. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 60/2006 од 3 октомври 2006 година.....	109/28		
1897. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 79/2006 од 28 септември 2006 година.....	109/31		
1898. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 152/2005 од 28 септември 2006 година.....	109/32		
2062. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 31/2006 од 1 ноември 2006 година.....	119/44		

ВРХОВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
83. Пресуда У.бр. 666/2006 од 13.01.2006 година.....	74/38
84. Пресуда У.бр. 547/2006 од 13.01.2006 година.....	74/38

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
704. Одлука за именување претседатели, членови и нивни заменици на општинските изборни комисии.....	55/9
716. Образец број 2 (повеќејазичен) од Државната изборна комисија.....	56/68
735. Обрасци број 1, 3, 4, 5, 6 и 7 од Државната изборна комисија.....	57/8
744. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на општинските изборни комисии.....	58/52
921. Образец број 8 на Државната изборна комисија.....	66/26

922. Обрасци од број 9 до број 22 на Државната изборна комисија.....	67/1
1064. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на општинските изборни комисији.....	72/16
1116. Обрасци од бр. 23 до бр. 26 на Државната изборна комисија.....	73/40
1138. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на општинските изборни комисији.....	75/132
1436. Одлука за именување претседател, членови и нивни заменици на Изборната комисија на град Скопје.....	93/5
1883. Обрасци на Државната изборна комисија.....	108/7
1949. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на општинските изборни комисији.....	111/16
2073. Обрасци на Државната изборна комисија.....	121/21
2175. Обрасци од Државната изборна комисија.....	128/8
2203. Обрасци од Државната изборна комисија.....	132/4
2329. Обрасци од Државната изборна комисија.....	138/104

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

Рег. бр.	Бр./стр.
91. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	5/5
147. Правилник за начинот на запишувањето на правата на недвижностите и начинот на постапката на излагањето...	9/35
323. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	26/3
324. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	26/4
325. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	26/4
497. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	39/128
498. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	39/128
565. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	46/44
566. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	46/44
647. Правилник за видот, начинот на вршењето и начинот на водењето на евиденција на оперативните теренски и геодетски работи и геодетски работи за посебни намени.....	53/44
648. Правилник за изработка и одржување на катастарскиот операт.....	53/46
702. Правилник за начинот на одржувањето на премерот и катастарот на недвижностите.....	55/4

Дополнување на Правилникот за одржување на премерот и катастарот на недвижностите („Службен весник на РМ“ бр. 55/2006).....	60/87
807. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	63/64
1310. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	83/6
1311. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	83/6
1470. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на запишувањето на правата на недвижностите и начинот и постапката на излагањето.....	95/1
1656. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	98/3
1889. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	108/128
1890. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	108/128
1955. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	112/6
1956. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	112/6
2225. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	134/21
2296. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	137/31

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Рег. бр.	Бр./стр.
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец декември 2005 година.....	1/38
Објава за движењето на трошоците на животот во Република Македонија за месец декември 2005 година.....	1/38
Коефициенти за порастот на цените на производителите на индустриски производи во Република Македонија за декември 2005 година-претходни податоци.....	7/23
Објава за движењето на цените на мало во РМ за месец јануари 2006 година.....	18/22
Објава за движење на цените на мало во Република Македонија за месец февруари 2006 година.....	25/3
Коефициенти за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за месец јануари 2006 година - претходни податоци.....	26/8
Коефициенти за порастот на цените на производителите на индустриски производи во Република Македонија за месец февруари 2006 година (претходни податоци).....	32/30

Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец март 2006 година.....	45/8
Коефициенти за порастот на цените на производителите на индустриски производи во Република Македонија за месец март 2006 година (претходни податоци).....	50/70
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец април 2006 година.....	56/79
Објава на коефициенти за пораст на цените на производителите на индустриски производи во Република Македонија за месец април 2006 година - претходни податоци.....	61/48
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец мај 2006 година.....	70/48
Коефициенти за порастот на цените на производителите на индустриски производи во Република Македонија за месец мај 2006 година – претходни податоци.....	74/40
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец јуни 2006 година.....	80/6
Објава за коефициентите за порастот на цените на производителите на индустриски производи во Република Македонија за месец јуни 2006 година – претходни податоци -	83/19
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец јули 2006 година.....	88/4
Коефициенти за порастот на цените на производителите на индустриски производи во Република Македонија за месец јули 2006 година - претходни податоци.....	91/3
Објава за движењето на трошоците на животот во Република Македонија за месец јуни 2006 година.....	92/8
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец август 2006 година.....	97/40
Објава за коефициентите за порастот на цените на производителите на индустриски производи во Република Македонија за месец август 2006 година – претходни податоци.....	98/3
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец септември 2006 година.....	105/7
Објава за коефициентите за порастот на цените на производителите на индустриски производи во Република Македонија за месец септември 2006 година - претходни податоци.....	107/24
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец октомври 2006 година.....	116/16

Коефициенти за порастот на цените на производителите на индустриски производи во Република Македонија за месец октомври 2006 година-претходни податоци.....	118/3
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец ноември 2006 година.....	128/92
2185. Објава за обрасци за попис на Државен завод за статистика.....	129/18
Објава за коефициентите за порастот на цените на производителите на индустриски производи во Република Македонија за месец ноември 2006 година – претходни податоци.....	131/3

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Рег. бр.	Бр./стр.
85. Тарифа на Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија.....	74/39
106. Правилник за формата и содржината на барањето и другите состојки и прилози кон барањето за издавање на решение за сертификат за заштита на производите за заштита на растенија....	93/15
107. Правилник за формата и содржината на барањето и другите состојки и прилози кон барањето за издавање на решение за сертификат за заштита на медицински производи.....	93/16
108. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за индустриски дизајн.....	93/17
109. Правилник за изменување на Правилникот за трговска марка.....	93/17
110. Правилник за дополнување на Правилникот за патенти.....	93/18

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
219. Одлука за изменување на Одлуката за каматните стапки на Народна банка на Република Македонија.....	16/85
220. Одлука за изменување на Одлуката за единствената тарифа на надоместоци за услуги што ги врши Народна банка на Република Македонија.....	16/85
487. Одлука за определување на вредноста на правото за купување на девизи од Народна банка на Република Македонија.....	37/126
502. Одлука за методологијата за утврдување нето-должник на банка.....	41/29

503. Одлука за условите и начинот на одобрување кредити во девизи и кредити во денари со девизна клаузула меѓу резиденти.....	41/29	1725. Одлука за определување на вредноста на правото за купување на девизи од Народна банка на Република Македонија.....	102/52
635. Упатство за спроведување на Одлуката за условите и начинот на одобрување кредити во девизи и кредити во денари со девизна клаузула меѓу резиденти.....	52/14	2171. Одлука за доставување на податоци за состојбата на денарската готовина на банките.....	128/7
718. Одлука за уредување на начинот на водењето и содржината на единствениот регистар на иматели на сметки.....	56/77	2172. Одлука за издавање ковани пари во апоени од 10 и 50 денари.....	128/7
803. Одлука за утврдување на продажната цена на пригодните ковани пари.....	62/61	2173. Одлука за изменување на Одлуката за единствената тарифа на надоместоци за услуги што ги врши Народна банка на Република Македонија.....	128/7
804. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за усвојување План за набавки на Народна банка на Република Македонија за 2006 година.....	62/63	2174. Одлука за престанување на важење на Одлуката за начинот на известување на Народна банка на Република Македонија за состојбата на средствата и обврските за странска валута на овластените банки.....	128/7
890. Одлука за измена на Одлуката за условите под кои резидентите при работењето со нерезиденти можат да вршат наплата и плаќање во ефективни странски пари.....	64/3	2294. Одлука за определување на вредноста на правото за купување на девизи од Народна банка на Република Македонија.....	137/31
1000. Одлука за изменување на Одлуката за каматните стапки на Народна банка на Република Македонија.....	70/29	2321. Одлука за евидентирање на кредитните работи со странство.....	138/101
1001. Одлука за дефинитивни и репо-трансакции.....	70/29	2322. Одлука за начинот и условите за поднесување извештаи за склучени кредитни работи.....	138/101
1002. Упатство за спроведување на Одлуката за пресметување и објавување на ефективната каматна стапка на кредитите и депозитите.....	70/31	2323. Одлука за изменување на Одлуката за единствената тарифа на надоместоци за услуги што ги врши Народна банка на Република Македонија.....	138/102
1003. Правила за начин и постапка за тргување и порамнување трансакции со хартии од вредност на пазари преку шалтер.....	70/38	2324. Одлука за доделување водечки број на носителите на платниот промет.....	138/102
1004. Стандард за намена и формат на пораките во системот на вкрстување.....	70/43	2325. Одлука за усвојување План за набавки на Народна банка на Република Македонија за 2007 година.....	138/103
1207. Одлука за определување на вредноста на правото за купување на девизи од Народна банка на Република Македонија.....	77/11	2326. Одлука за целите на монетарната политика за 2007 година.....	138/103
1263. Одлука за методологијата за издвојување посебна резерва за потенцијални загуби од преземени средства по основ на ненаплатени побарувања.....	80/2	2327. План за инвестиции на Народна банка на Република Македонија за 2007 година.....	138/103
1264. Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за утврдување на методологијата за класификација на активните билансни и вонбилансни позиции на банките според степенот на нивната ризичност.....	80/3	2328. Финансиски план на Народна банка на Република Македонија за 2007 година.....	138/104
1265. Одлука за условите и начинот под кои резидентите можат да вршат наплата и плаќање во ефективни странски пари во трансакциите со нерезиденти.....	80/4	РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	
1266. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за усвојување План за набавки на Народна банка на Република Македонија за 2006 година.....	80/6		
1267. Одлука за измена на Планот за инвестиции на Народна банка на Република Македонија за 2006 година.....	80/6	Рег. бр.	Бр./стр.
		66. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	2/73
		92. Одлука за определување продажна цена на природен гас во првиот квартал од 2006 година.....	5/5
		138. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	8/29
		149. Одлука за промена на цената на топлинска енергија за греење.....	9/40

- | | | | |
|---|-------|--|-------|
| 186. Одлука за одобрување на цена за произведена електрична енергија од АД за производство на електрична енергија во државна сопственост „Електрани на Македонија“ - Скопје..... | 13/80 | 609. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 50/68 |
| 187. Одлука за одобрување на цена на услугата пренос на електрична енергија на операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, АД МЕПСО - Скопје..... | 13/80 | Исправка | 51/24 |
| 188. Одлука за одобрување на просечна цена на електрична енергија по која операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, АД МЕПСО - Скопје, ги снабдува тарифните потрошувачи на големо..... | 13/80 | 610. Одлука за определување продажна цена на природен гас во вториот квартал од 2006 година..... | 50/69 |
| 189. Одлука за одобрување на цена услуга дистрибуција на електрична енергија на АД „Електростопанство на Македонија“, Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија, во државна сопственост..... | 13/81 | 703. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 55/7 |
| 190. Одлука за одобрување на просечна цена на електрична енергија на АД „Електростопанство на Македонија“, Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија, во државна сопственост, по која се снабдуваат тарифните потрошувачи на мало..... | 13/81 | 778. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 60/82 |
| 205. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 15/19 | 779. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија..... | 60/83 |
| 221. Правилник за начинот и услови за регулирање на цени за топлинска енергија за греење..... | 16/86 | 920. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 66/24 |
| 278. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 21/61 | 983. Правилник за начин и услови за регулирање на цени за геотермална енергија..... | 69/14 |
| 327. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 26/6 | 984. Правилник за условите, начинот и постапката за стекнување и престанување на својството на квалификуван потрошувач на електрична енергија..... | 69/25 |
| 394. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 33/51 | 1065. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 72/17 |
| 441. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на топлинска енергија..... | 35/76 | 1208. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 77/11 |
| 442. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на топлинска енергија..... | 35/78 | 1257. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на топлинска енергија..... | 79/15 |
| 443. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување на топлинска енергија..... | 35/81 | 1258. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на топлинска енергија..... | 79/20 |
| 506. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 42/3 | 1259. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување на топлинска енергија..... | 79/22 |
| | | 1260. Одлука за определување на цена за електрична енергија произведена од ЈП „Стрежево“ - Битола врз основа на регулиран максимален приход од производство на електрична енергија за регулираниот период до 31 декември 2007 година..... | 79/26 |
| | | Исправка | 82/19 |
| | | 1273. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 81/5 |
| | | 1312. Одлука за определување продажна цена на природен гас во третиот квартал од 2006 година..... | 83/7 |
| | | 1313. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас..... | 83/7 |
| | | 1344. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 85/23 |
| | | 1390. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 88/2 |

1414. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	90/4	1791. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	103/60
1419. Одлука за утврдување на просечна цена на електрична енергија по која операторот на електроенергетскиот систем на Македонија, акционерското друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост АД МЕПСО - Скопје, ги снабдува тарифните потрошувачи на големо.....	91/2	1826. Одлука за одобрување на тарифните ставови за испорака на топлинска енергија на тарифните потрошувачи приклучени на топловодната мрежа на Скопје Север АД – Скопје, за период од 15 септември 2006 година до 31 декември 2006 година.....	105/6
1420. Одлука за утврдување на просечна цена на електрична енергија по која АД „Електростопанство на Македонија“, акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија, ги снабдува тарифните потрошувачи на мало.....	91/2	1827. Одлука за одобрување на тарифните ставови за испорака на топлинска енергија на тарифните потрошувачи приклучени на топловодната мрежа на Топлификација Битола ДОО - Скопје, за период од 15 септември 2006 година до 31 декември 2006 година.....	105/7
1421. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	91/2	1875. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	107/7
1467. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	94/7	1884. Одлука за определување продажна цена на природен гас во четвртиот квартал од 2006 година.....	108/127
1468. Одлука за одобрување на тарифните ставови за снабдување со електрична енергија и моќност на тарифните потрошувачи директно приклучени на преносната мрежа.....	94/8	1954. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	112/5
1654. Одлука за просечна цена на производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за регулиран период на Скопје Север АД - Скопје.....	98/3	2046. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	117/11
1655. Одлука за просечна цена на производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за регулиран период на Топлификација Битола ДОО Скопје.....	98/3	2087. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	123/5
1664. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	99/6	2184. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	129/16
1665. Одлука за одобрување на тарифните ставови за снабдување со електрична енергија и моќност на тарифните потрошувачи приклучени на дистрибутивната мрежа.....	99/7	2209. Одлука за просечна цена на производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за регулиран период на Скопје Север АД - Скопје.....	133/3
1706. Одлука за определување на регулиран максимален приход на АД ТЕЦ Неготино – Неготино за регулираниот период до 31 декември 2007 година.....	100/8	2226. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	134/21
1726. Одлука за просечна цена на производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за регулиран период на Топлификација АД - Скопје.....	102/52	2227. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката бр.02-1868/1 за просечна цена на производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за регулиран период на Скопје Север АД Скопје.....	134/22
1727. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	102/53	2257. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас.....	135/13
1728. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со нафта и нафтени деривати.....	102/54	2258. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност управување со системот за пренос на природен гас.....	135/14
		2259. Одлука за одобрување на Ценовник-тарифа на топлинска енергија за греење на Топлификација АД Скопје за 2007 година.....	135/14
		2295. Одлука за Ценовник – тарифа на топлинска енергија за греење за 2007 година на Топлификација Битола ДОО Скопје.....	137/31

**АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ
И СПОРТ**

Рег. бр.	Бр./стр.
23. Листа на категоризирани спортисти во Република Македонија за периодот јуни 2004 – јуни 2005 година.....	8/30
24. Листа на стручни лица – тренери кои учествувале во работата за остварување на спортските резултати на горенаведените категоризирани спортисти во Република Македонија.....	8/33

**АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ
СЛУЖБЕНИЦИ НА РМ**

Рег. бр.	Бр./стр.
7. Деловник за работа на Комисијата на Агенцијата за државни службеници за решавање во втор степен по жалби и приговори на државните службеници...	2/74
25. Правилник за формата и содржината на обрасците за евидентирање на податоците за државните службеници.....	8/33
44. Правилник за начинот и постапката за оценување на државните службеници, содржината на извештаите и образецот за оценување.....	19/55
74. Правилник за начинот на водење на дисциплинската постапка за утврдување на дисциплински престап.....	69/28

**АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ**

Рег. бр.	Бр./стр.
8. Одлука за максималниот процент на позајмени средства од страна на Друштвото за управување со пензиски фондови од име и за сметка на пензискиот фонд.....	5/6
9. Одлука за максималниот процент од капиталот на Друштвото за управување со пензиски фондови кој може да се користи за склучување на договори за заеми и кредити и издавање на обврзници.....	5/6
10. Правилник за критериумот за рангирање на суб-чуварите на имот.....	5/6
11. Правилник за надоместоци.....	5/7
12. Правилник за индивидуалните сметки на членовите на пензиски фонд.....	5/8
13. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за инвестирање на средствата на пензиските фондови.....	5/12
14. Правилник за проценка на средствата на пензиските фондови.....	5/12
15. Правилник за начинот и постапката за распределба на осигуреници во пензиски фондови и за начинот и постапката за членство во пензиски фонд.....	5/15

16. Правилник за начин и постапка за избор на домашни брокерски куќи од страна на друштвата за управување со пензиски фондови.....	5/17
17. Правилник за начинот на известување на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од страна на друштвата за управување со пензиски фондови.....	5/18
18. Правилник за сметковниот план, формата и содржината на основните финансиски извештаи и дополнителните извештаи за пензиските фондови.....	5/19
19. Правилник за содржината на одделните сметки во сметковниот план за пензиски фондови.....	5/50
26. Одлука за утврдување на процентот на ликвидни средства кај друштво за управување со пензиски фондови.....	12/47
27. Одлука за ограничување на вложувањата во одделни видови инструменти различни од ограничувањата утврдени во член 107 од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.....	12/47
63. Одлука за дополнување на Одлуката за ограничувања на вложувањата во одделни видови инструменти различни од ограничувањата утврдени во член 107 од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.....	37/127
64. Одлука за висината на месечниот надомест што Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување го наплатува од друштвата за управување со пензиски фондови за 2006 година.....	37/127
65. Правилник за постапката за повлекување или укинување на одобрение за управување со пензиски фонд.....	37/127
66. Правилник за постапката за управување со пензиски фонд по повлекување или укинување на одобрението за управување со пензиски фонд на друштвото за управување со пензиски фондови.....	37/128
93. Одлука за ограничувања на вложувањата во одделни видови инструменти различни од ограничувањата утврдени во член 107 од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.....	77/12
94. Одлука за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од друштво за управување со пензиски фондови.....	78/36
151. Одлука за висината на месечниот надомест што Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување го наплатува од друштвата за управување со пензиски фондови за 2007 година.....	137/35

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ НА РМ

Рег. бр. Бр./стр.

1. **Правилник** за утврдување на методот за пресметување на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви од Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија..... **1/20**
2. **Правилник** за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции..... **1/20**
3. **Правилник** за видот и содржината на податоците кои операторите на јавни комуникациски мрежи и/или давателите на јавни комуникациски услуги се должни да ги објават во врска со општите услови за пристап и користење, цените и тарифите и параметрите за квалитет на јавните комуникациски услуги..... **1/22**
76. **Правилник** за изменување на Правилникот за утврдување на методот за пресметување на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви од Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија **72/18**
77. **Правилник** за изменување на Правилникот за содржината и формата на барањето за доделување на броеви и серии на броеви и податоците што се приложуваат кон барањето..... **72/18**
78. **Правилник** за изменување на Правилникот за формата и содржината на нотификацијата, потребната документација и потврдата за регистрација..... **72/19**
79. **Правилник** за начинот на водење на посебно сметководство за активностите поврзани со интерконекција и/или пристап..... **72/22**
113. **Правилник** за техничките барања за квалитетот на универзалната услуга, техничките параметри и нивно мерење, како и минималните услови за квалитет на универзалната услуга..... **106/13**
114. **Правилник** за формата и содржината на единствениот телефонски именик.... **106/15**
116. **Одлука** за распишување на јавен тендер за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции за трет оператор на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги како и за доделување на одобренија за користење на радиофреквенции за постојните оператори на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги..... **112/2**
138. **Правилник** за преносливост на броеви **135/14**
139. **Правилник** за методологија за формирање на цени за универзална услуга..... **135/20**

140. **Правилник** за методот за пресметување на реални трошоци и нематеријални поволности за обезбедување на универзална услуга..... **135/21**
141. **Правилник** за утврдување на висината на средствата за надоместување на реалните трошоци за вршење на универзална услуга..... **135/22**
142. **Правилник** за пропишување на тендерска постапка со претквалификација за избор на давател на универзална услуга..... **135/22**
143. **Правилник** за условите за работа на дигитална телевизиска опрема што се користи од потрошувачите..... **135/24**
152. **Правилник** за Методологијата за пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации..... **139/368**

АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ

Рег. бр. Бр./стр.

55. **Одлука** за востановување на Денот на Агенцијата за разузнавање..... **33/53**

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

Рег. бр. Бр./стр.

600. **Одлука** за доделување на наградата “Гоце Делчев“ за 2006 година за особено значајни остварувања од интерес за Републиката во областа на науката..... **50/6**

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „МАЈКА ТЕРЕЗА“

Рег. бр. Бр./стр.

1433. **Одлука** за доделување на наградата “Мајка Тереза” во 2006 година за особено значајни остварувања од интерес на државата во областа на хуманоста и човечката солидарност и за поттикнување, унапредување на меѓусебното разбирање и развој на соработката како меѓу народите, така и меѓу припадниците на различните заедници, култури и вери..... **92/8**

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „11 ОКТОМВРИ“

Рег. бр. Бр./стр.

1811. **Одлука** за доделување на наградата “11 Октомври” во 2006 година за долгогодишни значајни остварувања во областа на науката, образованието, културата и уметноста од интерес за Република Македонија..... **104/6**

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Рег. бр.	Бр./стр.
2165. Одлука за доделување на наградата “Климент Охридски” во 2006 година за особено значајни остварувања во областа на културата, уметноста, образованието и воспитанието од интерес за Република Македонија.....	127/44

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „МИТО ХАЦИВАСИЛЕВ-ЈАСМИН“

Рег. бр.	Бр./стр.
171. Одлука за доделување на наградата “Мито Хаџи Василев - Јасмин” во 2005 година за остварување во областа на публицистиката и новинарството.....	12/47

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Рег. бр.	Бр./стр.
1. Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Босна и Херцеговина за правна помош во граѓанските и кривичните предмети.....	10/1
2. Закон за ратификација на Привремениот договор за слободна трговија меѓу Република Македонија и УНМИК.....	10/78
3. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Молдова за заемна помош во царинските работи.....	10/201
4. Закон за ратификација на Спогодбата за повремени меѓународен превоз на патници со автобус („ИНТЕРБУС-спогодба“).....	10/232
5. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Бугарија за размена и заемна заштита на класифицирани информации.....	10/295
6. Закон за ратификација на Конвенцијата за нуклеарна безбедност.....	10/325
7. Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Швајцарската Конфедерација за полициска соработка во борбата против криминалот..	20/1
8. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Република Албанија за заемна заштита на класифицирани информации.....	20/31
9. Закон за ратификација на Договорот меѓу Македонската Влада и Владата на Кралството Холандија за социјално осигурување.....	20/55

10. Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Чешката Република за социјално осигурување....	20/167
11. Закон за ратификација на Конвенцијата за привремен увоз (Истанбулска конвенција).....	29/1
12. Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Босна и Херцеговина за уредување на меѓусебните имотно-правни односи.....	29/181
13. Закон за ратификација на Договорот за соработка во областа на туризмот меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Република Албанија.....	35/1
14. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Република Албанија за отворање нов меѓународен патен граничен премин меѓу двете земји, Требиште - Џешиште.....	35/8
15. Закон за ратификација на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Србија и Црна Гора.....	48/1
16. Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Романија за социјално осигурување.....	59/1
17. Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Франција за соработка од областа на внатрешната безбедност.....	59/55
18. Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Босна и Херцеговина за екстрадиција.....	59/71
19. Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Босна и Херцеговина за меѓусебно извршување на судските одлуки во кривичните предмети.....	59/128
20. Закон за ратификација на Конвенцијата за заштита на нематеријалното културно наследство.....	59/172
21. Закон за ратификација на Договорот за пристапување на Република Македонија кон Централноевропскиот договор за слободна трговија (ЦЕФТА).....	59/201
22. Закон за ратификација на Договорот за основање на енергетската заедница..	59/357
23. Закон за ратификација на Протоколот за измена на Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нивните земји членки за тарифните квоти за увоз на шеќер и производи од шеќер со потекло од Република Македонија во Заедницата.....	68/1
24. Закон за ратификација на Договорот меѓу Македонската влада и Шпанската влада за преземање на лица со незаконски престој на нивните територии.....	68/10
25. Закон за ратификација на Рамковната конвенција за контрола на тутунот на Светската здравствена организација.....	68/42

26. **Закон** за ратификација на измените и дополнувањата на Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Босна и Херцеговина усвоени од Мешовитиот комитет за спроведување на овој договор..... **69/1**
27. **Закон** за ратификација на Меѓународната конвенција за сузбивање на акти на нуклеарен тероризам..... **70/1**
28. **Закон** за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Хрватска за соработка во областа на туризмот..... **127/1**
29. **Закон** за ратификација на Спогодбата меѓу Европската заедница и Република Македонија за некои аспекти на воздушниот сообраќај..... **127/8**
30. **Закон** за ратификација на Спогодбата за соработка во областа на културата меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министрите на Република Албанија..... **130/1**
31. **Закон** за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Молдова за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на данокот на доход и данокот на капитал..... **130/9**
32. **Закон** за ратификација на Протоколот за оружја со заслепувачки ласер (Протокол IV од Конвенцијата за одредени конвенционални оружја CCW)..... **131/1**
33. **Закон** за ратификација на Протоколот за експлозивни остатоци од војна (Протокол V од Конвенцијата за одредени конвенционални оружја)..... **131/4**
34. **Закон** за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Полска за враќање и преземање на лица кои престојуваат без одобрение..... **131/17**
35. **Закон** за ратификација на Спогодбата за измена на Спогодбата за стопанска соработка меѓу Република Македонија и Република Словенија..... **131/37**
36. **Закон** за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Сојузната влада на Република Австрија за преземање на лица со незаконски престој..... **131/42**
37. **Закон** за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Бугарија за прекугранична полициска соработка..... **131/61**

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРУЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈАТА

Пер. бр.

Бр./стр.

1. **Заедничка позиција на Советот на ЕУ 2005/792/CFSP** од 14 ноември 2005 година во врска со рестриктивните мерки против Узбекистан..... **1/1**

2. **Заедничка позиција** на Советот 2005/847/CFSP од 29 ноември 2005 за иновирање на Заедничката позиција 2001/931/CFSP за примена на специфични мерки во борбата со тероризмот и за прекин на важењето на Заедничката позиција 2005/725/CFSP..... **3/1**
3. **Одлука** на Советот 2005/927/CFSP од 21 декември 2005 година за имплементација на Заедничката позиција на Советот на ЕУ 2004/694/CFSP за понатамошни мерки на поддршка за ефективна имплементација на мандатот на Меѓународниот кривичен суд за поранешна Југославија (ICTY)..... **9/1**
4. **Преглед** на декларации, заеднички позиции и изјави на ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија се придружила во периодот 1 јули - 31 декември 2005 година (Прилог 1)..... **12/2**
5. **Преглед** на изјави на Претседателството на ЕУ (Њујорк, Женева, Виена), кон кои Република Македонија се придружила во периодот 1 јули - 31 декември 2005 година (Прилог 4)..... **12/6**
6. **Заедничка позиција** на Советот 2006/51/CFSP од 30 јануари 2006 година за обнова на рестриктивни мерки кон Зимбабве..... **27/1**
7. **Заедничка позиција** на Советот 2006/231/CFSP од 20 март 2006 година за иновирање на Заедничката Позиција 2001/931/CFSP за примена на специфични мерки за борба против тероризмот и укинување на заедничката позиција 2005/936/CFSP..... **54/1**
8. **Заедничка позиција** на Советот 2006/204/CFSP од 10 март 2006 за обновување на мерки за поддршка на ефективна имплементација на мандатот на Меѓународниот Кривичен Трибунал за поранешна Југославија (ICTY)..... **55/1**
9. **Одлука** на Советот 2006/205/CFSP од 10 март 2006 за имплементирање на Заедничката Позиција 2004/694/CFSP за понатамошни мерки за поддршка на ефективна имплементација на мандатот на Меѓународниот Кривичен Трибунал за поранешна Југославија (ICTY)..... **55/2**
10. **Регулатива** на Комисијата (ЕК) број 416/2006 од 10 март 2006 за иновирање, по деветти пат, на Регулативата на Комисијата (ЕК) број 1763/2004 за воведување одредени рестриктивни мерки за поддршка на ефективната имплементација на мандатот на Меѓународниот Кривичен Трибунал за поранешна Југославија (ICTY)..... **55/3**
11. **Заедничка позиција на Советот** 2006/276/CFSP од 10 април 2006 година, за рестриктивни мерки кон одредени официјални личности од Белорусија и за укинување на Заедничката позиција 2004/661/CFSP..... **68/1**

12. **Заедничка позиција на Советот** 2006/362/CFSP од 18 мај 2006 година за иновирање на Заедничката позиција 2006/276/CFSP во врска со одредени рестриктивни мерки кон одредени официјални личности од Белорусија..... **73/1**
13. **Заедничка позиција на Советот** 2006/318/CFSP од 27 април 2006 година за обновување на рестриктивни мерки кон Бурма/Мијанмар..... **76/1**
14. **Заедничка позиција на Советот** 2006/380/CFSP од 29 мај 2006 година за иновирање на Заедничката позиција 2001/931/CFSP за примена на специфични мерки за борба против тероризмот и укинување на Заедничката позиција 2006/231/CFSP..... **85/1**
15. **Преглед** на декларации, заеднички позиции, обраќања, реакции и изјави на ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија се придружила во периодот 1 јануари - 30 јуни 2006 година..... **87/1**
16. **Преглед** на изјави на Претседателството на ЕУ (Њујорк, Женева, Виена, Стразбург), кон кои Република Македонија се придружила во периодот 1 јануари - 30 јуни 2006 година..... **87/5**
17. **Заедничка позиција на Советот** 2006/787/CFSP од 13 ноември 2006 за обновување на некои рестриктивни мерки кон Узбекистан..... **132/1**

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

Рег. бр. Бр./стр.

1. **Резолуција** 1718 (2006) на Советот за безбедност на Обединетите нации од 14 октомври 2006 година за воведување санкции спрема ДНР Кореа..... **121/1**

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

Рег. бр. Бр./стр.

36. **Колективен договор** за изменување и дополнување на Колективниот договор на Министерството за внатрешни работи **16/122**
60. **Колективен договор** за изменување и дополнување на Колективниот договор за култура во Република Македонија.... **35/84**
61. **Колективен договор** за измени и дополнувања на Колективниот договор за основното образование во Република Македонија..... **36/20**
69. **Колективен договор** за измени и дополнување на Колективниот договор за основното образование во Република Македонија..... **51/24**

72. **Колективен договор** за здравствената дејност на Република Македонија..... **60/87**
92. **Општ колективен договор** за стопанството на Република Македонија..... **76/41**
98. **Колективен договор** за социјална заштита на Република Македонија..... **83/9**
115. **Колективен договор** за комуналните дејности на Република Македонија..... **107/8**

СПОГОДБИ

Рег. бр. Бр./стр.

75. **Спогодба** за утврдување на најниската плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплатата на платите во здравствената дејност..... **69/31**

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО СИГУРУВАЊЕ

Рег. бр. Бр./стр.

45. **Одлука** за начинот на пријавување во осигурување и плаќање на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување на осигурениците вработени во странство.... **21/62**
46. **Правилник** за измени и дополнувања на Правилникот за содржината, формата и начинот на доставување на податоци за пресметана плата и придонес за пензиско и инвалидско осигурување **21/62**
47. **Валоризациони коефициенти** за пресметување на платите од поранешните години за утврдување на пензиска основа на ниво на платите од 2005 година, за пензии остварени во 2006 година..... **27/13**
48. **Висина** на пензиските основици на осигурениците односно лицата кои не оствариле плата односно надоместок на плата по 1 јануари 1970 година за пензии остварени во 2006 година..... **27/13**
49. **Одлука** за основиците на осигурување за пресметување и плаќање на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување на индивидуалните земјоделци за 2006 година..... **30/26**
50. **Правилник** за составот и начинот на работа на Комисијата за задолжителен контролен преглед на корисник на времена инвалидска односно семејна пензија..... **30/27**
72. **Одлука** за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во „СИЛМАК“ ДООЕЛ експорт-импорт Јегуновце..... **62/64**
73. **Одлука** за утврдување на работните места во АД „Алколоид“ Скопје на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, во постапка на ревизија..... **62/69**
88. **Одлука** за начинот на плаќање на заостанатите неплатени обврски по основа на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување..... **75/136**

**ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА
МАКЕДОНИЈА**

Рег. бр. Бр./стр.

8. **Правилник** за дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала..... **3/8**
37. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на здравствената легитимација и за начинот за нејзиното издавање, водење и користење..... **18/21**
38. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за составот, надлежноста и начинот на работата на лекарските комисии на Фондот за здравствено осигурување на Македонија..... **18/21**
51. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување..... **30/28**
52. **Правилник** за начинот, постапките и поблиските критериуми за утврдување на привремена спреченост за работа поради болест и повреда или потреба за неа на болен член од потесното семејство и за времетраењето на привремената спреченост за работа во зависност од видот на болеста и повредата... **30/29**
- Критериуми** за дијагностичките постапки и оценка на привремената спреченост за работа поради болести и повреди или потребата за неа на болен член од потесното семејство..... **31/31**
59. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита..... **35/83**
71. **Одлука** за утврдување на референтните цени за изработка на заботехнички и забнопротетички средства што паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија..... **56/78**
70. **Одлука** за утврдување на референтни цени за системи за илеостоми, колостоми и уростоми, плочки, паста и пудра, што паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија..... **61/47**

71. **Одлука** за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на ортопедски и други помагала за кои осигурениците можат да остварат право на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија..... **61/48**
144. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на плаќањето на здравствените услуги во примарна здравствена заштита..... **137/32**
145. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на плаќањето на здравствените услуги во примарната стоматолошка здравствена заштита..... **137/33**
146. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на плаќањето на лабораториските испитувања во специјалистичко-консултативната здравствена заштита по упат на избран лекар..... **137/33**
147. **Правилник** за изменување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување..... **137/34**
148. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за склучување на договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи, кои вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита..... **137/34**
149. **Правилник** за измена и дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала..... **137/34**
150. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита..... **137/35**

**АДВОКАТСКА КОМОРА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Рег. бр. Бр./стр.

20. **Решение** од Адвокатската комора на Република Македонија..... **7/23**
21. **Решение** од Адвокатската комора на Република Македонија..... **7/23**

22. Решение од Адвокатската комора на Република Македонија.....	7/23
62. Решение на Адвокатската комора на Република Македонија.....	36/20
86. Решение на Адвокатската комора на Република Македонија.....	74/40

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
135. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот	133/8
137. Тарифа за награда и други трошоци за работа на извршителите.....	134/23

АКАДЕМИЈА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ

Рег. бр.	Бр./стр.
111. Статут на Академијата за обука на судии и јавни обвинители.....	99/8
122. Одлука за именување директор на Академијата за обука на судии и јавни обвинители.....	127/44
123. Одлука за именување извршен директор на Академијата за обука на судии и јавни обвинители.....	127/44

НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
9. Решение за почеток со работа.....	3/8
67. Решение за почеток со работа.....	45/8
96. Решение за почеток со работа.....	82/19
97. Решение за почеток со работа.....	82/19
112. Решение за престанок на функцијата нотар.....	100/8
125. Решение од Нотарската комора на РМ	130/7
126. Решение од Нотарската комора на РМ	130/7
127. Решение од Нотарската комора на РМ	130/7
128. Решение од Нотарската комора на РМ	130/7
129. Решение од Нотарската комора на РМ	131/3
130. Решение од Нотарската комора на РМ	131/3

ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
99. Правилник за Програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности, составот на испитната комисија и начинот на спроведувањето на проверката.....	84/8

100. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистар на издадени, продолжени, обновени и одземени лиценци за работа на здравствени работници со високо образование од областа на фармацијата.....	84/10
101. Правилник за водење регистар на дипломирани фармацевти на кои им е издадена лиценца за работа од Фармацевтската комора на Македонија.....	84/11

СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
28. Правилник за Програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и способности на докторите на стоматологија за стекнување со лиценца за работа.....	13/81
29. Правилник за облиците, критериумите за распоредување на облиците и бодовите на стручното усовршување за обновување на лиценцата за работа на здравствените работници со високо образование од областа на стоматологија.....	13/84
30. Правилник за висината на трошоците за издавање, продолжување и обновување на лиценците.....	13/86
31. Правилник за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа.....	13/86
32. Правилник за стручниот испит на докторите на стоматологија и за издавање на основна лиценца.....	13/87
33. Правилник за поблиските критериуми што треба да ги исполнуваат здравствените установи и здравствените работници под чиј надзор се спроведува приправнички стаж.....	13/89
34. Правилник за формата, содржината и начинот на водењето на регистарот на доктори на стоматологија.....	13/90

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

Рег. бр.	Бр./стр.
4. Одлука за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило "Службен весник на Република Македонија" за 2006 година.....	1/34
5. Одлука за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2006 година.....	1/35

6. **Одлука** за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило “Службен весник на Република Македонија“ за 2006 година..... **1/35**

ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА

Рег. бр.

Бр./стр.

105. **Статут** на Јавното претпријатие Македонска радиотелевизија..... **89/19**

ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР

Рег. бр.

Бр./стр.

35. **Одлука** за измена и дополна на Одлуката за ослободување од плаќање на неплатена затезна камата бр. 02-4995/10 од 13.06.2005 година..... **14/56**

АД ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ МЕПСО, СКОПЈЕ

Рег. бр.

Бр./стр.

111. **Одлука** за донесување на Мрежни правила за пренос на електрична енергија.. **95/3**

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.

Бр./стр.

68. **Одлука** за одобрување листа на настани од големо значење за Република Македонија..... **50/69**
70. **Одлука** од Советот за радиодифузија... **55/30**
95. **Правилник** за техничките услови при задолжителното снимање, чување и доставување на емитираната програма..... **79/26**
119. **Правилник** за примена на одредбите поврзани со заштитата и негувањето на културниот идентитет..... **113/28**
120. **Правилник** за форматите на радио и на телевизиските програмски сервиси.. **113/29**
124. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за форматите на радио и телевизиските програмски сервиси..... **130/6**

132. **Правилник** за основните технички услови, стандарди и параметри за студискиот дел на радиодифузерите..... **133/4**

133. **Правилник** за европски аудиовизуелни дела..... **133/6**

134. **Упатство** за правото на кратко известување за настани за кои се стекнати ексклузивни права за емитирање..... **133/7**

ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

Рег. бр.

Бр./стр.

89. **Правилник** за формата и содржината на образецот на одобрието-пропусницата за движење и работа во подрачјата зафатени со кризна состојба и начинот на нејзиното издавање..... **76/39**

102. **Правилник** за формата и содржината на образецот на легитимацијата на инспекторот за управување со кризи и начинот на нејзиното издавање и одземање..... **86/10**

ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ

Рег. бр.

Бр./стр.

131. **Правилник** за формата и содржината за легитимацијата на инспекторот за јонизирачко зрачење..... **132/88**

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Рег. бр.

Бр./стр.

39. **Правилник** за правилата за вршење на службата, како и минималните критериуми за сместување, техничката опрема и средствата за гаснење на пожари со кои треба да располагаат противпожарните единици..... **19/42**

40. **Правилник** за видот и изгледот на униформата, видот на заштитната опрема и начинот на проверка и испитување на нејзината исправност..... **19/47**

41. **Правилник** за начинот, постапката и роковите во кои треба да се изврши испитување на противпожарната опрема во противпожарните единици..... **19/50**

42. **Правилник** за начинот на спроведување на обука на сезонските пожарникари **19/52**

43. Упатство за начинот на работа и одлучување на регионалните штабови за заштита и спасување.....	19/54
53. Правилник за формациите, чиновите, како и обележјата на чиновите во противпожарните единици.....	32/28
54. Правилник за критериумите кои треба да ги исполнуваат правните лица кои вршат одржување и сервисирање на стабилни инсталации за откривање, јавување и гаснење на пожари и откривање на експлозивни смеси.....	32/30
589. Правилник за содржината и начинот на спроведување на обучувањето за самозаштита во образовните институции.....	48/2
767. Правилник за формата на обрасците, начинот на водење на евиденциите на настанатите пожари, експлозии, интервенции за гаснење на пожари и други настани.....	60/72
768. Упатство за содржината на проектот за заштита од пожари.....	60/80
80. Правилник за начинот на одредување на местата на кои задолжително треба да се наоѓаат уредите и инсталациите за заштита од пожари, другата противпожарна опрема, средствата за гаснење на пожари и противпожарните апарати, нивното одржување во исправна состојба, посебното обележување и достапноста за употреба.....	74/34
87. Правилник за формата и содржината на образецот на легитимацијата на раководителот на акцијата за гаснење на пожар, начинот на нејзиното издавање и начинот на водењето на евиденција за издадените легитимации.....	75/135
103. Правилник за Програмата за оспособување на раководител на акција за гасење на пожар и спасување на луѓе и имот како и составот на Комисијата за полагање на стручен испит за раководител на акција за гасење на пожар и спасување на луѓе и имот.....	87/11
136. Овластување за одржување, сервисирање и испитување на противпожарни апарати.....	134/22

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Рег.бр.	Бр./стр.
104. Правилник за службената легитимација на Дирекцијата за заштита на личните податоци.....	89/17
Исправка.....	92/8

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Рег.бр.	Бр./стр.
56. Решение на Комисијата за заштита на конкуренцијата бр. 07-56/26 од 19.10.20-05 година и Решение на Комисијата за решавање на жалби од областа на конкуренцијата бр. Уп. II. бр. 09-3/1.....	33/53
57. Решение на Комисијата за заштита на конкуренцијата бр. 07-56/27 од 25.10.20-05 година и Решение на Комисијата за решавање на жалби од областа на конкуренцијата бр. Уп. II бр. 09-4/1.....	33/53
58. Решение на Комисијата за заштита на конкуренцијата бр. 07-179/12 од 28.12.20-05 година и Решение на Комисијата за решавање на жалби од областа на конкуренцијата бр. Уп. II бр. 09-2/2.....	33/54
549. Правилник за формата и содржината на службената легитимација на членовите на Комисијата за заштита на конкуренцијата и вработените во стручната служба на Комисијата.....	46/38
81. Решение на Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	74/37
82. Решение на Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	74/38
117. Одлука за поведување постапка за формална истрага.....	113/28
118. Одлука за поведување постапка за формална истрага.....	113/28

УПРАВА ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ

Рег.бр.	Бр./стр.
90. Национална сортна листа.....	76/40
91. Национална сортна листа.....	76/41
121. Национална сортна листа.....	118/2

Цена 200 денари




www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2006 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 3000000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.

ISSN 0354-1622



20060140